

Службен весник

на Република Македонија

Број 90

2 јуни 2015, вторник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2835. Уредба за спроведување на постапката за вработување на административни службеници	3	2841. Одлука за давање согласност на Тарифата за дополнување на тарифата на државниот завод за индустриска сопственост	11
2836. Уредба за престанување на важење на Уредбата за употреба на средства на присилба и огнено оружје	10	2842. Одлука за привремено давање на дивечот во ловиштето бр.1 „Полаки“ – Кочани на одгледување и заштита на Јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост „Македонски шуми“ - Скопје	12
2837. Уредба за дополнување на Уредбата за начинот на работа на комисиите за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди и други несреќи	10	2843. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.....	12
2838. Одлука за отворање на Генерален Конзулат на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Тотова, Њу Џерси.....	10	2844. Одлука за давање согласност на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија.....	12
2839. Одлука за затворање на Генералниот Конзулат на Република Македонија во Њујорк, Соединетите Американски Држави	11	2845. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.....	12
2840. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Романија, со седиште во Констанца	11		

	Стр.		Стр.
2846. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии.....	13	2861. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Вевчани-разработка на блок 1 за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција, сервиси, Д-зеленило, спорт и рекреација, Е-инфраструктура КО Вевчани и КО Вевчани вон град општина Вевчани.....	21
2847. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	14	2862. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на железничка пруга делница Куманово-Дељадровци КО Агино село, КО Брзак, КО Романовце, КО Черкези, КО Куманово, КО Романовце вон град и КО Черкези вон град општина Куманово.....	54
2848. Одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на општина Битола.....	14	2863. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Арачиново за изградба на објекти со намена А-домување и Е-инфраструктура КО Арачиново, општина Арачиново.....	58
2849. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Град Скопје.....	14	2864. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Романија, со седиште во Констанца...	64
2850. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движна ствар на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	15	2865. Решение за именување директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	64
2851. Одлука за давање на согласност на Одлуката за дополнување на Статутот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија.....	16	2866. Решение за именување директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	64
2852. Одлука за изведување на вежбова активност „ЛЕТЕН КАМПУС 2015“...	16	2867. Решение за именување директор на Управата за безбедност и контраразузнавање.....	64
2853. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана.....	16	2868. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за безбедност и контраразузнавање.....	64
2854. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Илинден.....	17	2869. Решение за именување директор на Бирото за јавна безбедност.....	65
2855. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Врапчиште.....	18	2870. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево.....	65
2856. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	18		
2857. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ѓорче Петров.....	19		
2858. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	19		
2859. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Марена општина Кавадарци.....	20		
2860. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар на автопат Миладиновци - Штип КО Свети Николе, општина Свети Николе.....	20		

	Стр.		Стр.
2871. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија.....	65	2875. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година	66
2872. Решение за разрешување и именување претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за жалби	65	2876. Исправка од АД Македонска пошта Скопје.....	68
2873. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2015 година	66	Меѓународни договори	
2874. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2015 година.....	66	13. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Европската Унија за учество на Република Македонија во Механизмот за цивилна заштита на Унијата.	2
		14. Закон за ратификација на Спогодба меѓу Македонската Влада и Шпанската Влада за размена и заемна заштита на класифицирани информации.....	23
		Огласен дел.....	1-52

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2835.

Врз основа на член 47 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14 и 199/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

УРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Предмет

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат формата и содржината на барањето за објавување на јавниот оглас, формата и содржината на јавниот оглас, начинот на поднесување на пријавата, начинот на селекција на кандидати и бодувањето на различните фази на селекција, како и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за вработување на административните службеници.

Форма и содржина на барањето за објавување на јавен оглас

Член 2

(1) Барањето за објавување на јавен оглас се доставува од страна на институцијата која има потреба од вработување на административен службеник до Агенцијата за администрација (во натамошниот текст: Агенцијата) на бела хартија, на која е отпечатен меморандумот на институцијата со А4 формат.

(2) Барањето за објавување на јавен оглас содржи:

- податоци за институцијата која го поднесува барањето (назив, единствен матичен број на субјектот, единствен даночен број, реден број на барањето во тековната година, датум на поднесување на барањето);

- податоци за работните места кои треба да се објават (за секое различно работно место од огласот: реден број, шифра, назив; број на извршители; потребен степен и вид на образование, потребно работно искуство; потребни општи работни компетенции; потребно ниво на познавање на странски јазик; потребно познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење; други посебни работни компетенции од актот за систематизација; дополнителни услови доколку се бараат; почеток и завршеток на дневното и неделното работно време и распоред на работното време; паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво);

- податоци за членовите на Комисија за селекција за вработување по јавен оглас (во натамошниот текст: Комисијата) и нивните заменици од институцијата (име и презиме; звање/назив на работно место; електронска адреса; број на мобилен телефон);

- податоци за распределбата на бројот на огласени работни места по припадност на заедница; и

- потпис на секретарот, односно раководно лице на институцијата во која не се назначува секретар.

(3) Кон барањето се приложуваат потпишани изјави за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци од страна на членовите на Комисијата за селекција, решенија за овластување за вршење на обработка на личните податоци на членовите на Комисијата за селекција од страна на раководното лице на институцијата каде се вработени; како и известувањето за обезбедени финансиски средства.

Форма и содржина на јавниот оглас**Член 3**

(1) Врз основа на барањето од член 2 став (1) од оваа уредба, од страна на Агенцијата се објавува јавен оглас во дневни весници, како и во електронска форма на интернет страницата на Агенцијата.

(2) Покрај задолжителните елементи согласно Законот за вработените во јавниот сектор, јавниот оглас содржи и:

- напомена дека кандидатите пополнуваат електронска пријава за вработување на административен службеник преку интернет страницата на Агенцијата;
- напомена дека по истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на Агенцијата;
- напомена за максималната големина на поединечен документ кој се прикачува со електронската пријава; и
- напомена дека времето и датумот на одржувањето на сите фази на селекцијата се објавуваат на интернет страницата на Агенцијата.

Начин на поднесување на пријава за вработување на административен службеник**Член 4**

(1) Пријавите за вработување на административен службеник по јавните огласи се поднесуваат во електронска форма преку интернет страницата на Агенцијата.

(2) За да може да пополни електронската пријава, кандидатот треба да креира кориснички профил, при што му се доделува идентификациски код кој се користи за активирање на испитот за административен службеник, како и заради следење на резултатите од фазите на селекција.

Начин на селекција на кандидати**Член 5**

Во сите фази на селекцијата, кандидатите може да освојат најмногу 100 бода, и тоа распоредени на следниот начин:

***	Фаза 1 - Административна селекција	Можни бодови
1.	Формално образование	25
2.	Неформално образование	2
3.	Работно искуство	5
4.	Познавање на странски јазик	5
5.	Познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење	3
Вкупно		40
***	Фаза 2 – Испит за административен службеник	Максимум бодови
1.	Стручен дел	25
2.	Дел за проценка на интелектуалниот капацитет	15
Вкупно		40

***	Фаза 3 – Проверка на веродостојност на докази и интервју	Максимум бодови
1.	Интервју: Општи прашања	6
2.	Интервју: Прашања за општите компетенции	6
3.	Интервју: Прашања за посебните компетенции	6
4.	Интервју: Активно познавање на македонски јазик	2
Вкупно		20
***	Фаза 4 – Тест на личност	Соодветен
Вкупно бодови во сите фази на селекцијата		100

Известување за одржување на фазите на селекција**Член 6**

(1) На денот на објавувањето на јавниот оглас, од страна на Агенцијата, на електронска адреса или по СМС се доставува известување до секретарот на институцијата за чија потреба се објавува огласот, односно функционерот на институцијата во која не се назначува секретар, за денот и часот на административната селекција.

(2) Известувањето од став (1) на овој член се доставува и до членовите на Комисијата и нивните заменици, согласно податоците во барањето од член 2 став (2) алинеја 3 од оваа уредба.

(3) Секретарот, односно функционерот на институцијата во која не се назначува секретар ги координира членовите на Комисијата и нивните заменици заради обезбедување на нивно присуство во фазите на селекција.

(4) Ако член на Комисијата за селекција или неговиот заменик, не се појави на било која од фазите на селекција, истата се одложува, по што претседателот на Комисијата доставува известување до секретарот, односно функционерот во институцијата во која не се назначува секретар, кое содржи нов термин за одржување на фазата на селекција со укажување за преземање на соодветни мерки согласно закон за неоправдано отсутниот член на Комисијата.

Административна селекција**Член 7**

(1) На закажаниот термин за административна селекција, од страна на Комисијата се врши увид и проверка на податоците во пријавата за вработување и приложените докази кон пријавата, за да се утврди дали за сите внесени податоци се приложени соодветни докази и дали внесените податоци соодветствуваат со доказите кои се приложени кон пријавата.

(2) По завршувањето на проверката, за кандидатите кои дале точни податоци и ги приложиле потребните докази и кои ги исполнуваат условите утврдени во јавниот оглас (во натамошниот текст: уредниот кандидат), од страна на Комисијата се пресметува бројот на бодови во административната селекција.

Бодови за стручни квалификации за кандидати за административни службеници**Член 8**

Максималниот број на бодови за стручни квалификации кои кандидатот за административен службеник може да ги освои е 27 бодови, и се добива како збир на бодовите од формалното образование - најмногу 25 бода и бодовите од неформалното образование - најмногу 2 бода.

Бодови за формално образование за кандидати за административни службеници од категорија Г**Член 9**

(1) Бодовите за формално образование (во натамошниот текст: БФО) за кандидатите за административни службеници од категорија Г се добиваат на следниов начин:

- ако кандидатот има ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО, или средно образование, $\text{БФО} = (\text{општ успех на кандидатот во средното образование} \times 4,6)$;

- ако кандидатот има ниво на квалификации VA според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 60 кредити според ЕКТС, или вишо образование, $\text{БФО} = (\text{општ успех на кандидатот во средно образование} \times 4,6) + 1$;

- ако кандидатот има ниво на квалификации VIB според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 кредити според ЕКТС, $\text{БФО} = (\text{општ успех на кандидатот во средното образование} \times 4,6) + 1,5$;

- ако кандидатот има ниво на квалификации VIA според Македонската рамка на квалификации и стекнати 240 кредити според ЕКТС, или завршен VII/1 степен, тогаш $\text{БФО} = (\text{општ успех на кандидатот во средното образование} \times 4,6) + 2$.

(2) Општиот успех на кандидатот се утврдува врз основа на оценката од свидетелството кое на кандидатот му го издало средното училиште.

(3) За кандидати кои завршиле средно образование во училишта во странство, општиот успех се утврдува врз основа на документ за нострификација и еквиваленција на свидетелството издаден од Министерството за образование и наука.

(4) Во случаите од став (1) алинеи 2, 3 и 4 од овој член, дополнителните бодови се пресметуваат врз основа на доставените уверенија, односно дипломи издадени од високообразовните установи, односно врз основа на документ за нострификација и еквиваленција на дипломата издаден од Министерството за образование и наука.

Бодови за формално образование за кандидати за административни службеници од категориите Б и В**Член 10**

(1) Бодовите за формално образование за кандидатите за административни службеници од категориите Б и В, се пресметуваат како збир од производите на бо-

довите за просечниот успех на кандидатот и бодовите од рангот на високообразовната установа на соодветниот циклус на студии, за сите циклуси на студии кои кандидатот ги завршил, односно $\text{БФО} = (\text{Успех I} \times \text{Ранг I}) + (\text{Успех II} \times \text{Ранг II}) + (\text{Успех III} \times \text{Ранг III})$, при што:

- Успех I е просечниот успех на кандидатот во првиот циклус на студии;

- Ранг I е рангот на високообразовната установа на која кандидатот завршил прв циклус на студии;

- Успех II е просечниот успех на кандидатот во вториот циклус на студии;

- Ранг II е рангот на високообразовната установа на која кандидатот завршил втор циклус на студии;

- Успех III е просечниот успех на кандидатот во третиот циклус на студии;

- Ранг III е рангот на високообразовната установа на која кандидатот завршил трет циклус на студии.

(2) Просечниот успех на кандидатот од секој циклус на студии се пресметува како просечна вредност од оценките за сите положени испити во тој циклус на студии, односно збирот од оценките од положени испити поделен со бројот на положени испити, врз основа на податоците за испити и оценки содржани во официјален документ издаден од високообразовната установа.

(3) За кандидати кои завршиле прв, втор или трет циклус на студии на високообразовни установи во странство, просечниот успех се пресметува врз основа на документ за нострификација и еквиваленција на дипломата издаден од Министерството за образование и наука.

Ранг на високообразовни установи**Член 11**

(1) Рангот на високообразовната установа се утврдува врз основа на последно објавената официјална ранг-листа на високообразовни установи во Република Македонија (во натамошниот текст: домашна ранг-листа) и последно објавените официјални ранг-листи на високообразовни установи надвор од Република Македонија (во натамошниот текст: странски ранг-листи), утврдени со Законот за административните службеници.

(2) Од страна на Министерството за образование и наука, веднаш по објавувањето на домашната ранг-листа на својата официјална веб страница, односно веднаш по објавувањето на странските ранг-листи на нивните официјални веб страници, се превземаат и се доставуваат до Агенцијата, која најдоцна до седум дена од денот на приемот ги објавува на својата веб страница.

(3) За кандидатот кој поседува диплома од домашна високообразовна установа која е рангирана на домашната ранг-листа од став (1) од овој член, бодовите за ранг се пресметуваат како: $\text{Ранг I} = 1,5 \times (\text{вкупен резултат од рангирањето})/100$, додека $\text{Ранг II} = \text{Ранг III} = (\text{вкупен резултат од рангирањето})/1000$.

(4) За кандидатот кој поседува диплома од странска високообразовна установа која е рангирана на било која од странските ранг-листи од став (1) од овој член, бодовите за ранг се пресметуваат на следниот начин:

- рангирана од 1 до 10 место: РангI = 2,2, додека РангII = РангIII = 0,15;
- рангирана од 11 до 50 место: РангI = 2,1, додека РангII = РангIII = 0,14;
- рангирана од 51 до 100 место: РангI = 2,0, додека РангII = РангIII = 0,13;
- рангирана од 101 до 200 место: РангI = 1,9, додека РангII = РангIII = 0,12;
- рангирана од 201 до 800 место: РангI = 1,8, додека РангII = РангIII = 0,11.

(5) За кандидатот кој поседува диплома од домашна високообразовна установа која не е рангирана на домашната ранг-листа од став (1) на овој член, или диплома од странска високообразовна установа која не е рангирана на било која од странските ранг-листи од став (1) од овој член, бодовите за ранг се пресметуваат како: РангI = 0,3, додека РангII = РангIII = 0,03.

Бодување на неформалното образование

Член 12

Неформалното образование се вреднува на начин што секој меѓународно признат стручен сертификат или уверение кој е поврзан со област која е релевантна за работното место, се вреднува со 0,5 бодови, при што за неформално образование може да се добие најмногу 2 бода.

Бодување на работен стаж

Член 13

Работниот стаж се вреднува со најмногу 5 бода, и тоа на следниов начин:

- за исполнување на законски пропишаниот минимум - 2 бода;
- за работен стаж над законски пропишаниот минимум - по 0,25 бода за секои 5 години, а најмногу дополнителни 1,25 бода;
- за работен стаж на раководно место над законски пропишаниот минимум - по 0,25 бода за секои 2 години, а најмногу дополнителни 1 бода;
- за позитивна препорака од претходно работно место за кое е евидентиран работен стаж од најмалку 1 година - по 0,25 бода, а најмногу дополнителни 0,5 бода; и
- за потврда за реализиран волонтерски стаж во институциите на јавниот сектор од најмалку 6 месеци - дополнителни 0,25 бода.

Бодување на познавањето на странски јазици

Член 14

(1) Познавањето на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик), се вреднува со максимум 5 бода, и тоа на следниов начин:

- за исполнување на законски пропишаниот минимум - 2 бода; и

- за познавање на странски јазик на повисоко ниво на Европската јазична рамка на Советот на Европа (CEFR) од законски пропишаниот минимум - 0,5 бода по ниво, а најмногу дополнителни 2 бода;

(2) Познавањето на било кој втор јазик од шесте официјални јазици на Обединетите нации за кој кандидатот поседува меѓународно признат сертификат или уверение - се вреднува со дополнителен 1 бод.

Бодување на познавањето на компјутерски програми за канцелариско работење

Член 15

Познавањето на работа со компјутерски програми за канцелариско работење се вреднува со максимум 3 бода, и тоа на следниов начин:

- за исполнување на законски пропишаниот минимум, односно поседување на потврда/уверение издадени во Република Македонија - 1 бод; или
- за поседување на меѓународно признат сертификат за положен: Certipoint: IC3 GS4 Key Applications, Microsoft: MOS Word или MOS Excel, или ECDL: Core - 3 бода.

Записник за фаза 1 од селекцијата

Член 16

(1) За извршената административната селекција, од страна на Комисијата се составува записник, кој ги содржи следните податоци: датум, место и време на одржување на административната селекција, број на оглас, датум на објава на огласот, во кои дневни весници е објавен огласот, институција за чии потреби е објавен огласот, а за секое различно работно место кое се огласува шифра и назив на работното место, број на извршители, податок за вкупен број на пријавени кандидати, број на неуредни кандидати, број на уредни кандидати, број на кандидати кои продолжуваат во втората фаза на селекција, име, презиме и потпис на претседателот и членовите на Комисијата или нивните заменици.

(2) Прилозите кон записникот содржат:

- Листа на уредни и неуредни кандидати, која ги содржи следните податоци: идентификациски код на секој неуреден кандидат и причина за неговата неуредност, идентификациски код на секој од уредните кандидати и освоени бодови од административната селекција,
- Ранг - листа со идентификациски кодови на кандидатите кои ја поминале административната селекција, со бројот на освоени бодови,
- Листа со идентификациски кодови на кандидатите за кои постапката на селекција завршила,
- Информација за денот и часот на одржување на втората фаза на селекција.

(3) Прилозите од став (2) алинеи 2, 3 и 4 на овој член се објавуваат на интернет страницата на Агенцијата, веднаш по нивната подготовка.

Испит за административен службеник

Член 17

(1) Кандидатите од ранг - листата од член 16 став (2) алинеја 2 од оваа уредба полагаат испит за административен службеник.

(2) На испитот за административен службеник, кандидатот може да освои најмногу 40 бодови, односно најмногу 25 бода на стручниот дел и најмногу 15 бода на делот за проценка на интелектуалниот капацитет.

(3) Двата дела од испитот за административен службеник се полагаат последователно, со максимално времетраење од 60 минути по дел.

Стручен дел од испит за административен службеник

Член 18

(1) Прашањата од стручниот дел на испитот за административен службеник имаат три степени на сложеност и носат различен број на бодови и тоа:

- за прашања од ниска сложеност - 0,5 бода;
- за прашања од средна сложеност - 0,75 бода; и
- за прашања од висока сложеност - 1 бод.

(2) Во зависност на категоријата на работното место за кое аплицира, кандидатот добива:

- за категорија Г - 10 прашања од ниска, 20 прашања од средна и 5 прашања од висока сложеност;
- за категорија В - 6 прашања од ниска, 16 прашања од средна и 10 прашања од висока сложеност;
- за категорија Б - 5 прашања од ниска, 10 прашања од средна и 15 прашања од висока сложеност.

Дел за проценка на интелектуалниот капацитет на кандидатот

Член 19

(1) Веднаш по завршување на полагањето на стручниот дел од испитот, кандидатот го полага делот за проценка на неговиот интелектуален капацитет.

(2) Делот за проценка на интелектуалниот капацитет носи најмногу 15 бода и истиот се состои од 16 силогизми и 30 матрици и тоа:

- 2 силогизми со ниска сложеност по 0,1 бода, или најмногу 0,2 бода;
- 6 силогизми со средна сложеност по 0,3 бода, или најмногу 1,8 бода;
- 8 силогизми со висока сложеност по 0,5 бода, или најмногу 4 бода;
- 5 матрици со ниска сложеност по 0,2 бода, или најмногу 1 бод;
- 20 матрици со средна сложеност по 0,3 бода, или најмногу 6 бода; и

- 5 матрици со висока сложеност по 0,4 бода, или најмногу 2 бода.

(3) Сложеноста на силогизмите и матриците е различна за различните категории на работни места на административни службеници.

Резултати од испитот за административен службеник

Член 20

(1) Од страна на Агенцијата се евидентираат кандидатите кои го полагаат испитот за административен службеник.

(2) Евидентирањето од став (1) на овој член, се врши во електронска форма која содржи податоци за: идентификацискиот код на кандидатот; датум на полагање на испитот и резултатот (вкупниот број на освоени бодови) од испитот.

Записник за фаза 2 од селекцијата

Член 21

(1) За спроведениот испит, од страна на Комисијата се составува записник кој ги содржи следните податоци: датум, време и место на одржување на испитот, број на огласот, а за секое различно работното место за кое е објавен огласот и шифра и назив, број на извршители, број и идентификациски кодови на уредно покачени кандидати и број и идентификациски кодови на кандидати кои се појавиле на полагањето, со освоени бодови во првата и втората фаза на селекција, како и име, презиме и потпис на претседателот на Комисијата и членовите или нивните заменици.

(2) Прилозите кон записникот содржат:

- Листа на кандидати кои го полагаат испитот, која ги содржи следните податоци: идентификациски код и освоени бодови од испитот, за секој кандидат кој го полагал испитот,
- Ранг - листа со идентификациски кодови на кандидати кои продолжуваат во третата фаза на селекција, со освоени бодови во првата и втората фаза на селекција,
- Листа со идентификациски кодови на кандидати кои не продолжуваат во третата фаза на селекција,
- Информација за денот и часот на одржување на третата фаза на селекција.

(3) Кандидатите кои освоиле помалку од 20 бодови збирно во првата и втората фаза на селекција, ќе бидат ставени на листата од став (2) алинеја 3 на овој член.

(4) Прилозите од став (2) алинеи 2, 3 и 4 на овој член се објавуваат на интернет страницата на Агенцијата, веднаш по нивната подготовка.

Интервју

Член 22

(1) Од страна на Комисијата се одржува подготвителен состанок најдоцна 30 минути пред почетокот на интервјут, на кој се определува формата на интервјут (усно или комбинирано усно и писмено) и темите кои ќе се опфатат во текот на интервјут.

(2) Интервјуто се состои од следните елементи:

- општи прашања, преку кои се проверува интересот и мотивацијата на кандидатот за работното место, прашања во врска со претходното работно искуство (ако имал), очекувањата на кандидатот од вработувањето и сл;

- ситуациони прашања, преку кои се проверуваат потребните општи работни компетенции за категоријата на која припаѓа работното место;

- стручни прашања или практични задачи, преку кои се проверуваат посебните работни компетенции од делокругот на работното место; и

- оценка на способноста на кандидатот за изразување/пишување на македонски литературен јазик.

(3) На интервјуто кандидатот може да освои најмногу 20 бодови, односно најмногу 6 бода од општите прашања, најмногу 6 бода од ситуационите прашања, најмногу 6 бода од стручните прашања или практичните задачи и најмногу 2 бода од оценката на способноста на кандидатот за изразување/пишување на македонски литературен јазик.

(4) Текот на интервјуто се координира од страна на претседателот на Комисијата кој треба да обезбеди еднаков и фер однос кон сите кандидати.

(5) Претседателот на Комисијата се грижи и за придружување на членовите на Комисијата кон пропишаното упатство за спроведување на интервју.

(6) Секој член на Комисијата поединечно за секој кандидат пополнува формулар во кој ги внесува бодовите, одделно за сите елементи на интервјуто и го потпишува.

(7) Бројот на добиени бодови за секој кандидат поединечно се добива од просекот на доделени бодови од сите членови на Комисијата.

(8) Во случај кога ситуационите прашања, преку кои се проверуваат потребните општи работни компетенции за категоријата на која припаѓа работното место, му се задаваат во писмена форма, бодувањето на тој елемент го врши претседателот на Комисијата, при што сите членови тој број на бодови го внесуваат во својот формулар.

(9) Во случај кога стручните прашања или практичните задачи, преку кои се проверуваат посебните работни компетенции од делокругот на работното место му се задаваат во писмена форма, бодувањето на тој елемент го врши членот на комисијата кој е раководител на организационата единица во која работното место се пополнува, при што сите членови тој број на бодови го внесуваат во својот формулар.

Записник за фаза 3 од селекцијата

Член 23

(1) За спроведеното интервју од страна на Комисијата се составува записник кој ги содржи следните податоци: датум, време и место на одржување на интервјуто, број на оглас, а за секое различно работно место

за кое се објавува огласот и шифра и назив, број на извршители, вкупен број на уредно поканети кандидати и нивни идентификациски кодови, број на кандидати кои успешно ја поминале проверката на веродостојност на докази и нивни идентификациски кодови, број на кандидати кои не ја поминале проверката на веродостојност на докази, нивни идентификациски кодови и причини, број на кандидати со кои е спроведено интервју и нивни идентификациски кодови, број на кандидати кои не се појавиле на интервјуто и нивни идентификациски кодови, како и име, презиме и потпис на претседателот и членовите, или нивните заменици.

(2) Прилозите кон записникот содржат:

- Листа на кандидати со кои е спроведено интервју, која ги содржи следните податоци: идентификациски код и освоените бодови од интервјуто, за секој кандидат,

- Потпишани формулари од сите членови на Комисијата за бодување на интервјуто,

- Ранг - листа со идентификациски кодови на кандидати кои продолжуваат во четвртата фаза на селекција, со освоени бодови во првата, втората и третата фаза на селекција,

- Листа со идентификациски кодови на кандидати кои не продолжуваат во четврта фаза на селекција,

- Информација за денот и часот на одржување на четвртата фаза на селекција.

(3) Кандидатите кои освоиле 0 бодови при оценувањето на нивната способност за изразување на македонски литературен јазик, ќе бидат ставени на листата од став (2) алинеја 4 на овој член.

(4) Прилозите од став (2) алинеи 3 и 5 на овој член, се објавуваат на интернет страницата на Агенцијата, веднаш по нивната подготовка.

Тест на личност

Член 24

(1) Кандидатите од ранг - листата од член 23 став (2) алинеја 3 од оваа уредба, а кои на претходните три фази на селекција освоиле најмалку 60 бода се тестираат со тест на личност.

(2) Времето на тестирање изнесува 80 минути, по чиј истек тестот автоматски се прекинува.

Записник за фаза 4 од селекцијата и предлог на кандидати за вработување

Член 25

(1) За спроведеното тестирање со тестот на личност, од страна на Комисијата се составува записник кој ги содржи следните податоци: датум, време и место на одржување на тестот на личност, број на оглас, а за секое различно работно место за кое се објавува огласот шифра и назив, број на извршители, вкупен број на уредно поканети кандидати и нивни идентификациски кодови, број на кандидати кои врз основа на резултатот

од тестот на личност се соодветни за работното место и нивни идентификациски кодови, како и име, презиме и потпис на претседателот и членовите, или нивните заменици.

(2) Прилозите кон записникот содржат:

- Листа на кандидати со кои е спроведен тестот на личност, кој ги содржи следните податоци: идентификациски код и резултатот од тестот на личност, за секој кандидат,

- Конечна ранг - листа на кандидати со нивните идентификациски кодови и вкупен број на освоени бодови во сите фази на селекција.

(3) Предлогот на кандидати за вработување го потпишува Претседателот на Комисијата, и го доставува до секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар.

(4) Предлогот од став (3) на овој член содржи: работно место за кое се дава предлогот, идентификациски код, име и презиме, место на конечната ранг-листа, припадност на заедница и вкупен број на бодови во сите фази на селекција, за секој кандидат кој се предлага за вработување.

Просторни услови за полагање на испитот за административен службеник и тестирање со тестот на личност

Член 26

(1) Полагањата/тестирањата се спроведуваат во Агенцијата, односно во тест центар со кој Агенцијата има склучено договор, во простории кои се материјално и технички опремени со соодветна информатичко-комуникациска опрема и софтвер за нивно спроведување, водење на евиденции и документација и видео надзор.

(2) Просториите од став (1) на овој член треба да поседуваат најмалку две веб камери, кои овозможуваат снимање на просторијата и кандидатите, со тоа што најмалку една од поставените камери, во секој момент од полагањето/тестирањето треба да обезбедува увид и следење на состојбата на дисплејот поставен во истата просторија.

Правила за полагање/тестирање

Член 27

(1) Пред почетокот на полагањето/тестирањето, поединечно се утврдува идентитетот на секој од кандидатите присутни во просторијата по што се пристапува кон запознавање на кандидатите со текот и правилата на полагањето/тестирањето.

(2) Кандидатот кој нема да ги почитува правилата од став (1) на овој член, ќе биде повикан да ја напушти просторијата во која се полага/тестира, по што следува негово исклучување од мрежниот пристап до апликацијата за полагање/тестирање.

(3) По завршувањето на полагањето/тестирањето, односно по истекот на времето за полагање/тестирање, кандидатот ја напушта просторијата.

Начин на полагање на испитот за административен службеник

Член 28

(1) Кандидатот го полага испитот за административен службеник преку внесување на единствениот идентификациски код заради активирање на тестирањето и давање на одговори на поставените прашања на компјутерот на кој е распореден, при што кандидатот го избира точниот одговор од понудените одговори.

(2) За време на полагањето на стручниот дел од испитот, односно на делот за проценка на интелектуалниот капацитет, кандидатот може да се навраќа на претходните прашања и да ги менува дадените одговори, се додека не ја одбере опцијата “заврши со полагање и пресметај бодови”, по што полагањето се прекинува и се пресметуваат освоените бодови за соодветниот дел од испитот.

(3) По истекот на максималните времетраења утврдени со оваа уредба, стручниот, односно делот од испитот за проценка на интелектуалниот капацитет на кандидатот автоматски се прекинува и се пресметуваат освоените бодови.

(4) Освоените бодови од ставот (2) и ставот (3) на овој член се објавуваат на компјутерот на кандидатот и автоматски се заведуваат во базата на кандидати кои во истиот термин го полагаат испитот, а која треба да содржи име и презиме на кандидатот и број на освоени бодови за секој кандидат, откако кандидатот заврши со полагањето.

(5) Базата од став (4) на овој член, треба да е поврзана со дисплејот на кој се прикажува моменталната состојба на кандидатите и тоа: името и презимето на кандидатот веднаш по активирањето на тестирањето од страна на кандидатот, како и освоените бодови од стручниот, односно делот за проценка на интелектуалниот капацитет за кандидатот по завршување на полагањето на соодветниот дел.

Начин на тестирање со тестот на личност

Член 29

(1) Кандидатот го пополнува тестот на личност преку внесување на единствениот идентификациски код заради активирање на тестирањето, давање на согласност за придржување кон упатството за одговарање на прашањата, како и давање на одговори на поставените прашања, на компјутерот на кој е распореден.

(2) По истекот на максималното времетраење за тестирање, тестот автоматски се прекинува.

(3) Проценката од тестот може да биде: „кандидатот е соодветен за работното место“ или „кандидатот не е соодветен за работното место“.

(4) Проценката од тестот од ставот (4) на овој член се објавува на компјутерот на кандидатот веднаш по завршување на тестирањето и истиот автоматски се заведува во базата на кандидати кои во истиот термин биле тестирани.

Чување на материјалите од испити/тестови**Член 30**

(1) Идентификациските кодови на кандидатите заедно со нивните резултати од испитот/тестот, записниците од сите фази на селекција, како и снимките од полагањето/тестирањето, се чуваат во Агенцијата, во временски период согласно Законот за административните службеници.

(2) При чувањето на материјалите од став (1) на овој член, се применуваат техничките и организациони мерки за тајност и заштита на личните податоци, согласно Законот за заштита на личните податоци и Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка на личните податоци.

Преодни одредби**Член 31**

(1) Рангот на високообразовните установи утврден во член 11 од оваа уредба, ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на одредбите од член 110 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14 и 199/14).

(2) До отпочнувањето на примената на член 11 од оваа уредба, рангот на домашните и странските високообразовни установи ќе се пресметува на следниот начин: Ранг I = 2,2, додека Ранг II = Ранг III = 0,15.

Влегување во сила**Член 32**

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-3180/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2836.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА УРЕДБАТА
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА И
ОГНЕНО ОРУЖЈЕ**

Член 1

Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за употреба на средства на присилба и огнено оружје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/98 и 17/04).

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4687/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2837.

Врз основа на член 143 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ
НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ЗА ПРОЦЕНА
И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТА
НАСТАНАТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ
НЕСРЕКИ**

Член 1

Во Уредбата за начинот на работа на комисиите за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди и други несреки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/05 и 152/10), во член 9 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата од природни непогоди и други несреки, збирниот извештај за проценетите штети на територијата на Републиката го доставува до Владата на Република Македонија, освен извештајот за процена за утврдена загуба на приходот од продажбата на земјоделските растенија и животни и на земјоделски имот и штети на стакленици и пластеници, кој го доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5483/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2838.

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/1991), член 7, алинеја 11 и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2006, 107/2008, 26/2013, 39/2014 и 61/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ, СО СЕДИШТЕ ВО ТОТОВА, ЊУ ЦЕРСИ****Член 1**

Република Македонија отвора Генерален Конзулат на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Тотова, Њу Церси.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 64/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2839.

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/1991), член 7, алинеја 11 и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2006, 107/2008, 26/2013, 39/2014 и 61/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЊУЈОРК, СОЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ****Член 1**

Република Македонија го затвора Генералниот Конзулат на Република Македонија во Њујорк во Соединетите Американски Држави, со седиште во Њујорк.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 64/2
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2840.

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/1991) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2006, 107/2008 и 26/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КОНСТАНЦА****Член 1**

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Романија, со седиште во Констанца.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 65/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2841.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/09, 4/11, 12/11 и 41/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата за дополнување на Тарифата на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија, бр. 03-604/7 од 22.5.2015 година, донесена од директорот на Заводот.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-3612/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2842.

Врз основа на член 38 од Законот за за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.1 „ПОЛАКИ“ – КОЧАНИ НА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.1 „Полаки“ – Кочани се дава на привремено одгледување и заштита на Јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост „Македонски шуми“ – Скопје, се до давањето на дивечот во ловиштето по пат на концесија.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Македонија и Јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост „Македонски шуми“ – Скопје за спроведување на активностите за одгледување и заштита на дивечот како и за начинот на обезбедување на средства за вршење на дејноста ќе се утврдат со договор.

Во име на Владата на Република Македонија договорот од став 1 од овој член ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-3785/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2843.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје се даваат на трајно користење без надомест недвижните ствари – деловни простории и тоа:

- деловен простор запишан во ИЛ бр. 102590 за КО Центар 1, на КП 12031, на ул. “Вељко Влаховиќ“ бр.7, со вкупна површина од 49 м², сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4166/2
21 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2844.

Врз основа на член 123 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.39/2014, 188/2014 и 44/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПЛАНОТ ЗА НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Планот за намена на радиофреквенциските опсежи во Република Македонија, донесен од Агенцијата за електронски комуникации под бр.0201-631/5 од 22.5.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4343/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2845.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се даваат на трајно користење, без надомест недвижни ствари сопственост на Република Македонија, запишани во Имотен лист бр. 68504, за КО Маџари, кои се наоѓаат на КП бр. 17 и тоа:

- зграда 5, намена на зграда В1-3, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 306м²;

- зграда 5, намена на зграда В1-3, влез 1, кат МА, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 325м²;

- зграда 5, намена на зграда В1-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 262м²;

- зграда 5, намена на зграда В1-3, влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 59м²;

- зграда 6, намена на зграда В1-3, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 304м²;

- зграда 6, намена на зграда В1-3, влез 1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со површина од 606м²;

- зграда 6, намена на зграда В1-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 686м²;

- зграда 8, намена на зграда А5-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда Г, со површина од 60м²;

- зграда 16, намена на зграда В1-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 61м² и

- зграда 16, намена на зграда В1-3, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 62м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4374/1
21 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2846.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за финансии се даваат на трајно користење без надоместок недвижни ствари - згради број 1, 2, 3 и 4 кои се наоѓаат на ул.

“Партизанска“, на КП бр.1004, КО Сретеново запишани во Имотен лист бр. 7150, сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 8 м²;

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина 19 м²;

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина 19 м²;

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 8 м²;

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат СУ, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна површина 62 м²;

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат СУ, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 23 м²;

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина 26 м²;

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 14 м²;

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 2, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 14 м²;

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 2, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина 26 м²;

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 3, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 12 м²;

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 3, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина 27 м²;

- зграда број 2, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 8 м²;

- зграда број 2, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина 19 м²;

- зграда број 2, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 8 м²;

- зграда број 2, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина 19 м²;

- зграда бр. 2, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 8 м²;

- зграда број 2, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина 19 м2;
- зграда број 2, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 3, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 8 м2;
- зграда бр. 2, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 3, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина 19 м2;
- зграда број 3, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 9 м2;
- зграда број 3, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина 26 м2;
- зграда број 3, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина 26 м2;
- зграда број 3, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 9 м2;
- зграда број 4, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина 32 м2;
- зграда број 4, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 13 м2 и
- зграда број 4, намена на зграда и други објекти Б6-5, влез 1, кат СУ, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина 27 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4527/1
21 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2847.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија, и тоа премер на објект лоциран на ул „Крсте Мисирков“ бб Скопје, кој се наоѓа на КП број 8887/1, КО Центар 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4553/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2848.

Врз основа на член 13, став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА**

Член 1

Со оваа одлука на општина Битола и се пренесува во сопственост без надомест недвижна ствар, запишана во Лист В од Имотен Лист бр. 94633 за КО Битола 3, сопственост на Република Македонија и тоа:

- КП бр. 11508, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда и други објекти В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Г, со површина од 117 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4763/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2849.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ГРАД СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

1. 11/36 идеален дел од КП.бр.6760/36 КО Кисела Вода 2 во површина од 36 м², евидентирана во Имотен лист бр.104998, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-76/4/2015 од 20.2.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение во Кисела Вода Скопје;

2. 11/82 идеален дел од КП.бр.6760/39 КО Кисела Вода 2 во површина од 82 м², евидентирана во Имотен лист бр.105032, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-75/3/2015 од 24.2.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение во Кисела Вода Скопје;

3. 91/41809 идеален дел од КП.бр.6760/32 КО Кисела Вода 2 во површина од 37.232 м², евидентирана во Имотен лист бр.51451, согласно Решение за одземање право на користење УП.бр.26-3/5/2015 од 10.3.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение во Кисела Вода Скопје;

4. КП.бр.6760/33 КО Кисела Вода 2 во површина од 48 м², евидентирана во Имотен лист бр.54995, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-51/4/2015 од 20.2.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кисела Вода Скопје;

5. 179/227 идеален дел од КП.бр.6760/10 КО Кисела Вода 2 во површина од 11 м², евидентирана во Имотен лист бр.50797, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-84/4/2015 од 4.3.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кисела Вода Скопје;

6. Дел од КП.бр.6255 КО Кисела Вода 2 во површина од 20 м², евидентирана во Имотен лист бр.3033, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-41/3/2015 од 18.2.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кисела Вода Скопје;

7. Дел од КП.бр.6224 КО Кисела Вода 2 во површина од 7 м², евидентирана во Имотен лист бр.3109, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-35/3/2015 од 20.2.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кисела Вода Скопје и

8. Дел од КП.бр.6296/1 КО Кисела Вода 2 во површина од 44 м², евидентирана во Имотен лист бр.301, согласно Решение за одземање право на користење УП.бр.26-9/3/2015 од 30.1.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кисела Вода Скопје, за изградба на линиски инфраструктурен објект со утврден јавен интерес улица „Борис Трајковски“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4774/1
21 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2850.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движната ствар - патничко моторно возило со следните карактеристики:

- марка Опел, тип Вектра
- регистарски број SK-3015-AG
- број на шасија WOLOJBF35W7118832
- број на мотор 14418656 и
- боја 7F сребрена.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4821/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2851.

Врз основа на член 21 од Законот за основање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 156/2010, 59/2012, 187/13 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за дополнување на Статутот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризам на Република Македонија бр. 02-82/7 од 30.1.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5054/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2852.

Врз основа на член 19 точка 9 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ЛЕТЕН КАМПУС 2015“**

1. Вежбовната активност „ЛЕТЕН КАМПУС 2015“ (во натамошниот текст: вежбовната активност) ќе се одржи во Република Македонија, во Центарот за обука „Пепелиште“ и на воениот полигон „Криволак“, во периодот од 29.6.2015 година до 9.7.2015 година, со цел овозможување на питомците да се запознаат и да ги усвојат теоретските и практичните знаења за функциите и спроведувањето на менаџментот со одбранбени ресурси во демократските општества, како и да се запознаат со предизвиците со кои може да се соочат во идните меѓународни операции.

2. На вежбовната активност ќе учествуваат питомци од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, претставници од високообразовните установи од Република Македонија, како и припадници на воените академии, односно соодветни високообразовни институции од Република Бугарија, Република Босна и Херцеговина, Република Косово, Република Хрватска, Република Полска, Црна Гора, Република Турција, Обединетото Кралство и Соединетите Американски Држави.

3. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, ги обезбедува Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5063/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2853.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари, сопственост на Република Македонија и тоа:

- стан бр. 02, на мезанин со површина од 73 м2, лоџии, балкони, тераси со површина од 4 м2 и подрумска просторија со површина од 19 м2, на улица „Октомвриска револуција“ во Куманово, дел 13, број на зграда 1, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 26229.

- стан бр. 03, на мезанин со површина од 64 м2, лоџии, балкони, тераси со површина од 5 м2 и подрумска просторија со површина од 20 м2, на улица „Октомвриска револуција“ во Куманово, дел 13, број на зграда 1, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 26229.

- стан бр. 06, кат 01 со површина од 74 м2, лоѓии, балкони, тераси со површина од 7 м2 и подрумска просторија со површина од 8 м2, на улица „Октомвриска револуција“ во Куманово, дел 13, број на зграда 2, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 26229.

- стан бр. 07, кат 01 со површина од 75 м2, лоѓии, балкони, тераси со површина од 8 м2 и подрумска просторија со површина од 8 м2, на улица „Октомвриска револуција“ во Куманово, дел 13, број на зграда 2, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 26229.

- стан бр. 10, кат 02 со површина од 74 м2, лоѓии, балкони, тераси со површина од 7 м2 и подрумска просторија со површина од 8 м2, на улица „Октомвриска револуција“ во Куманово, дел 13, број на зграда 2, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 26229.

- стан бр. 11, кат 02 со површина од 75 м2, лоѓии, балкони, тераси со површина од 8 м2 и подрумска просторија со површина од 9 м2, на улица „Октомвриска револуција“ во Куманово, дел 13, број на зграда 2, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 26229.

- стан бр. 12, кат 02 со површина од 53 м2, лоѓии, балкони, тераси со површина од 7 м2 и подрумска просторија со површина од 8 м2, на улица „Октомвриска револуција“ во Куманово, дел 13, број на зграда 2, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 26229.

- стан бр. 14, кат 03 со површина од 74 м2, лоѓии, балкони, тераси со површина од 7 м2 и подрумска просторија со површина од 10 м2, на улица „Октомвриска револуција“ во Куманово, дел 13, број на зграда 2, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 26229.

- стан бр. 02, на мезанин со површина од 75 м2, лоѓии, балкони, тераси со површина од 18 м2 и подрумска просторија со површина од 9 м2, на улица „Октомвриска револуција“ во Куманово, дел 13, број на зграда 2, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 26229.

- стан бр. 03, на мезанин со површина од 75 м2, лоѓии, балкони, тераси со површина од 21 м2 и подрумска просторија со површина од 9 м2, на улица „Октомвриска револуција“ во Куманово, дел 13, број на зграда 2, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 26229.

- стан бр. 04, на мезанин со површина од 52 м2, лоѓии, балкони, тераси со површина од 15 м2 и подрумска просторија со површина од 9 м2, на улица „Октомвриска револуција“ во Куманово, дел 13, број на зграда 2, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 26229.

- стан бр. 2, кат 04 со површина од 52 м2, лоѓии, балкони, тераси со површина од 10 м2 и подрумска просторија со површина од 6 м2 на улица „Роза Петрова“ во Кочани, број на зграда 1, влез 2, КП 12949, КО Кочани, Имотен лист бр. 2651.

- стан бр. 3, кат 03 со површина од 51 м2, и подрумска просторија со површина од 4 м2 на улица „Никола Вапцаров“ бр. 6 во Кочани, број на зграда 1, влез 2, КП 14668, КО Кочани, Имотен лист бр. 2651 и

- стан бр. 4, приземје со површина од 41 м2 и подрумска просторија со површина од 6 м2 на улица „Никола Вапцаров“ бр. 12 во Кочани, број на зграда 1, влез 3, КП 14665, КО Кочани, Имотен лист бр.2651.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5065/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2854.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Мрежен кабел етернет 10м	50
2.	Мрежен адаптер за тенок клиент PCI X300	17
3.	Компјутерски звучници Tongfang (донација од НР Кина), пар	24
4.	Тастатура Tongfang PS/2 (донација од НР Кина)	50
5.	Компјутерско глумче Tongfang PS/2 (донација од НР Кина)	50

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Илинден, за потребите на СОТУ „Илинден“ - Илинден.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Илинден, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5156/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2855.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА
ВРАПЧИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Мрежен кабел етернет 5м	30
2.	Мрежен кабел етернет 10м	70
3.	Мрежен адаптер за тенок клиент PCI X300	34
4.	Компјутерски звучници Tongfang (донација од НР Кина), пар	24
5.	Тастатура Haier PS/2	100
6.	Компјутерско глумче Tongfang PS/2 (донација од НР Кина)	100

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Врапчиште, за потребите на СОУ „Неготино“ - Врапчиште.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Врапчиште, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5156/2
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2856.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Мрежен кабел етернет 10м	15
2.	Мрежен адаптер за тенок клиент PCI X300	5
3.	Компјутерски звучници Tongfang (донација од НР Кина), пар	12
4.	Тастатура Tongfang PS/2 (донација од НР Кина)	15

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, за потребите на ООУ „Блаже Конески“ - Прилеп.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5156/3
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2857.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Мрежен кабел етернет 10м	15
2.	Мрежен адаптер за тенок клиент PCI X300	5
3.	Компјутерски звучници Tongfang (донација од НР Кина), пар	12
4.	Тастатура Tongfang PS/2 (донација од НР Кина)	15

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ѓорче Петров, за потребите на ООУ „Димитар Поп Георгиев Беровски“ – Ѓорче Петров.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5156/4
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2858.

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат на КП бр. 221 КО Центар 2, на улица „Јордан Мијалков“ бр. 26 Скопје и тоа:

- објект - број на зграда 1, намена на зграда и друг објект БЗ-5, влез 1 кат приземје број на зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 214 м2,

- објект - број на зграда 1, намена на зграда и друг објект БЗ-5, влез 1, намена на посебен дел од зграда ХС со внатрешна површина 8 м2,

- објект - број на зграда 1, намена на зграда и друг објект БЗ-5, влез 1 кат ГЛ, број на зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 82 м2,

во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5243/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2859.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ КО МАРЕНА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Марена, општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
642/1	Марена	Голем Рид	поје	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				6695m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5465/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2860.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА АВТОПАТ МИЛАДИНОВЦИ - ШТИП КО СВЕТИ НИКОЛЕ, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар на автопат Миладиновци - Штип КО Свети Николе, општина Свети Николе.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 22509m², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
11/1	Свети Николе	Потпад	пасиште	4
дел 21/1	Свети Николе	Потпад	лива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				39444,57m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5475/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2861.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВЕВЧАНИ-РАЗРАБОТКА НА БЛОК 1 ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА, СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ВЕВЧАНИ И КО ВЕВЧАНИ ВОН ГРАД ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Вевчани-разработка на Блок 1 за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција, сервиси, Д-зеленило, спорт и рекреација, Е-инфраструктура КО Вевчани и КО Вевчани вон град, општина Вевчани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2313546м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа
5776/2	Вевчани	Мали Лог	ливада	3
6165	Вевчани вон гр	Смоленица	градина	4
6163	Вевчани вон гр	Смоленица	градина	4
4049	Вевчани вон гр	Вердани	градина	4
6270/2	Вевчани вон гр	Смоленица	градина	4
4052	Вевчани вон гр	Вердани	градина	4
4048	Вевчани вон гр	Вердани	градина	4
5924	Вевчани вон гр	Света Петка	градина	4
5886	Вевчани вон гр	Света Петка	градина	4
5808	Вевчани вон гр	Света Петка	градина	4
5896	Вевчани вон гр	Света Петка	градина	4
5890	Вевчани вон гр	Света Петка	градина	4
5893	Вевчани вон гр	Света Петка	градина	4
5892	Вевчани вон гр	Света Петка	градина	4
6454	Вевчани вон гр	Попадина	градина	4
6452	Вевчани вон гр	Попадина	градина	4
4034	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	градина	4
6267	Вевчани вон гр	Смоленица	градина	4
7096	Вевчани вон гр	Петриче	градина	5
7097	Вевчани вон гр	Петриче	градина	4
5921	Вевчани вон гр	Света Петка	градина	4
5923	Вевчани вон гр	Света Петка	градина	4
5922	Вевчани вон гр	Света Петка	градина	4
5920	Вевчани вон гр	Конопиште	градина	4
6888	Вевчани вон гр	Попадина	градина	5
6449	Вевчани вон гр	Попадина	градина	4
5891	Вевчани вон гр	Света Петка	градина	4
5897	Вевчани вон гр	Света Петка	градина	4
6266	Вевчани вон гр	Смоленица	градина	4
5964	Вевчани вон гр	Варвара	градина	4
5818	Вевчани вон гр	Света Петка	градина	4
6896	Вевчани вон гр	Попадина	градина	4
6897	Вевчани вон гр	Попадина	градина	4
4070	Вевчани вон гр	Вердани	градина	4
5983	Вевчани вон гр	Варвара	градина	4
790	Вевчани	Село	градина	4

759	Вевчани	Село	градина	4
892/3	Вевчани	Село	градина	4
1433	Вевчани	Попадино	градина	4
1501	Вевчани	Попадино	градина	3
6038	Вевчани	Ветерник	градина	4
6036	Вевчани	Ветерник	градина	4
523/1	Вевчани	Село	градина	4
206	Вевчани	Бебекои Кошари	градина	4
681	Вевчани	Село	градина	4
210	Вевчани	Бебекои Кошари	градина	4
1570	Вевчани	Село	градина	4
1000	Вевчани	Село	градина	4
791	Вевчани	Село	градина	4
1416	Вевчани	Костојчини	градина	4
1417	Вевчани	Село	градина	4
1418	Вевчани	Село	градина	4
1404	Вевчани	Село	градина	4
1406	Вевчани	Село	градина	4
1412	Вевчани	Попадино	градина	4
1411	Вевчани	Поподио	градина	4
1414	Вевчани	Село	градина	4
1423	Вевчани	Попадино	градина	4
1419	Вевчани	Село	градина	4
1421	Вевчани	Село	градина	4
1420	Вевчани	Село	градина	4
1415	Вевчани	Село	градина	4
196	Вевчани	Бебекои Кошари	градина	4
197	Вевчани	Бебекоски Кошари	градина	4
1386	Вевчани	Село	градина	4
1409	Вевчани	Преку Река	градина	4
1405	Вевчани	Село	градина	4
400	Вевчани	Село	градина	4
1263	Вевчани	Село	градина	4
5981	Вевчани	Варвара	градина	4
685	Вевчани	Село	градина	4
455	Вевчани	Вевчани	градина	4
456	Вевчани	Село	градина	1
1408	Вевчани	Село	градина	4
1425	Вевчани	Попадино	градина	4
675	Вевчани	Село	градина	4
1308	Вевчани	Село	градина	4
1340	Вевчани	Село	градина	4
1306	Вевчани	Село	градина	4
1341	Вевчани	Село	градина	4
1307	Вевчани	Село	градина	4
1589	Вевчани	Село	градина	4
1590	Вевчани	Село	градина	4
1596	Вевчани	Село	градина	4
6037	Вевчани	Село	градина	4
1413	Вевчани	Попадино	градина	4
503	Вевчани	Село	градина	4
1424	Вевчани	Попадино	градина	4
1422	Вевчани	Пападина	градина	4
792	Вевчани	Село	градина	4
207	Вевчани	Бебекои Кошари	градина	4
5944/2	Вевчани	Варвара	градина	4
7059	Вевчани	Петриче	градина	4
901	Вевчани	Село	градина	4
1426	Вевчани	Попадино	градина	4
205	Вевчани	Бебекои Кошари	градина	4
1602	Вевчани	Село	градина	4
511	Вевчани	Село	градина	4
6890	Вевчани	Попадина	градина	5
188	Вевчани	Бебекои Кошари	градина	4
510	Вевчани	Село	градина	4
1052	Вевчани	Село	градина	2
208/1	Вевчани	Бебекои Кошари	градина	4

208	Вевчани	Бебекои Кошари	градина	4
1407	Вевчани	Ограда	градина	4
892/2	Вевчани	Село	градина	4
965	Вевчани	Село	градина	4
1410	Вевчани	Село	градина	4
6344	Вевчани	Извор	градина	4
198	Вевчани	Бебекои Кошари	градина	4
5779	Вевчани	Иливја Воденица	интензивен овоштарник	3
6010	Вевчани вон гр	Ветерник	камењар	0
6397	Вевчани вон гр	Кушто	камењар	0
7018	Вевчани вон гр	Дупин Дол	камењар	0
7017	Вевчани вон гр	Дупин Дол	камењар	0
6293	Вевчани вон гр	Смоленица	камењар	0
7013	Вевчани вон гр	Дупин Дол	камењар	0
7133	Вевчани вон гр	Крсто	камењар	0
6309/2	Вевчани вон гр	Цветко	камењар	0
7015	Вевчани вон гр	Дупин Дол	камењар	0
5839	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
6306	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	5
4866	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	ливада	2
5675	Вевчани вон гр	Кожеви Куки	ливада	3
3851	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	4
4753	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	1
6265	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	4
4670	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
4667	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
4668	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
4687/1	Вевчани вон гр	Тумблјка	ливада	2
5874	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
4662	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
4735	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	1
4115	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
4155	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
4087	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
5836	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
5813	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
4038	Вевчани вон гр	Враваро	ливада	4
4105	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
4841	Вевчани вон гр	Мали Лаг	ливада	2
3937	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4049	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4664	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
5816	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
5838	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
4160	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
4723	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	3
4052	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
4145	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	1
4157	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
4138	Вевчани вон гр	Кукои Ливади	ливада	2
4156	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
4688	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3
4778/2	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	3
5804	Вевчани вон гр	Стефановски Куки	ливада	2
5805	Вевчани вон гр	Свански Куки	ливада	2
6174	Вевчани вон гр	Ветерник	ливада	4
3866	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3
4689	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3

4044	Вевчани вон гр	Варвара	ливада	2
4120	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
4666	Вевчани вон гр	Царина	ливада	1
4834	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	3
5015	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
5670	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
5646	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
5645	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
7042	Вевчани вон гр	Петриче	ливада	3
7042	Вевчани вон гр	Петриче	ливада	4
7069	Вевчани вон гр	Петриче	ливада	3
5815	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
4830	Вевчани вон гр	Јанчово Оравче	ливада	3
4135	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3
3864	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3
4998	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
5767	Вевчани вон гр	Мали Лаг	ливада	3
4935	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
4831	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	3
4833	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	3
4999	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
5046	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	2
4977	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
5676	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
4685	Вевчани вон гр	Кукои Ливаѓе	ливада	2
4700	Вевчани вон гр	Кукои Ливаѓе	ливада	2
5668	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
5859	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
5872	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
5011	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
4995	Вевчани вон гр	Конопиште	ливада	3
4884	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	ливада	2
6304	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	5
6303	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	5
5868	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
6302	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	5
6307	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	5
5822	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
5857	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
5723	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	1
6274	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	4
3956	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
4048	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
4674	Вевчани вон гр	Царина	ливада	1
5797	Вевчани вон гр	Стефановски Куќи	ливада	1
5851	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
4714	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
4836	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	2
4835	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	2
5020	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
6269	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	4
4721	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	3
5022	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
5018	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
5021	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
3966	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
3972	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	4
5881	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
3964	Вевчани вон гр	На Кошара	ливада	1
3965	Вевчани вон гр	Вердени Кошери	ливада	1
3847	Вевчани вон гр	Турбански Ливада	ливада	3
5860	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
5858	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
4669	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1

3848	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	4
3993	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	ливада	3
3859	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	4
4071	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
4060	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
5861	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
5930	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
3952	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4053	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
4077	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4121	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
4055	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
5884	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
5887	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
5888	Вевчани вон гр	Св.Петка	ливада	1
5696	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
5695	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
5738	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	1
4715/2	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
4715/1	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
4832	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	3
5807	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
5852	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
4065	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
4684	Вевчани вон гр	Кукој Ливаѓе	ливада	2
5694	Вевчани вон гр	Дамој Куќи	ливада	3
4144	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3
4913	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	ливада	2
4132	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3
4665	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
4914	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	ливада	2
4686	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
4677	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
3957	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
4045	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
4074	Вевчани вон гр	Долна Варвара	ливада	1
5962	Вевчани вон гр	Варвара	ливада	3
4726	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
4727	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
4730	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	3
4133	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	3
4149	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
4147	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	4
4150	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
4090	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
5830	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
5831	Вевчани вон гр	Св.Петка	ливада	2
4839	Вевчани вон гр	Мали Лаг	ливада	2
4840	Вевчани вон гр	Мали Лаг	ливада	2
4631/2	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
3853	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3
4754	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	1
5875/4	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
5875/3	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
5875/1	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
3846	Вевчани вон гр	Попови Костени	ливада	3
5875/2	Вевчани вон гр	Попови Костени	ливада	2
4713	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
5871	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1

4687/2	Вевчани вон гр	Тумблјка	ливада	2
4724	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	3
4717/1	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
3900	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	3
5827	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
6176	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	4
6268	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	4
4690	Вевчани вон гр	Кукои Ливади	ливада	3
5820	Вевчани вон гр	Св.Петка	ливада	1
5863	Вевчани вон гр	Св.Петка	ливада	1
6278	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	4
4164	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
5854	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
4094	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	3
3933	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
6308	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	5
3931	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
3929/2	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4159	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
5903	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
4062	Вевчани вон гр	Вердени	ливада	1
4064	Вевчани вон гр	Вердени	ливада	1
5840	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
4775	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
4134	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3
4680	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	2
4916	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	ливада	2
4675	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
4676	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
4072	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4075	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
5870	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
7093	Вевчани вон гр	Петриче	ливада	3
4729	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	3
4720	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	3
4644	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
5016	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
4161	Вевчани вон гр	Рамов Гроб	ливада	2
6178	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	4
6222	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	5
5850	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
3939	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
3948	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
3855	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	4
4661	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
4663	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
5012	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
5013	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
4100	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
6177	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	4
6309/1	Вевчани вон гр	Цветко	ливада	5
3936	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4081	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4082	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
3852	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3
3858	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	4
4733	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	1
3867	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3
6224	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	5
5898	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
4099	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1

4635	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
4777	Вевчани вон гр	Средни Рид	ливада	2
6273	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	5
5749	Вевчани вон гр	Мали Лаг	ливада	3
4679	Вевчани вон гр	Царина	ливада	2
5045	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	2
5846	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
5849	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
4747	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
5847	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
3950	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4722	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	3
3857	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	4
3951	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
3850	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	4
5833	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
4660	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
5796	Вевчани вон гр	Стефановски Куќи	ливада	3
4061	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4063	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4750	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	1
4701	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
4694	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
5853	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
4917	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	ливада	2
4895	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	ливада	2
4696	Вевчани вон гр	Кукои Ливаѓе	ливада	2
4706	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	3
5747	Вевчани вон гр	Гјурчески Куќи	ливада	2
4776	Вевчани вон гр	Пречиница	ливада	2
4757	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	1
5848	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
5019	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
6310/1	Вевчани вон гр	Цветко	ливада	5
4712	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
4728	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
5869	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
3906	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	3
4126	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
4162	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
5856	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
5929	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
5879	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
5894	Вевчани вон гр	Св.Петка	ливада	4
5895	Вевчани вон гр	Св.Петка	ливада	4
3953	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
3845	Вевчани вон гр	Попови Костени	ливада	3
4085	Вевчани вон гр	Вердени	ливада	2
5867	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
4152	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
4774	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
4806	Вевчани вон гр	Мали Лаг	ливада	3
4631/1	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
4139	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
4926	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	2
6305	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	5
4122	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
4755	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	1
3907	Вевчани вон гр	Лојзишко	ливада	4
3911/1	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
3911/2	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
5811	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2

4711	Вевчани вон гр	Средни Рид	ливада	3
3903	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	3
4734	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	1
4761	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
4898	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	ливада	3
5801	Вевчани вон гр	Стефановски Куќи	ливада	1
6186	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	4
5763	Вевчани вон гр	Мали Лаг	ливада	3
4088	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4751	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
4848	Вевчани вон гр	Мали Лаг	ливада	2
4936	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
4079	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
5876	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
5878	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
4683	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3
5862	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
3856	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	4
3949	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4692	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
3904	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	3
3909	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
7066	Вевчани вон гр	Петриче	ливада	4
5864	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
5825	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
4709/3	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	3
4709/2	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	3
4709/1	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	3
5834	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
4089	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4710	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	3
6300	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	5
5762	Вевчани вон гр	Бел Бег	ливада	3
6175	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	4
5866	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
5832	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	2
5882	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
6219	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	4
4634	Вевчани вон гр	Заодишто	ливада	1
4083	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
5750	Вевчани вон гр	Мали Лаг	ливада	3
6173	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	4
6310/2	Вевчани вон гр	Цветко	ливада	5
4693	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
6895	Вевчани вон гр	Попадина	ливада	3
6899	Вевчани вон гр	На Кула	ливада	3
4056	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	1
4140	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
4142	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3
4143	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3
5929	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
6182	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	3
4702	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
6197	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	4
5017	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
5841	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	2
5039	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
6299	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	5
5014	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3
4047	Вевчани вон гр	Вердани	ливада	2
5663	Вевчани вон гр	Селиште	ливада	3

4682	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	2
6191	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	4
4136	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	ливада	3
4043	Вевчани вон гр	Варвара	ливада	2
5883	Вевчани вон гр	Света Петка	ливада	1
6301	Вевчани вон гр	Смоленица	ливада	5
4725	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	3
4736	Вевчани вон гр	Средни Пат	ливада	1
1498	Вевчани	Попадино	ливада	3
4779/2	Вевчани	Средено Пат	ливада	3
4779/1	Вевчани	Среден Пат	ливада	3
7050	Вевчани	Логон	ливада	4
232	Вевчани	Бебкои Кошари	ливада	2
5728	Вевчани	Селиште	ливада	2
990	Вевчани	Село	ливада	3
340	Вевчани	Село	ливада	3
1496	Вевчани	Село	ливада	3
4798	Вевчани	Мали Лог	ливада	1
89	Вевчани	Мурџеи Ограѓе	ливада	3
4799	Вевчани	Мали Лог	ливада	1
6035	Вевчани	Бубанова Нива	ливада	3
98	Вевчани	Мурџеи Ограѓе	ливада	3
1182	Вевчани	Село	ливада	3
1606	Вевчани	Село	ливада	3
1689	Вевчани	Село	ливада	2
1497/1	Вевчани	Попадино	ливада	3
7046	Вевчани	Петриче	ливада	4
7063	Вевчани	Петриче	ливада	3
1571	Вевчани	Село	ливада	3
311	Вевчани	Ствански Куќи	ливада	3
1034	Вевчани	Село	ливада	3
4797	Вевчани	Мали Лог	ливада	1
1611	Вевчани	Дуцкини Куќи	ливада	3
7082	Вевчани	Петриче	ливада	4
308	Вевчани	Ствански Куќи	ливада	1
5756/2	Вевчани	Бела Плоча	ливада	3
7074/1	Вевчани	Петриче	ливада	3
1006	Вевчани	На Гумно	ливада	2
741	Вевчани	Село	ливада	5
4766	Вевчани	Средни Пат	ливада	2
6018	Вевчани	Вешерник	ливада	3
307	Вевчани	Стевански Јован	ливада	1
173/2	Вевчани	Бебекои Кошари	ливада	1
173/1	Вевчани	Бебекои Кошари	ливада	1
569	Вевчани	Село	ливада	4
180	Вевчани	Бебекои Кошари	ливада	1
195	Вевчани	Бебекои Кошари	ливада	1
5773/2	Вевчани	Село	ливада	3
7062/4	Вевчани	Петриче	ливада	3
345	Вевчани	Село	ливада	2
321	Вевчани	Стојкови Куќи	ливада	2
1609	Вевчани	Пачои Куќи	ливада	3
979	Вевчани	Село	ливада	3
1053	Вевчани	Село	ливада	2
5771	Вевчани	Мали Лаг	ливада	3
428/3	Вевчани	Село	ливада	3
428/1	Вевчани	Село	ливада	3
4770	Вевчани	Средни Пат	ливада	2
428/2	Вевчани	Село	ливада	3
339	Вевчани	Бела Плоча	ливада	3
6042	Вевчани	Ветерник	ливада	4
6022	Вевчани	Село	ливада	3
67	Вевчани	Мурџеи Ограѓе	ливада	3
337	Вевчани	Бела Плоча	ливада	3
1	Вевчани	Село	ливада	4

3	Вевчани	Село	ливада	4
4792/1	Вевчани	Илиева Воденица	ливада	1
4794	Вевчани	Мали Лог	ливада	1
5775	Вевчани	Мали Лог	ливада	3
1185	Вевчани	Село	ливада	3
1595	Вевчани	Село	ливада	2
1509	Вевчани	Попадино	ливада	3
5703	Вевчани	Селиште	ливада	1
1593	Вевчани	Село	ливада	2
1594	Вевчани	Под Село	ливада	2
7078	Вевчани	Петриче	ливада	3
4782	Вевчани	Средни Пат	ливада	1
338	Вевчани	Село	ливада	3
1051	Вевчани	Село	ливада	2
341	Вевчани	Село	ливада	2
343	Вевчани	Село	ливада	3
336	Вевчани	Бела Плоча	ливада	3
250	Вевчани	Стевански Куќи	ливада	1
2	Вевчани	Село	ливада	4
231	Вевчани	Бебекои Кошари	ливада	3
4707	Вевчани	Средни Пат	ливада	3
4796	Вевчани	Мали Лог	ливада	1
313	Вевчани	Кепенике	ливада	1
5770	Вевчани	Конопишта	ливада	3
291	Вевчани	Стевановски Куќи	ливада	2
5768	Вевчани	Мали Лог	ливада	3
1534	Вевчани	Село	ливада	2
315	Вевчани	Ствански Куќи	ливада	1
235	Вевчани	Бебекои Кошари	ливада	1
350	Вевчани	Село	ливада	2
1679	Вевчани	Село	ливада	3
5773/1	Вевчани	Бела Плоча	ливада	3
100	Вевчани	Муржево Ограѓе	ливада	3
5755	Вевчани	Мали Лаг	ливада	3
5778/1	Вевчани	Мали Лог	ливада	3
7062	Вевчани	Петриче	ливада	3
5781	Вевчани	Мали Лог	ливада	3
1568	Вевчани	Село	ливада	3
1744	Вевчани	Село	ливада	3
1745	Вевчани	Село	ливада	3
270/2	Вевчани	Стефански Куќи	ливада	1
7045	Вевчани	Петриче	ливада	4
1033	Вевчани	Село	ливада	3
6023	Вевчани	Ветерник	ливада	3
4765	Вевчани	Средни Пат	ливада	2
270/1	Вевчани	Ствански Куќи	ливада	1
154	Вевчани	Кочова Племија	ливада	4
101	Вевчани	Вевчани	ливада	3
4800	Вевчани	Мали Лог	ливада	1
230	Вевчани	Бебекои Кошари	ливада	3
4772	Вевчани	Средни Пат	ливада	2
5941	Вевчани	Варвара	ливада	4
7048	Вевчани	Петриче	ливада	4
4802	Вевчани	Мали Лог	ливада	1
4807	Вевчани	Мали Лаг	ливада	2
4795	Вевчани	Мали Лаг	ливада	1
1184	Вевчани	Село	ливада	3
5776/1	Вевчани	Мали Лог	ливада	3
5772	Вевчани	Мали Лог	ливада	3
5757	Вевчани	Мали Лаг	ливада	3
4767	Вевчани	Над Река	ливада	2
4771	Вевчани	Средни Пат	ливада	2
7044	Вевчани	Петриче	ливада	4
7062/1	Вевчани	Петриче	ливада	3
4805	Вевчани	Мали Лаг	ливада	2
496	Вевчани	Село	ливада	1
7079	Вевчани	Кај Болница	ливада	4

4786/1	Вевчани	Илиева Воденица	ливада	2
7076	Вевчани	Петриче	ливада	4
4642	Вевчани	Заодишта	ливада	1
349	Вевчани	Село	ливада	2
5953	Вевчани	Варвара	ливада	3
5769	Вевчани	Бела Плоча	ливада	3
6024	Вевчани	Вегерник	ливада	3
1192	Вевчани	Село	ливада	4
290	Вевчани	Стевански Куки	ливада	2
4789	Вевчани	Средни Пат	ливада	2
4792/2	Вевчани	Илиева Воденица	ливада	1
5704	Вевчани	Попадино	ливада	1
5701	Вевчани	Пачои Куки	ливада	1
186	Вевчани	Бебекои Кошари	ливада	2
5702	Вевчани	Селиште	ливада	1
960	Вевчани	Вевчани	ливада	3
5991	Вевчани вон гр	Гјонец	лозје	5
5730	Вевчани	Селиште	лозје	4
523/2	Вевчани	Село	лозје	4
4787	Вевчани	Иливја Воденица	лозје	2
5756/1	Вевчани	Село	лозје	3
1665	Вевчани	Село	лозје	1
6199	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	4
6034	Вевчани вон гр	Вегерник	нива	3
6165	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	4
5973	Вевчани вон гр	Враваро	нива	4
6251	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	6
3869	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
3876	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
4826	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
4856	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	2
4838	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
5688	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
5689	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
3927	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
3892	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
6232	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	6
5950/1	Вевчани вон гр	Варвара	нива	3
5950/2	Вевчани вон гр	Варвара	нива	3
3877	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
5916	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
3878	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
4119	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
5800	Вевчани вон гр	Стефановски Куки	нива	2
4976	Вевчани вон гр	Селиште	нива	2
5918	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
4154	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
5844	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5919	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5914	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5931	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	3
5008	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
3941	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
3943	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
5910	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
3954	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
5915	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
7121/1	Вевчани вон гр	Петриче	нива	3
5765	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	3
5673	Вевчани вон гр	Селиште	нива	2
3881	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
5877	Вевчани вон гр	Бнджучица	нива	2
5799	Вевчани вон гр	Стефановски Куки	нива	2

6180	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	3
3870	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
3871	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
4216	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
6172	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	4
4778/1	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4778/3	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
5798	Вевчани вон гр	Стефановски Куќи	нива	2
4206	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
4097	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	5
3865	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
3874	Вевчани вон гр	Шурбанови Кошари	нива	2
4932	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
5685	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
7092	Вевчани вон гр	Петриче	нива	2
5721	Вевчани вон гр	Селиште	нива	1
4986	Вевчани вон гр	Селиште	нива	2
5644	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
4984	Вевчани вон гр	Селиште	нива	2
4823	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
4996	Вевчани вон гр	Селиште	нива	2
5680	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
4997	Вевчани вон гр	Селиште	нива	2
5719	Вевчани вон гр	Селиште	нива	1
5034	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
5681	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
4858	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
5751	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	1
5010	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
5678	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
4238	Вевчани вон гр	Марул	нива	2
4744	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4745	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
5948	Вевчани вон гр	Варвара	нива	3
5690	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
5717	Вевчани вон гр	Селиште	нива	1
5744	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	1
4622	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
4987	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
7122	Вевчани вон гр	Надоктиште	нива	3
4114	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
4117	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4219	Вевчани вон гр	Марул	нива	2
5691	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
5037	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
5038	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
5000	Вевчани вон гр	Селиште	нива	2
5722	Вевчани вон гр	Селиште	нива	1
3955	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
3970	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4912	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	нива	2
5927/1	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
4748	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
7083	Вевчани вон гр	Лековита Вода	нива	2
7085	Вевчани вон гр	Лековита Вода	нива	3
7086	Вевчани вон гр	Лековита Вода	нива	2
3891	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4861	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
3820	Вевчани вон гр	Попови Костени	нива	3
3822	Вевчани вон гр	Попови Костени	нива	3
4732	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4854	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
4851	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
7087	Вевчани вон гр	Петриче	нива	3

3897	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4852	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
7088	Вевчани вон гр	Петриче	нива	3
3967	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
3963	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
3849	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	3
3860	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
4673/2	Вевчани вон гр	Царина	нива	2
5933	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	3
4076	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4165	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
4699	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4058	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4695	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	3
3960	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
5821	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5672	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
5674	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
5031	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
5699	Вевчани вон гр	Селиште	нива	2
4116	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
4822	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
4922	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	нива	2
5735	Вевчани вон гр	Селиште	нива	2
4843	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	2
4846	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	2
5009	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
4845	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	2
4849	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
4167	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
3959	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
4057	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4166	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
4113	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
4829	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	2
4844	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	2
4762	Вевчани вон гр	Суво Поле	нива	2
4703	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4678	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
5044	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
4919	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	нива	2
4920	Вевчани вон гр	Тлобоки Ревој	нива	2
3890	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
6179	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	4
4855/2	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
3979	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
5904	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
4066	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4756	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
3898	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
5810	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
4816	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	1
4758	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
5828	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
4633	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
4632	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
4764	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4759	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
5845	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5949	Вевчани вон гр	Варвара	нива	3
3863	Вевчани вон гр	Марул	нива	2
4824/1	Вевчани вон гр	Под Река	нива	1

5961	Вевчани вон гр	Варвара	нива	4
4103	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
3880	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
3879	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
3901	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
6277	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	5
3921	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
6184	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	3
3928	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
6203	Вевчани вон гр	Мауржаи Огради	нива	4
3894	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
3895	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
5967	Вевчани вон гр	Варвара	нива	3
5928	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5955	Вевчани вон гр	Варвара	нива	3
3945	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
4107	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
3944	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
4106	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
4093	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4109	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4110	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
3925	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4111	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
3899	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
5902	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
3914	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4096	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4108	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
4993	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
4867	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	нива	2
5760	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	2
4825	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
5647	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
4158	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
5698	Вевчани вон гр	Селиште	нива	2
5761	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	3
5761	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	2
5742	Вевчани вон гр	Селиште	нива	1
5740	Вевчани вон гр	Селиште	нива	1
5739	Вевчани вон гр	Селиште	нива	1
4718	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4719	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
5842	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
4897	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	нива	1
5150	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	2
4738	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
5766	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	3
4741	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4896	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	нива	1
5764	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	3
4740	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4739	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4073	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4827	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
4860	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
4737	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
3918	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4643	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
4853	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
3888	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
3887	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
3919	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
3889	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
5899	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
4218	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2

4645	Бевчани вон гр	Заодишто	нива	1
4749	Бевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4743	Бевчани вон гр	Средни Пат	нива	3
3942	Бевчани вон гр	Вердани	нива	2
3947	Бевчани вон гр	Вердани	нива	2
3855	Бевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
4931	Бевчани вон гр	Селиште	нива	3
3938	Бевчани вон гр	Вердани	нива	8
4104	Бевчани вон гр	Вердани	нива	2
4813	Бевчани вон гр	Мали Лаг	нива	1
4928	Бевчани вон гр	Селиште	нива	3
5036	Бевчани вон гр	Селиште	нива	3
6440	Бевчани вон гр	Попадина	нива	4
6441	Бевчани вон гр	Попадина	нива	4
4746	Бевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
3912	Бевчани вон гр	Вердани	нива	3
5824	Бевчани вон гр	Света Петка	нива	2
6185	Бевчани вон гр	Смоленица	нива	4
4857	Бевчани вон гр	Заодишто	нива	2
4954	Бевчани вон гр	Селиште	нива	3
3935	Бевчани вон гр	Вердани	нива	2
5693	Бевчани вон гр	Селиште	нива	3
5907	Бевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5909	Бевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5720	Бевчани вон гр	Селиште	нива	1
4672	Бевчани вон гр	Заодишто	нива	2
4817	Бевчани вон гр	Мали Лаг	нива	1
4865	Бевчани вон гр	Глабоки Речеј	нива	2
3915	Бевчани вон гр	Вердани	нива	3
4092	Бевчани вон гр	Вердани	нива	3
3922	Бевчани вон гр	Вердани	нива	3
5906	Бевчани вон гр	Света Петка	нива	2
4101	Бевчани вон гр	Вердани	нива	2
4824/2	Бевчани вон гр	Заодишто	нива	1
3885	Бевчани вон гр	Вердени	нива	3
3882/3	Бевчани вон гр	Вердони	нива	3
3886	Бевчани вон гр	Вердани	нива	3
3882/1	Бевчани вон гр	Вердан	нива	3
3882/2	Бевчани вон гр	Вердани	нива	3
3893	Бевчани вон гр	Вердани	нива	3
5687	Бевчани вон гр	Горно	нива	3
5817	Бевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
5692	Бевчани вон гр	Селиште	нива	3
3825	Бевчани вон гр	Попови Костени	нива	3
4698	Бевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
5718	Бевчани вон гр	Селиште	нива	1
5748	Бевчани вон гр	Мали Лаг	нива	1
6894/1	Бевчани вон гр	Попадина	нива	3
5007	Бевчани вон гр	Селиште	нива	2
5972	Бевчани вон гр	Варвара	нива	4
4659	Бевчани вон гр	Заодишто	нива	2
5714	Бевчани вон гр	Селиште	нива	1
7119	Бевчани вон гр	Петриче	нива	2
7120/1	Бевчани вон гр	Петриче	нива	3
7121/2	Бевчани вон гр	Над Општиан	нива	3
3917	Бевчани вон гр	Вердани	нива	3
3916	Бевчани вон гр	Вердани	нива	3
3857	Бевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
4129	Бевчани вон гр	Вердани	нива	2
5925	Бевчани вон гр	Света Петка	нива	2
3902	Бевчани вон гр	Вердани	нива	3
4205	Бевчани вон гр	Намарул	нива	2
4673/1	Бевчани вон гр	Заодишто	нива	2
3940	Бевчани вон гр	Вердани	нива	2
5753	Бевчани вон гр	Мали Лаг	нива	1

3946	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
4102	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
5752	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	1
4697	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4850	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
4983	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
4131	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
5926	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
4814	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	1
3896	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4815	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	1
3973	Вевчани вон гр	Вравари	нива	3
5747	Вевчани вон гр	Гјурчеи Куки	нива	1
4130	Вевчани вон гр	Наниеци	нива	3
4752	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
3868	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
6252	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	6
3924	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
5040	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
4731	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4623	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
4230	Вевчани вон гр	Марул	нива	2
4086	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
3873	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
5809	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
6202	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	4
5724	Вевчани вон гр	Селиште	нива	1
5737	Вевчани вон гр	Селиште	нива	1
4847	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	2
5880	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5889	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5966	Вевчани вон гр	Варвара	нива	3
5795	Вевчани вон гр	Стефановски Куки	нива	3
4927	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
3854	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	3
4123	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
5682	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
4125	Вевчани вон гр	Лојзишко	нива	2
4636	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
4921	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	нива	2
4982	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
3884	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4128	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
5908	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5686	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
5917	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5802	Вевчани вон гр	Стефановски Куки	нива	2
6188	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	4
3913	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4095	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
5819	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
4821	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
4078	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4933	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
7065	Вевчани вон гр	Петриче	нива	3
5759	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	2
5035	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
4220/1	Вевчани вон гр	Марул	нива	2
5900	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5716	Вевчани вон гр	Селиште	нива	1
3923	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
3883	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4671	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
3856	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2

4691	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	3
7094	Вевчани вон гр	Петриче	нива	2
3862	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
3875	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
4763	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
3872	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
4220/2	Вевчани вон гр	Марул	нива	2
3908	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
4124	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
3844	Вевчани вон гр	Попови Костени	нива	2
4704	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4705	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
4084	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
5964	Вевчани вон гр	Варвара	нива	4
5978/3	Вевчани вон гр	Варвара	нива	4
5978/2	Вевчани вон гр	Варвара	нива	4
5978/1	Вевчани вон гр	Варвара	нива	4
4855/1	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
5823	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5826	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
4153	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
5683	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
5032	Вевчани вон гр	Селиште	нива	3
4924	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	нива	2
4091	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
5932	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
4828	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
6173	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	4
6445	Вевчани вон гр	Пападина	нива	3
6894/2	Вевчани вон гр	Пападина	нива	3
6900	Вевчани вон гр	Пападина	нива	6
4070	Вевчани вон гр	Вердани	нива	3
5965	Вевчани вон гр	Варвара	нива	3
5982	Вевчани вон гр	Варвара	нива	4
4837	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	1
6181	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	3
4059	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
3821	Вевчани вон гр	Попови Костени	нива	3
4151	Вевчани вон гр	Шурбенови Ливади	нива	2
4742	Вевчани вон гр	Средни Пат	нива	2
6198	Вевчани вон гр	Смоленица	нива	4
5901	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
5976	Вевчани вон гр	Варвара	нива	4
5968	Вевчани вон гр	Варвара	нива	3
4859	Вевчани вон гр	Заодишто	нива	2
5758	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	2
5927/2	Вевчани вон гр	Света Петка	нива	2
4118	Вевчани вон гр	Вердани	нива	2
5741	Вевчани вон гр	Колакови Куќи	нива	1
4842	Вевчани вон гр	Мали Лаг	нива	2
735	Вевчани	Село	нива	4
6021/1	Вевчани	Ветерник	нива	3
116	Вевчани	Село	нива	2
6015	Вевчани	Ветерник	нива	3
1736	Вевчани	Село	нива	3
1661	Вевчани	Село	нива	2
262	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
772/1	Вевчани	Село	нива	4
6040	Вевчани	Ветерник	нива	4
6043	Вевчани	Ветерник	нива	4
53	Вевчани	Село	нива	3
260	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2

6020	Вевчани	Ствански Куќи	нива	3
248	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	2
633	Вевчани	Село	нива	3
163	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	2
216	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
224	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
227	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
251	Вевчани	Свански Куќи	нива	2
220	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
215	Вевчани	Галичарица	нива	3
249	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	2
5710	Вевчани	Селиште	нива	1
7103	Вевчани	Кај Водениче	нива	3
226	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
977	Вевчани	Село	нива	3
615	Вевчани	Село	нива	4
219	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
1660	Вевчани	Село	нива	2
840	Вевчани	Село	нива	3
4811	Вевчани	Мали Лог	нива	2
1659	Вевчани	Село	нива	2
1695	Вевчани	Селиште	нива	2
1653	Вевчани	Село	нива	2
1681	Вевчани	Селиште	нива	2
1711	Вевчани	Село	нива	3
4809	Вевчани	Мали Лог	нива	2
4812	Вевчани	Мали Лог	нива	2
7102	Вевчани	Петриче	нива	3
464	Вевчани	Село	нива	4
137	Вевчани	Село	нива	4
487	Вевчани	Село	нива	3
4810	Вевчани	Село	нива	2
70	Вевчани	Мурџеи Ограѓе	нива	3
104	Вевчани	Село	нива	4
72	Вевчани	Мурџеи Ограѓе	нива	3
4781	Вевчани	Село	нива	2
372	Вевчани	Село	нива	2
69	Вевчани	Мурдџеи Ограѓе	нива	3
71	Вевчани	Мурдџеи Ограѓе	нива	3
727	Вевчани	Село	нива	4
214	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
223	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
1179	Вевчани	Село	нива	3
5708	Вевчани	Село	нива	1
1748	Вевчани	Село	нива	3
1684	Вевчани	Село	нива	3
1702	Вевчани	Село	нива	2
1614	Вевчани	Село	нива	2
1694	Вевчани	Село	нива	2
1693	Вевчани	Селиште	нива	2
4638	Вевчани	Под Штали	нива	1
1526	Вевчани	Село	нива	3
1749	Вевчани	Село	нива	3
1750	Вевчани	Село	нива	3
7064	Вевчани	Петриче	нива	3
1581	Вевчани	Село	нива	2
1613	Вевчани	Село	нива	2
5725	Вевчани	Селиште	нива	1
317	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
388	Вевчани	Село	нива	2
480	Вевчани	Село	нива	3
310	Вевчани	Ставански Куќи	нива	2
312	Вевчани	Ставански Куќи	нива	2
320	Вевчани	Ставански Куќи	нива	3
261	Вевчани	Ставански Куќи	нива	2
300	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2

305	Вевчани	Ставански Куќи	нива	2
432	Вевчани	Село	нива	3
243	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	2
303	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
4780	Вевчани	Средни Пат	нива	2
257	Вевчани	Свански Куќи	нива	2
304	Вевчани	Свански Куќи	нива	2
431	Вевчани	Село	нива	3
286	Вевчани	Ствански Куќи	нива	3
302	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
306	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
425	Вевчани	Село	нива	4
384	Вевчани	Село	нива	2
1030	Вевчани	Село	нива	4
1042	Вевчани	Село	нива	4
1031	Вевчани	Село	нива	2
1088	Вевчани	Село	нива	2
1600	Вевчани	Село	нива	2
959	Вевчани	Село	нива	2
1634	Вевчани	Село	нива	3
1674	Вевчани	Село	нива	2
1617/5	Вевчани	Село	нива	2
1686	Вевчани	Дамој Куќи	нива	3
1692	Вевчани	Селиште	нива	2
371	Вевчани	Село	нива	2
372/1	Вевчани	Село	нива	2
961	Вевчани	Село	нива	2
962	Вевчани	Под Племиња	нива	2
745	Вевчани	Село	нива	3
253	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
6016	Вевчани	Вешерник	нива	3
6046	Вевчани	Вешерник	нива	4
6213	Вевчани	Мурджеи Ограѓе	нива	4
6215	Вевчани	Мурджеи Ограѓе	нива	4
255	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
6212	Вевчани	Мурджеи Ограѓе	нива	4
152	Вевчани	Село	нива	3
5942	Вевчани	Варвара	нива	3
254	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
1523	Вевчани	Село	нива	2
5952	Вевчани	Варвара	нива	3
6017	Вевчани	Вешерник	нива	3
1622/1	Вевчани	Село	нива	4
6209	Вевчани	Смоленца	нива	4
1349	Вевчани	Село	нива	4
4637	Вевчани	Задипшта	нива	1
771	Вевчани	Село	нива	4
1321	Вевчани	Село	нива	4
1368	Вевчани	Село	нива	4
1363	Вевчани	Село	нива	4
1429	Вевчани	Попадино	нива	4
1260	Вевчани	Село	нива	3
181	Вевчани	Ствански Куќи	нива	3
184	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
875	Вевчани	Село	нива	3
160/2	Вевчани	Бебекови Кошари	нива	3
259	Вевчани	Село	нива	2
185	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
189	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
160/1	Вевчани	Бебекови Кошари	нива	3
161/1	Вевчани	Бебекови Кошари	нива	3
258	Вевчани	Странски Куќи	нива	2
869	Вевчани	Село	нива	4
1698	Вевчани	Селиште	нива	2
1739	Вевчани	Село	нива	2
1742	Вевчани	Село	нива	2
1697	Вевчани	Селиште	нива	2

1650	Вевчани	Село	нива	2
5705	Вевчани	Селиште	нива	2
5733	Вевчани	Селиште	нива	2
968/4	Вевчани	Село	нива	2
978	Вевчани	Село	нива	3
5745	Вевчани	Мали Лог	нива	2
970/1	Вевчани	Вевчани	нива	2
357	Вевчани	Село	нива	2
1376	Вевчани	Село	нива	4
881	Вевчани	Село	нива	3
1673	Вевчани	Пачон Куќи	нива	2
1327/2	Вевчани	Село	нива	4
968/3	Вевчани	Село	нива	2
454	Вевчани	Село	нива	2
299	Вевчани	Ставански Куќи	нива	2
252	Вевчани	Стевански Куќи	нива	2
6014	Вевчани	Село	нива	3
823	Вевчани	Село	нива	3
298	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
327	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
331	Вевчани	Ствански Куќи	нива	3
333	Вевчани	Ствански Куќи	нива	3
324	Вевчани	Ствански Куќи	нива	3
330	Вевчани	Ствански Куќи	нива	3
332	Вевчани	Ствански Куќи	нива	3
329	Вевчани	Стевански Куќи	нива	2
399	Вевчани	Село	нива	2
297	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
1115	Вевчани	Село	нива	4
322	Вевчани	Стевански Куќи	нива	3
402/1	Вевчани	Село	нива	4
149/9	Вевчани	Село	нива	3
5945/3	Вевчани	Варвара	нива	4
149/8	Вевчани	Село	нива	3
5945/2	Вевчани	Варвара	нива	3
149	Вевчани	Село	нива	3
5945	Вевчани	Варвара	нива	4
149/2	Вевчани	Село	нива	3
149/7	Вевчани	Село	нива	3
9	Вевчани	Село	нива	5
135	Вевчани	Село	нива	4
156	Вевчани	Вевчани	нива	3
325	Вевчани	Стевански Куќи	нива	3
4818	Вевчани	Заодиште	нива	1
690	Вевчани	Село	нива	4
839	Вевчани	Попен	нива	3
716/1	Вевчани	Село	нива	4
34	Вевчани	Мурджей Ограѓе	нива	4
35	Вевчани	Мурджей Ограѓе	нива	4
44	Вевчани	Мурджей Ограѓе	нива	4
6208	Вевчани	Мурджей Ограѓе	нива	4
45	Вевчани	Мурджей Ограѓе	нива	4
6207	Вевчани	Мурджей Ограѓе	нива	4
74	Вевчани	Мурджей Ограѓе	нива	3
835/3	Вевчани	Село	нива	3
844	Вевчани	Село	нива	3
247	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	2
1207	Вевчани	Село	нива	4
1206/2	Вевчани	Село	нива	4
1473	Вевчани	Попадино	нива	6
7080	Вевчани	Петриче	нива	3
7081	Вевчани	Петриче	нива	3
1592	Вевчани	Село	нива	2
433	Вевчани	Село	нива	4
319	Вевчани	Ствански Куќи	нива	3
342	Вевчани	Село	нива	3
347	Вевчани	Село	нива	3

4803	Вевчани	Мали Лог	нива	2
4783	Вевчани	Средни Пат	нива	2
1520	Вевчани	Село	нива	2
1668	Вевчани	Село	нива	1
1676	Вевчани	Село	нива	2
5711	Вевчани	Селиште	нива	4
1598	Вевчани	Село	нива	2
5726	Вевчани	Селиште	нива	2
5734	Вевчани	Селиште	нива	2
984/1	Вевчани	Село	нива	2
172/1	Вевчани	Ограда	нива	3
1502	Вевчани	Попадино	нива	3
717/2	Вевчани	Село	нива	4
5732	Вевчани	Буклеви Костени	нива	2
1040	Вевчани	Село	нива	2
21	Вевчани	Село	нива	3
52/2	Вевчани	Село	нива	3
788	Вевчани	Село	нива	4
1296	Вевчани	Село	нива	4
781	Вевчани	Село	нива	4
263	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
1345	Вевчани	Село	нива	7
233	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
268	Вевчани	Ствански Куќи	нива	3
1658	Вевчани	Село	нива	2
1682	Вевчани	Селиште	нива	3
1678	Вевчани	Село	нива	2
54	Вевчани	Село	нива	3
12	Вевчани	Село	нива	5
671	Вевчани	Село	нива	4
692	Вевчани	Село	нива	4
241	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	2
693	Вевчани	Село	нива	4
239	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	2
694/1	Вевчани	Село	нива	4
694/3	Вевчани	Село	нива	4
242	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	2
120	Вевчани	Село	нива	4
1373	Вевчани	Село	нива	4
772	Вевчани	Село	нива	4
355/1	Вевчани	Село	нива	2
355/2	Вевчани	Село	нива	2
1046	Вевчани	Село	нива	2
444	Вевчани	Село	нива	4
5954	Вевчани	Варвара	нива	3
1102	Вевчани	Село	нива	3
1503	Вевчани	Попадино	нива	3
1505	Вевчани	Попадино	нива	3
1683	Вевчани	Селиште	нива	3
7101	Вевчани	Петриче	нива	3
697	Вевчани	Село	нива	4
265	Вевчани	Село	нива	2
468	Вевчани	Вевчани	нива	3
983	Вевчани	Село	нива	2
5713	Вевчани	Селиште	нива	1
573	Вевчани	Село	нива	3
885	Вевчани	Село	нива	3
1591	Вевчани	Село	нива	2
90	Вевчани	Мурџен Ограѓе	нива	3
91	Вевчани	Мурџен Ограѓе	нива	3
5939	Вевчани	Варвара	нива	3
6044	Вевчани	Ветерник	нива	4
46	Вевчани	Мурџен Ограѓе	нива	4
1326	Вевчани	Село	нива	4
850	Вевчани	Село	нива	4
6025	Вевчани	Ветерник	нива	3
1130	Вевчани	Село	нива	3

1587	Вевчани	Село	нива	2
1381	Вевчани	Село	нива	3
1035	Вевчани	Село	нива	2
364	Вевчани	Село	нива	2
367	Вевчани	Село	нива	2
5712	Вевчани	Селиште	нива	1
6341	Вевчани	Есеница	нива	4
1338/2	Вевчани	Село	нива	4
133	Вевчани	Село	нива	4
1365	Вевчани	Село	нива	4
1374	Вевчани	Село	нива	4
1430/1	Вевчани	Пападина	нива	4
5792	Вевчани	Стевански Куќи	нива	3
5936	Вевчани	Варвара	нива	4
1292/1	Вевчани	Село	нива	4
309	Вевчани	Стански Куќи	нива	2
1005	Вевчани	Село	нива	2
355/3	Вевчани	Село	нива	2
618/2	Вевчани	Село	нива	3
1696	Вевчани	Селиште	нива	2
1666/1	Вевчани	Село	нива	1
5707	Вевчани	Котларица	нива	1
6028/2	Вевчани	Ветарник	нива	2
244	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	2
323	Вевчани	Ствански Куќи	нива	3
5709	Вевчани	Селиште	нива	1
903	Вевчани	Село	нива	3
83	Вевчани	Путички	нива	3
6205	Вевчани	Смолеица	нива	4
833	Вевчани	Село	нива	3
835/2	Вевчани	Село	нива	3
1066/1	Вевчани	Село	нива	2
1170	Вевчани	Село	нива	2
360	Вевчани	Село	нива	2
986	Вевчани	Село	нива	2
1521	Вевчани	Попадино	нива	2
1680	Вевчани	Селишта	нива	2
737	Вевчани	Вевчани	нива	4
6210	Вевчани	Мурджей Ограѓе	нива	4
6211	Вевчани	Мурджей Ограѓе	нива	4
5794/1	Вевчани	Ствански Куќи	нива	3
7056	Вевчани	Петриче	нива	3
798	Вевчани	Село	нива	4
5942/1	Вевчани	Варвара	нива	3
1766/2	Вевчани	Село	нива	3
1685	Вевчани	Село	нива	3
155	Вевчани	Кочова Племија	нива	3
6027	Вевчани	Голи Камен	нива	3
831/1	Вевчани	Село	нива	3
6204	Вевчани	Мурджей Ограѓе	нива	4
886	Вевчани	Село	нива	3
504/2	Вевчани	Село	нива	2
505	Вевчани	Село	нива	2
424	Вевчани	Село	нива	4
4708/2	Вевчани	Средни Пат	нива	2
1228	Вевчани	Село	нива	4
4784	Вевчани	Средни Пат	нива	3
1554/2	Вевчани	Село	нива	3
267	Вевчани	Ственски Куќи	нива	3
799/1	Вевчани	Село	нива	4
256	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
5934	Вевчани	Варвара	нива	3
238	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
1120	Вевчани	Село	нива	2
996	Вевчани	Село	нива	2
1735	Вевчани	Село	нива	3
1741	Вевчани	Село	нива	3

1566	Вевчани	Село	нива	3
108	Вевчани	Село	нива	4
240	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
691	Вевчани	Село	нива	4
5778/2	Вевчани	Мали Лог	нива	3
578	Вевчани	Село	нива	3
73	Вевчани	Мурджен Ограѓе	нива	3
293	Вевчани	Ствански Куќи	нива	3
1086	Вевчани	Село	нива	4
1667	Вевчани	Село	нива	1
158	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
835/1	Вевчани	Село	нива	3
1066	Вевчани	Село	нива	2
618/1	Вевчани	Село	нива	3
699	Вевчани	Село	нива	4
1750/1	Вевчани	Село	нива	3
1292/2	Вевчани	Село	нива	4
1294	Вевчани	Село	нива	4
1699	Вевчани	Селиште	нива	2
984/2	Вевчани	Село	нива	2
301	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
58	Вевчани	Село	нива	4
1575	Вевчани	Село	нива	3
902	Вевчани	Село	нива	5
245	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	2
217	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
222	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
225	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	4
1364	Вевчани	Село	нива	4
125	Вевчани	Село	нива	4
246	Вевчани	Бебекова Кошара	нива	2
7075	Вевчани	Петриче	нива	3
1737	Вевчани	Село	нива	3
7077	Вевчани	Петриче	нива	3
958/2	Вевчани	Село	нива	2
68	Вевчани	Лоизарка	нива	3
77/1	Вевчани	Село	нива	4
5935	Вевчани	Варвара	нива	4
836	Вевчани	Село	нива	3
40	Вевчани	Мурџеи Ливаѓе	нива	4
6039	Вевчани	Ветерник	нива	3
48/1	Вевчани	Мурџеи Ограѓе	нива	4
43	Вевчани	Мурџеи Ограѓе	нива	4
266	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
6021/2	Вевчани	Ветерник	нива	3
166/2	Вевчани	Кочевеи Племи	нива	2
5727	Вевчани	Селиште	нива	2
1746	Вевчани	Село	нива	3
1747	Вевчани	Село	нива	3
56/2	Вевчани	Село	нива	4
237	Вевчани	Село	нива	2
4788	Вевчани	Средни Пат	нива	2
6026	Вевчани	Ветерник	нива	3
1020/1	Вевчани	Село	нива	4
358	Вевчани	Село	нива	3
159/1	Вевчани	Вевчани	нива	3
119	Вевчани	Село	нива	4
159/2	Вевчани	Вевчани	нива	2
1129/3	Вевчани	Село	нива	2
4819	Вевчани	Зодиште	нива	1
5794/2	Вевчани	Ствански Куќи	нива	3
799/2	Вевчани	Село	нива	4
1045	Вевчани	Село	нива	2
998	Вевчани	Село	нива	2
1023	Вевчани	Село	нива	4
1080	Вевчани	Село	нива	2
847	Вевчани	Село	нива	3

1691	Вевчани	Под Дамои Куќи	нива	2
218	Вевчани	Бебекои Кошари	нива	3
264	Вевчани	Ствански Куќи	нива	2
377	Вевчани	Село	нива	4
970/2	Вевчани	Вевчани	нива	2
6028	Вевчани вон гр	Ветерник	овоштарник	4
6029	Вевчани вон гр	Путички	овоштарник	5
6031	Вевчани вон гр	Путички	овоштарник	5
6230	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6231	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6910	Вевчани вон гр	Попадина	овоштарник	6
6257	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
5912	Вевчани вон гр	Света Петка	овоштарник	4
5913	Вевчани вон гр	Света Петка	овоштарник	4
4031	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	овоштарник	6
4032	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	овоштарник	6
6330	Вевчани вон гр	Гјоревица	овоштарник	6
6190	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	4
6280	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6283	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6295	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	7
6349	Вевчани вон гр	Извор	овоштарник	4
5669	Вевчани вон гр	Селиште	овоштарник	6
7070	Вевчани вон гр	Петриче	овоштарник	3
5679	Вевчани вон гр	Селиште	овоштарник	6
5665	Вевчани вон гр	Селиште	овоштарник	4
5666	Вевчани вон гр	Селиште	овоштарник	6
4820	Вевчани вон гр	Заодишто	овоштарник	3
5677	Вевчани вон гр	Селиште	овоштарник	6
4004	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	овоштарник	5
6241	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6242	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
5743	Вевчани вон гр	Мали Лаг	овоштарник	3
6228	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6233	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6331/2	Вевчани вон гр	Гјоревица	овоштарник	6
6234	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
5958/1	Вевчани вон гр	Варвара	овоштарник	5
5958/2	Вевчани вон гр	Варвара	овоштарник	5
3969	Вевчани вон гр	Вердани	овоштарник	4
4024	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	овоштарник	7
5812	Вевчани вон гр	Света Петка	овоштарник	4
4051	Вевчани вон гр	Вердани	овоштарник	4
5992	Вевчани вон гр	Гјонец	овоштарник	6
4011	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	овоштарник	5
4058	Вевчани вон гр	Вердани	овоштарник	4
4033	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	овоштарник	6
3961	Вевчани вон гр	Вердани	овоштарник	4
6887	Вевчани вон гр	Попадина	овоштарник	5
3956	Вевчани вон гр	Вердани	овоштарник	4
4039	Вевчани вон гр	Варвара	овоштарник	5
5957	Вевчани вон гр	Варвара	овоштарник	5
5960	Вевчани вон гр	Варвара	овоштарник	5
5946	Вевчани вон гр	Варвара	овоштарник	6
4717/2	Вевчани вон гр	Средни Пат	овоштарник	2
6282	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6342	Вевчани вон гр	Гјоревица	овоштарник	7
6246	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6201	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	5
6247	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
4067	Вевчани вон гр	Вердани	овоштарник	4
4929	Вевчани вон гр	Селиште	овоштарник	2
6907	Вевчани вон гр	Попадина	овоштарник	6
4930/2	Вевчани вон гр	Селиште	овоштарник	2
4930/1	Вевчани вон гр	Селиште	овоштарник	2
4937	Вевчани вон гр	Солиште	овоштарник	3
6032	Вевчани вон гр	Ветерник	овоштарник	5

6361	Вевчани вон гр	Килвец	овоштарник	5
6249	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6396	Вевчани вон гр	Кушто	овоштарник	6
4034	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	овоштарник	6
6279	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6267	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	4
6894/1	Вевчани вон гр	Попадина	овоштарник	4
5715	Вевчани вон гр	Селиште	овоштарник	3
6256	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6297	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
4918	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	овоштарник	3
4915	Вевчани вон гр	Глабоки Речеј	овоштарник	3
3974	Вевчани вон гр	Вравари	овоштарник	4
4057	Вевчани вон гр	Вердани	овоштарник	4
4934/1	Вевчани вон гр	Селиште	овоштарник	3
5956/1	Вевчани вон гр	Варвара	овоштарник	5
5971	Вевчани вон гр	Варвара	овоштарник	5
6262	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
7068	Вевчани вон гр	Петриче	овоштарник	3
3910	Вевчани вон гр	Вердани	овоштарник	4
5667	Вевчани вон гр	Селиште	овоштарник	6
5803	Вевчани вон гр	Свански Куки	овоштарник	4
6187	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	4
4934/2	Вевчани вон гр	Селиште	овоштарник	3
6258	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
3905	Вевчани вон гр	Вердани	овоштарник	4
5829	Вевчани вон гр	Света Петка	овоштарник	3
7090	Вевчани вон гр	Петриче	овоштарник	3
7091	Вевчани вон гр	Петриче	овоштарник	3
6200/3	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	4
6200/2	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	4
6200/1	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	4
5970	Вевчани вон гр	Варвара	овоштарник	5
5033	Вевчани вон гр	Буклица	овоштарник	3
5814	Вевчани вон гр	Света Петка	овоштарник	3
5865	Вевчани вон гр	Света Петка	овоштарник	3
6343	Вевчани вон гр	Ѓореница	овоштарник	7
6030	Вевчани вон гр	Ветерник	овоштарник	5
6229	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6443	Вевчани вон гр	Падина	овоштарник	4
6444	Вевчани вон гр	Попадина	овоштарник	4
6446	Вевчани вон гр	Попадина	овоштарник	5
6183	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	5
6281	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6189	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	4
6225	Вевчани вон гр	Смоленица	овоштарник	6
6236	Вевчани вон гр	Есеница	овоштарник	4
5959	Вевчани вон гр	Варвара	овоштарник	5
4050	Вевчани вон гр	Вердани	овоштарник	4
7067	Вевчани вон гр	Петриче	овоштарник	3
5975	Вевчани вон гр	Варвара	овоштарник	6
5736	Вевчани вон гр	Селиште	овоштарник	3
5956/2	Вевчани вон гр	Варвара	овоштарник	5
753	Вевчани	Село	овоштарник	6
783	Вевчани	Село	овоштарник	5
760	Вевчани	Село	овоштарник	5
76	Вевчани	Мурджен Ограѓе	овоштарник	4
749	Вевчани	Смоленица	овоштарник	6
1644	Вевчани	Село	овоштарник	3
1646	Вевчани	Село	овоштарник	3
1643	Вевчани	Село	овоштарник	3
696	Вевчани	Село	овоштарник	4
756	Вевчани	Село	овоштарник	6
748	Вевчани	Логон	овоштарник	6
32	Вевчани	Село	овоштарник	6
518	Вевчани	Село	овоштарник	4
211	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	4

517	Вевчани	Село	овоштарник	4
209	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	4
202	Вевчани	Кочова Ограда	овоштарник	4
199	Вевчани	Петков Загон	овоштарник	4
203	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	4
204	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	4
236	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	4
525	Вевчани	Село	овоштарник	4
200	Вевчани	Бебешкоски Кошари	овоштарник	4
513	Вевчани	Село	овоштарник	4
229	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	4
201	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	4
508	Вевчани	Село	овоштарник	4
520	Вевчани	Село	овоштарник	4
221	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	3
653/1	Вевчани	Село	овоштарник	3
430	Вевчани	Село	овоштарник	4
134	Вевчани	Село	овоштарник	4
281	Вевчани	Ствански Куќи	овоштарник	4
507	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	4
521	Вевчани	Село	овоштарник	4
213	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	4
609	Вевчани	Горна Бавча	овоштарник	4
643	Вевчани	Село	овоштарник	4
645	Вевчани	Село	овоштарник	4
1645	Вевчани	Село	овоштарник	3
85/1	Вевчани	Гогови Племји	овоштарник	4
1647	Вевчани	Село	овоштарник	3
1701	Вевчани	Село	овоштарник	5
1636	Вевчани	Село	овоштарник	3
1648	Вевчани	Село	овоштарник	3
486	Вевчани	Село	овоштарник	3
481	Вевчани	Село	овоштарник	4
1637	Вевчани	Село	овоштарник	3
1639	Вевчани	Село	овоштарник	3
139	Вевчани	Село	овоштарник	4
486/1	Вевчани	Село	овоштарник	3
95	Вевчани	Мурдџеи Ограѓе	овоштарник	4
687	Вевчани	Село	овоштарник	4
111	Вевчани	Село	овоштарник	4
112	Вевчани	Село	овоштарник	4
97	Вевчани	Гогови Племји	овоштарник	4
988	Вевчани	Село	овоштарник	4
989	Вевчани	Каланови Бавчи	овоштарник	4
114	Вевчани	Село	овоштарник	4
94	Вевчани	Мурдџеи Ограѓе	овоштарник	4
96	Вевчани	Мурдџеи Ограѓе	овоштарник	4
509	Вевчани	Село	овоштарник	4
640	Вевчани	Село	овоштарник	4
1612	Вевчани	Село	овоштарник	3
1616	Вевчани	Село	овоштарник	3
1573	Вевчани	Село	овоштарник	3
1610	Вевчани	Дуцкини Куќи	овоштарник	3
1607	Вевчани	Село	овоштарник	3
318	Вевчани	Ставнски Куќи	овоштарник	4
285	Вевчани	Село	овоштарник	4
963	Вевчани	Село	овоштарник	2
1675	Вевчани	Бавчи	овоштарник	3
1620	Вевчани	Село	овоштарник	3
1662	Вевчани	Село	овоштарник	3
1002	Вевчани	Село	овоштарник	3
1687	Вевчани	Дамој Куќи	овоштарник	4
1608	Вевчани	Дуцкинови Куќи	овоштарник	3
563/1	Вевчани	Село	овоштарник	4
563/2	Вевчани	Село	овоштарник	4
1211	Вевчани	Село	овоштарник	4

1213/2	Вевчани	Село	овоштарник	4
7071	Вевчани	Петриче	овоштарник	3
7072	Вевчани	Петриче	овоштарник	5
1009	Вевчани	Село	овоштарник	4
7	Вевчани	Село	овоштарник	6
6045	Вевчани	Вешерник	овоштарник	6
6214	Вевчани	Село	овоштарник	5
6334	Вевчани	Гореница	овоштарник	6
6047	Вевчани	Ветерник	овоштарник	6
547	Вевчани	Село	овоштарник	4
787	Вевчани	Село	овоштарник	5
564	Вевчани	Село	овоштарник	4
546/1	Вевчани	Село	овоштарник	4
546/2	Вевчани	Село	овоштарник	4
567	Вевчани	Село	овоштарник	4
568	Вевчани	Село	овоштарник	3
571	Вевчани	Село	овоштарник	3
171	Вевчани	Кочова Ограда	овоштарник	4
178	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	4
164/2	Вевчани	Бебекоски Кошари	овоштарник	3
1243	Вевчани	Село	овоштарник	3
177	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	4
867	Вевчани	Село	овоштарник	3
1656	Вевчани	Село	овоштарник	3
1652	Вевчани	Село	овоштарник	3
346	Вевчани	Село	овоштарник	4
991	Вевчани	Село	овоштарник	4
644	Вевчани	Село	овоштарник	4
1427	Вевчани	Село	овоштарник	5
282/2	Вевчани	Село	овоштарник	4
1670	Вевчани	Село	овоштарник	3
5729/1	Вевчани	Селиште	овоштарник	4
103	Вевчани	Село	овоштарник	4
117	Вевчани	Село	овоштарник	4
295	Вевчани	Село	овоштарник	3
275	Вевчани	Ствански Куки	овоштарник	4
429/2	Вевчани	Село	овоштарник	4
276	Вевчани	Ствански Куки	овоштарник	4
429/1	Вевчани	Село	овоштарник	4
274	Вевчани	Ствански Куки	овоштарник	4
294	Вевчани	Ствански Куки	овоштарник	4
269	Вевчани	Ствански Куки	овоштарник	3
272	Вевчани	Ствански Куки	овоштарник	3
410/1	Вевчани	Село	овоштарник	4
409/2	Вевчани	Село	овоштарник	0
273	Вевчани	Ствански Куки	овоштарник	4
326	Вевчани	Стевановски Куки	овоштарник	4
328	Вевчани	Ствански Куки	овоштарник	4
1619	Вевчани	Село	овоштарник	3
6013	Вевчани	Ветерник	овоштарник	6
409/1	Вевчани	Село	овоштарник	4
64	Вевчани	Село	овоштарник	4
5969	Вевчани	Варвара	овоштарник	5
793	Вевчани	Село	овоштарник	4
718	Вевчани	Село	овоштарник	4
66	Вевчани	Мурджен Ограѓе	овоштарник	4
1635	Вевчани	Село	овоштарник	3
1654	Вевчани	Село	овоштарник	3
5783	Вевчани	Мали Лог	овоштарник	3
1056	Вевчани	Село	овоштарник	2
1054	Вевчани	Село	овоштарник	3
4785	Вевчани	Средни Пат	овоштарник	4
4804	Вевчани	Мали Лог	овоштарник	3
296	Вевчани	Ствански Куки	овоштарник	4
344	Вевчани	Село	овоштарник	4
348	Вевчани	Село	овоштарник	3
933	Вевчани	Село	овоштарник	4

1519	Вевчани	Село	овоштарник	3
1672	Вевчани	Село	овоштарник	3
1055	Вевчани	Село	овоштарник	3
1671	Вевчани	Село	овоштарник	3
1663	Вевчани	Село	овоштарник	3
1664	Вевчани	Село	овоштарник	3
994	Вевчани	Село	овоштарник	4
75	Вевчани	Големи Племји	овоштарник	6
927	Вевчани	Село	овоштарник	4
1223	Вевчани	Село	овоштарник	6
115	Вевчани	Вевчани	овоштарник	4
99	Вевчани	Мурджей Ограѓе	овоштарник	3
765	Вевчани	Село	овоштарник	6
780	Вевчани	Село	овоштарник	5
6343	Вевчани	Извор	овоштарник	6
6337	Вевчани	Гореица	овоштарник	6
39	Вевчани	Село	овоштарник	3
13	Вевчани	Село	овоштарник	6
10	Вевчани	Село	овоштарник	6
6	Вевчани	Село	овоштарник	6
796	Вевчани	Село	овоштарник	4
768	Вевчани	Село	овоштарник	5
992	Вевчани	Село	овоштарник	4
354/2	Вевчани	Село	овоштарник	3
1069	Вевчани	Село	овоштарник	3
501	Вевчани	Село	овоштарник	4
502	Вевчани	Село	овоштарник	4
174	Вевчани	Бебекови Кошари	овоштарник	4
356	Вевчани	Село	овоштарник	3
5746	Вевчани	Мали Лог	овоштарник	3
5731	Вевчани	Селиште	овоштарник	4
1548	Вевчани	Село	овоштарник	3
1651	Вевчани	Село	овоштарник	3
1261	Вевчани	Село	овоштарник	4
411	Вевчани	Село	овоштарник	4
51	Вевчани	Село	овоштарник	4
113	Вевчани	Село	овоштарник	4
140	Вевчани	Село	овоштарник	4
1454	Вевчани	Попадино	овоштарник	7
1281	Вевчани	Село	овоштарник	4
650	Вевчани	Село	овоштарник	3
234	Вевчани	Бебекови Кошари	овоштарник	2
646	Вевчани	Село	овоштарник	4
351	Вевчани	Село	овоштарник	3
649	Вевчани	Село	овоштарник	3
647	Вевчани	Село	овоштарник	4
176	Вевчани	Бебекови Кошари	овоштарник	4
1640	Вевчани	Село	овоштарник	3
5789	Вевчани	Стевански Куќи	овоштарник	4
519	Вевчани	Село	овоштарник	4
38	Вевчани	Муржови Ограѓе	овоштарник	3
6336	Вевчани	Горејца	овоштарник	6
5777/1	Вевчани	Мали Лог	овоштарник	4
354/3	Вевчани	Село	овоштарник	3
1618	Вевчани	Село	овоштарник	3
279	Вевчани	Стевански Куќи	овоштарник	4
280	Вевчани	Стевански Куќи	овоштарник	4
7061/1	Вевчани	Петриче	овоштарник	3
602	Вевчани	Село	овоштарник	4
5	Вевчани	Село	овоштарник	6
966	Вевчани	Село	овоштарник	4
362	Вевчани	Село	овоштарник	3
1280	Вевчани	Село	овоштарник	4
128/7	Вевчани	Село	овоштарник	4
8	Вевчани	Село	овоштарник	6
7057	Вевчани	Петриче Т.П.	овоштарник	3

5782	Вевчани	Илиева Воденица	овоштарник	4
1700	Вевчани	Село	овоштарник	5
751	Вевчани	Село	овоштарник	6
782/1	Вевчани	Село	овоштарник	4
1734	Вевчани	Село	овоштарник	4
6889	Вевчани	Попадино	овоштарник	5
865	Вевчани	Село	овоштарник	3
6339	Вевчани	Гореница	овоштарник	6
427	Вевчани	Село	овоштарник	4
453	Вевчани	Село	овоштарник	4
515	Вевчани	Село	овоштарник	4
1193	Вевчани	Село	овоштарник	6
809	Вевчани	Село	овоштарник	4
179/1	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	4
179/3	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	4
314	Вевчани	Ствански Куки	овоштарник	4
1690	Вевчани	Селиште	овоштарник	3
1004	Вевчани	Село	овоштарник	3
4808	Вевчани	Село	овоштарник	3
5786	Вевчани	Село	овоштарник	4
5788	Вевчани	Село	овоштарник	4
5790	Вевчани	Стевански Куки	овоштарник	4
5791	Вевчани	Стевански Куки	овоштарник	4
5793	Вевчани	Стевански Куки	овоштарник	4
138	Вевчани	Село	овоштарник	4
775	Вевчани	Село	овоштарник	4
136	Вевчани	Село	овоштарник	4
1618/1	Вевчани	Село	овоштарник	3
1618/2	Вевчани	Село	овоштарник	3
443	Вевчани	Село	овоштарник	4
997	Вевчани	Село	овоштарник	3
999	Вевчани	Село	овоштарник	3
967	Вевчани	Село	овоштарник	4
993	Вевчани	Село	овоштарник	4
6891	Вевчани	Попадина	овоштарник	6
445	Вевчани	Село	овоштарник	4
1605	Вевчани	Село	овоштарник	2
284	Вевчани	Ствански Куки	овоштарник	4
289	Вевчани	Ствански Куки	овоштарник	4
516	Вевчани	Село	овоштарник	4
1499	Вевчани	Попадино	овоштарник	4
784	Вевчани	Село	овоштарник	5
785	Вевчани	Село	овоштарник	5
786	Вевчани	Село	овоштарник	5
797	Вевчани	Село	овоштарник	4
551/2	Вевчани	Село	овоштарник	4
512	Вевчани	Село	овоштарник	4
548	Вевчани	Село	овоштарник	4
1378	Вевчани	Село	овоштарник	5
121	Вевчани	Село	овоштарник	4
6028/1	Вевчани	Село	овоштарник	4
282/1	Вевчани	Ствански Куки	овоштарник	4
964	Вевчани	Село	овоштарник	4
1649	Вевчани	Село	овоштарник	3
6340	Вевчани	Гореница	овоштарник	6
1213/1	Вевчани	Село	овоштарник	4
33	Вевчани	Село	овоштарник	3
544/1	Вевчани	Село	овоштарник	4
545	Вевчани	Село	овоштарник	4
42	Вевчани	Мурџеи Ораѓе	овоштарник	4
1003	Вевчани	Село	овоштарник	3
335	Вевчани	Село	овоштарник	4
1187	Вевчани	Село	овоштарник	4
1188	Вевчани	Село	овоштарник	4
774	Вевчани	Село	овоштарник	4
752	Вевчани	Село	овоштарник	6
5777/2	Вевчани	Мали Лог	овоштарник	3

794	Вевчани	Село	овоштарник	4
446	Вевчани	Село	овоштарник	4
118/1	Вевчани	Село	овоштарник	4
118/2	Вевчани	Село	овоштарник	4
136	Вевчани	Село	овоштарник	4
1428	Вевчани	Попадино	овоштарник	5
1726	Вевчани	Село	овоштарник	3
658/1	Вевчани	Село	овоштарник	4
1572	Вевчани	Село	овоштарник	3
1075	Вевчани	Село	овоштарник	3
514	Вевчани	Село	овоштарник	4
1601	Вевчани	Село	овоштарник	3
179/2	Вевчани	Бебекои Кошари	овоштарник	4
1010	Вевчани	Село	овоштарник	3
750	Вевчани	Смолеица	овоштарник	6
6335	Вевчани	Смолеица	овоштарник	6
6338	Вевчани	Гјореица	овоштарник	6
1366	Вевчани	Село	пасиште	4
1366	Вевчани	Село	пасиште	4
1361	Вевчани	Село	пасиште	4
558	Вевчани	Село	пасиште	2
889/2	Вевчани	Село	пасиште	4
1724	Вевчани	Село	пасиште	4
607	Вевчани	Вевчани	пасиште	4
7103	Вевчани	Кај Водениче	пасиште	3
81	Вевчани	Село	пасиште	3
452/1	Вевчани	Село	пасиште	3
629	Вевчани	Село	пасиште	4
1199	Вевчани	Село	пасиште	4
575	Вевчани	Село	пасиште	4
576	Вевчани	Село	пасиште	4
887	Вевчани	Село	пасиште	4
381	Вевчани	Село	пасиште	4
698/3	Вевчани	Село	пасиште	3
5937	Вевчани	Варвара	пасиште	4
566	Вевчани	Село	пасиште	1
1729	Вевчани	Село	пасиште	4
6142	Вевчани	На Кошара	пасиште	3
11	Вевчани	Село	пасиште	3
1369	Вевчани	Село	пасиште	4
1383	Вевчани	Село	пасиште	4
603	Вевчани	Село	пасиште	4
1743	Вевчани	Село	пасиште	3
1715	Вевчани	Село	пасиште	4
1403	Вевчани	Село	пасиште	4
606	Вевчани	Село	пасиште	4
605	Вевчани	Село	пасиште	4
1402	Вевчани	Попадино	пасиште	6
1432	Вевчани	Попадино	пасиште	6
1469	Вевчани	Попадино	пасиште	7
1471	Вевчани	Попадино	пасиште	7
1513	Вевчани	Попадино	пасиште	4
713	Вевчани	Село	пасиште	4
1221	Вевчани	Село	пасиште	4
1203	Вевчани	Село	пасиште	4
1083	Вевчани	Село	пасиште	3
1197	Вевчани	Село	пасиште	4
122	Вевчани	Село	пасиште	4
574	Вевчани	Село	пасиште	4
1490	Вевчани	Попадино	пасиште	3
1489	Вевчани	Село	пасиште	3
1492	Вевчани	Попадино	пасиште	3
1494	Вевчани	Попадино	пасиште	3
1493	Вевчани	На Ридон	пасиште	3
7053	Вевчани	Петриче	пасиште	3
23	Вевчани	Село	пасиште	4
890	Вевчани	Село	пасиште	4

7104	Вевчани	Кај Воденица	пасиште	3
7105	Вевчани	Кај Воденица	пасиште	3
87	Вевчани	Мурджови Ограѓе	пасиште	3
1486	Вевчани	Попадина	пасиште	3
1488	Вевчани	Ридон	пасиште	3
1487	Вевчани	Попадино	пасиште	3
86	Вевчани	Село	пасиште	3
601	Вевчани	Село	пасиште	4
1485	Вевчани	Преку Река	пасиште	3
698/2	Вевчани	Село	пасиште	3
1220	Вевчани	Село	пасиште	4
1204	Вевчани	Село	пасиште	4
498	Вевчани	Село	пасиште	4
651	Вевчани	Село	пасиште	3
498/1	Вевчани	Село	пасиште	4
1144/2	Вевчани	Село	пасиште	4
497	Вевчани	Село	пасиште	2
4639	Вевчани	Село	пасиште	4
452/2	Вевчани	Село	пасиште	3
1118/1	Вевчани	Село	пасиште	2
4639/1	Вевчани	Село	пасиште	4
4640	Вевчани	Заодиште	пасиште	0
620	Вевчани	Село	пасиште	4
6250	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
6435/1	Вевчани вон гр	Попадина	пасиште	4
6272	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
6261	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
5987	Вевчани вон гр	Гјонец	пасиште	4
5988	Вевчани вон гр	Гјонец	пасиште	4
5986	Вевчани вон гр	Гјонец	пасиште	4
6005/2	Вевчани вон гр	Гјонец	пасиште	4
5985	Вевчани вон гр	Гјонец	пасиште	4
5997	Вевчани вон гр	Гоновец	пасиште	4
5996	Вевчани вон гр	Гјонец	пасиште	4
6270/1	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
6155	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
7036	Вевчани вон гр	Дупин Дол	пасиште	4
4027	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4
5998	Вевчани вон гр	Гјонец	пасиште	4
7106	Вевчани вон гр	Петриче	пасиште	3
7092	Вевчани вон гр	Петриче	пасиште	2
7019	Вевчани вон гр	Дупин Дол	пасиште	4
7021	Вевчани вон гр	Дупин Дол	пасиште	4
7041	Вевчани вон гр	Петриче	пасиште	3
3992	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4
6892	Вевчани вон гр	Дупка	пасиште	3
7037	Вевчани вон гр	Дупин Дол	пасиште	4
4018	Вевчани вон гр	Кочо Дупка	пасиште	4
4017	Вевчани вон гр	Кочо Дупка	пасиште	4
4006	Вевчани вон гр	Кочо Дупка	пасиште	4
6226	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
6245	Вевчани вон гр	Јесеница	пасиште	5
4010	Вевчани вон гр	Ново Дурако	пасиште	4
3968	Вевчани вон гр	Вердани	пасиште	3
4008	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4
4019	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	5
6395	Вевчани вон гр	Кушто	пасиште	4
7084	Вевчани вон гр	Лековита Вода	пасиште	4
6398	Вевчани вон гр	Кушто	пасиште	5
3977	Вевчани вон гр	Вердани	пасиште	4
4005	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4
3981	Вевчани вон гр	Дурако	пасиште	4
4001	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4
4012	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4
4014	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	5
4002	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	5
4029	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4

7114	Вевчани вон гр	Петриче	пасиште	2
4007	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4
4112	Вевчани вон гр	Вердани	пасиште	4
4022	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	5
3979	Вевчани вон гр	Вердани	пасиште	3
5999	Вевчани вон гр	Голец	пасиште	4
6000	Вевчани вон гр	Голец	пасиште	4
6001	Вевчани вон гр	Голец	пасиште	4
6002	Вевчани вон гр	Голец	пасиште	4
6003	Вевчани вон гр	Голец	пасиште	4
6004	Вевчани вон гр	Голец	пасиште	4
6005/1	Вевчани вон гр	Голец	пасиште	4
6006	Вевчани вон гр	Голец	пасиште	4
4030	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4
4035	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	5
4040	Вевчани вон гр	Враваро	пасиште	4
6221	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	5
6227	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
6237	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	5
6238/1	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
6243	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	5
6259	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	5
6263	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
6284	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	5
6292	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	5
6294	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	5
6298	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	5
6327	Вевчани вон гр	Цветко	пасиште	6
6368	Вевчани вон гр	Кушто	пасиште	5
6418/1	Вевчани вон гр	Кушто	пасиште	5
6921	Вевчани вон гр	Дупин Дол	пасиште	6
6246	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	5
6276	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	3
6247	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	5
6255	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
6157/2	Вевчани вон гр	Тумба	пасиште	4
6348	Вевчани вон гр	Извор	пасиште	4
6223	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	5
4096	Вевчани вон гр	Вердани	пасиште	4
6435	Вевчани вон гр	Попадина	пасиште	4
4020	Вевчани вон гр	Дурако	пасиште	4
4021	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	5
3947	Вевчани вон гр	Вердани	пасиште	4
4028	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4
4009	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4
6271	Вевчани вон гр	Беели Брег	пасиште	5
6115	Вевчани вон гр	Ветерник	пасиште	6
6909	Вевчани вон гр	Грданови Бавчи	пасиште	4
6154	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
7115	Вевчани вон гр	Петриче	пасиште	2
6369	Вевчани вон гр	Кушто	пасиште	1
6253	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
6254	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
4015	Вевчани вон гр	Ново Дурако	пасиште	4
6235	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
5697	Вевчани вон гр	Селиште	пасиште	3
6885	Вевчани вон гр	Попадина	пасиште	3
6449	Вевчани вон гр	Попадина	пасиште	6
6449	Вевчани вон гр	Попадина	пасиште	3
6908	Вевчани вон гр	Попадина	пасиште	3
6157/1	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
4003/3	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4
6139	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
4036	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4
6266	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
6447	Вевчани вон гр	Попадина	пасиште	3
6882	Вевчани вон гр	На Ридон	пасиште	3

6883	Вевчани вон гр	Попадина	пасиште	3
6884	Вевчани вон гр	Попадина	пасиште	3
6896	Вевчани вон гр	Попадина	пасиште	3
6898	Вевчани вон гр	На Кула	пасиште	3
5989	Вевчани вон гр	Гјонец	пасиште	4
4013	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	3
6370	Вевчани вон гр	Кушто	пасиште	5
6367	Вевчани вон гр	Попадина	пасиште	5
4003/2	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4
4003/1	Вевчани вон гр	Кочо Дурака	пасиште	4
6156	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
6192	Вевчани вон гр	Смоленица	пасиште	4
7118	Вевчани вон гр	Петриче	пасиште	2
7117	Вевчани вон гр	Петриче	пасиште	2
7116	Вевчани вон гр	Петриче	пасиште	2
1459	Вевчани	Попадино	природни неплодни земјишта	0
707	Вевчани	Село	природни неплодни земјишта	0
707/4	Вевчани	Село	природни неплодни земјишта	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2314000м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3480/1
21 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2862.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА ДЕЛНИЦА КУМАНОВО-ДЕЉАДРОВЦИ КО АГИНО СЕЛО, КО БРЗАК, КО РОМАНОВЦЕ, КО ЧЕРКЕЗИ, КО КУМАНОВО, КО РОМАНОВЦЕ ВОН ГРАД И КО ЧЕРКЕЗИ ВОН ГРАД ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на железничка пруга делница Куманово-Дељадровци КО Агино село, КО Брзак, КО Романовце, КО Черкези, КО Куманово, КО Романовце вон град и КО Черкези вон град, општина Куманово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 211208м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1834/3 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1847	Агино село	Црно поле	нива	5
1846 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1848 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1850 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1854 дел	Агино село	Црно поле	лозје	3
1855 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1857 дел	Агино село	Црно поле	лозје	3
1863 дел	Агино село	Црно поле	лозје	3
1864 дел	Агино село	Црно поле	лозје	3
1865 дел	Агино село	Црно поле	лозје	3
1866/2 дел	Агино село	Црно поле	лозје	3
1866/1 дел	Агино село	Црно поле	лозје	3
1884 дел	Агино село	Село	нива	6
1885/1 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1885/2 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1886	Агино село	Црно поле	нива	5
1887 дел	Агино село	Црно поле	нива	6
1889 дел	Агино село	Црно поле	нива	6
1890 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1902 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1903 дел	Агино село	Црно поле	лозје	4
1904 дел	Агино село	Црно поле	пасиште	4
1905 дел	Агино село	Црно поле	лозје	4
1908 дел	Агино село	Црно поле	лозје	4
1909 дел	Агино село	Црно поле	лозје	3
1910 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1911 дел	Агино село	Црно поле	лозје	3
1912 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1913 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1914 дел	Агино село	Црно поле	лозје	4
1915 дел	Агино село	Црно поле	лозје	4
1950 дел	Агино село	Црно поле	нива	6
1951 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1949 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1952 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
2010 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
2012 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
2013/1 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
2013/2 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
2013/3 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1996 дел	Агино село	Црно поле	нива	5

1995 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1992 дел	Агино село	Црно поле	нива	5
1991 дел	Агино село	Црно поле	нива	4
1990 дел	Агино село	Врно поле	нива	4
1314 дел	Агино село	Пешовски крст	нива	5
1313 дел	Агино село	Пешовски крст	лозје	4
1312 дел	Агино село	Пешовски крст	лозје	4
1311 дел	Агино село	Пешовски крст	лозје	4
1309 дел	Агино село	Село	нива	5
1308 дел	Агино село	Село	нива	5
1307 дел	Агино село	Село	нива	5
1306 дел	Агино село	Село	нива	5
1305 дел	Агино село	Село	нива	5
1304 дел	Агино село	Село	нива	5
1303 дел	Агино село	Село	нива	5
1322 дел	Агино село	Пешовски крст	нива	5
1323 дел	Агино село	Пешовски крст	пасиште	4
1324 дел	Агино село	Пешовски крст	пасиште	4
1327 дел	Агино село	Пешовски крст	пасиште	4
1328 дел	Агино село	Пешовски крст	пасиште	4
1302 дел	Агино село	Село	нива	4
1348 дел	Агино село	Пешовски крст	нива	4
1347 дел	Агино село	Пешовски крст	нива	4
2690 дел	Агино село	Село	пасиште	4
1349 дел	Агино село	Каурска река	нива	4
1350 дел	Агино село	Пешовски крст	нива	4
1353 дел	Агино село	Каурска река	нива	4
1354 дел	Агино село	Каурска река	нива	4
1355 дел	Агино село	Каурска река	нива	4
1377 дел	Агино село	Перово трло	нива	4
1376 дел	Агино село	Перово трло	нива	4
1375 дел	Агино село	Перово трло	нива	4
1381 дел	Агино село	Перово трло	нива	4
1384/2 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
1384/1 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
1383 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
1382 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
1389/2 дел	Агино село	Гарово трло	нива	5
1389/3 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
1388 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
1387 дел	Агино село	Перова ливада	нива	5
1390 дел	Агино село	Перово трло	лозје	4
1391 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
1392 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
1393 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
1440 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
1453 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
1447 дел	Агино село	Чешма	нива	5
1441 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
1442 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
1443 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
1444 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
105 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
104 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
101 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
100 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
99 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
97 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
96 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
83 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
95 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
94 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
93 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
92 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
91 дел	Агино село	Перово трло	нива	5
90 дел	Агино село	Перово трло	нива	6
89 дел	Агино село	Перово трло	пасиште	4
88 дел	Агино село	Перово трло	нива	6
132 дел	Брзак	Плуговина	пасиште	4
131 дел	Брзак	Плуговина	нива	6
130 дел	Брзак	Плуговина	пасиште	4
125 дел	Брзак	Село	пасиште	4
124 дел	Брзак	Село	нива	6

123 дел	Брзак	Село	нива	6
4809/2 дел	Романовце вон град	Таслидже	нива	5
4808/2 дел	Романовце вон град	Таслидже	нива	4
4807 дел	Романовце вон град	Таслидже	нива	4
4806 дел	Романовце вон град	Таслидже	нива	4
4805 дел	Романовце вон град	Таслидже	нива	4
4561 дел	Романовце вон град	Таслидже	нива	3
5082 дел	Романовце вон град	Поле	каменџар	0
4558 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
5085 дел	Романовце вон град	Поле	пасиште	3
4571 дел	Романовце вон град	Таслидже	нива	3
4572 дел	Романовце вон град	Таслидже	нива	3
4573 дел	Романовце вон град	Таслидже	нива	3
5086	Романовце вон град	Поле	пасиште	3
4429 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
4430 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
4431 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
4432 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
4433 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
4434 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
4435 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
4428 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
4438 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
4427 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
4426 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
4425 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
4424 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
4423 дел	Романовце вон град	Поле	нива	4
4422 дел	Романовце вон град	Село	пасиште	3
441 4/1 дел	Романовце вон град	Село	нива	5
4628 дел	Романовце вон град	Плептак	нива	6
4630/1 дел	Романовце вон град	Село	нива	5
4630/2 дел	Романовце вон град	Плептак	нива	5
4631 дел	Романовце вон град	Плептак	нива	6
4632 дел	Романовце вон град	Плептак	нива	6
4633 дел	Романовце вон град	Плептак	нива	6
4634 дел	Романовце вон град	Плептак	нива	6
4635 дел	Романовце вон град	Плептак	нива	6
5090 дел	Романовце вон град	Думузлија	нива	6
1916 дел	Романовце вон град	Плептак	нива	6
5091 дел	Романовце вон град	Думузлија	нива	6
1917 дел	Романовце вон град	Плептак	нива	6
1918 дел	Романовце вон град	Плептак	нива	6
1919 дел	Романовце вон град	Плептак	нива	6
2154 дел	Романовце вон град	Село	нива	5
2155 дел	Романовце вон град	Село	нива	5
2156/1 дел	Романовце вон град	Село	нива	5
2156/2 дел	Романовце вон град	Бадем	нива	5
2157/1 дел	Романовце вон град	Село	нива	6
2157/2 дел	Романовце вон град	Село	нива	6
2157/3 дел	Романовце вон град	Село	нива	6
2157/4 дел	Романовце вон град	Село	нива	6
2158 дел	Романовце вон град	Село	лозје	4
2160 дел	Романовце вон град	Село	лозје	4
2179 дел	Романовце вон град	Село	нива	5
2201/3 дел	Романовце вон град	Село	нива	6
2201/2 дел	Романовце вон град	Село	нива	6
2201/1 дел	Романовце вон град	Село	нива	6
2200 дел	Романовце вон град	Село	нива	6
2199 дел	Романовце вон град	Село	нива	6
2198 дел	Романовце вон град	Село	нива	6
2197 дел	Романовце вон град	Село	нива	6
2196 дел	Романовце вон град	Село	нива	5
2195 дел	Романовце вон град	Село	нива	6
2194 дел	Романовце вон град	Село	нива	6
276 дел	Романовце вон град	Мачја глава	пасиште	3
113 дел	Романовце вон град	Лопатски пат	пасиште	3
111 дел	Романовце вон град	Лопатски пат	нива	4
110 дел	Романовце вон град	Лопатски пат	нива	4
106 дел	Романовце вон град	Лопатски пат	нива	5
104 дел	Романовце вон град	Лопатски пат	нива	4
102 дел	Романовце вон град	Лопатски пат	нива	6
100 дел	Романовце вон град	Лопатски пат	нива	6

99 дел	Романовце вон град	Лопатски пат	пасиште	3
97 дел	Романовце вон град	Лопатски пат	пасиште	3
107 дел	Романовце вон град	Лопатски пат	пасиште	3
2236 дел	Романовце	Село	пасиште	4
2235/2 дел	Романовце	Село	пасиште	4
2235/1 дел	Романовце	Село	пасиште	4
2231 дел	Романовце	Село	нива	5
2225/1 дел	Романовце	Село	овоштарник	4
1585 дел	Романовце	Село	нива	6
1584 дел	Романовце	Село	нива	6
1577 дел	Романовце	Село	нива	6
2902 дел	Романовце	Село	пасиште	5
2912 дел	Романовце	Село	пасиште	5
249/2 дел	Романовце	Лопатски пат	пасиште	3
403 дел	Романовце	Село	нива	5
402 дел	Романовце	Село	нива	5
401 дел	Романовце	Лопатски пат	пасиште	3
276/1 дел	Романовце	Маџја глава	пасиште	3
1569 дел	Романовце	Село	нива	6
1568 дел	Романовце	Село	пасиште	5
461 дел	Черкези вон град	Стари лозја	пасиште	3
460 дел	Черкези вон град	Стари лозја	нива	5
457 дел	Черкези вон град	Влашки рид	нива	4
456 дел	Черкези вон град	Влашки рид	нива	4
395 дел	Черкези вон град	Стари лозја	нива	5
384 дел	Черкези вон град	Стари лозја	нива	4
383 дел	Черкези вон град	Стари лозја	пасиште	4
382 дел	Черкези вон град	Стари лозја	нива	4
406 дел	Черкези вон град	Влашки рид	нива	4
411 дел	Черкези вон град	Влашки рид	пасиште	4
233 дел	Черкези вон град	Стари лозја	нива	4
230 дел	Черкези вон град	Стари лозја	нива	5
148/1 дел	Черкези вон град	Гробишта	нива	4
148/8 дел	Черкези вон град	Гробишта	нива	3
149 дел	Черкези вон град	Гробишта	нива	3
150 дел	Черкези вон град	Гробишта	нива	3
148/4 дел	Черкези вон град	Гробишта	нива	3
148/14 дел	Черкези вон град	Гробишта	нива	3
227/3 дел	Черкези	Стари лозја	нива	4
226/4 дел	Черкези	Село	нива	5
151/2 дел	Черкези	Гробишта	нива	3
22819/1 дел	Куманово	Железничка	овоштарник	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				910200м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4532/1
21 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2863.

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО АРАЧИНОВО ЗА ИЗГРАДБА
НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ И Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО АРАЧИНОВО, ОПШТИНА
АРАЧИНОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Арачиново за изградба на објекти со намена А-домување и Е-инфраструктура КО Арачиново, општина Арачиново.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1476831м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
9/2	Арачиново	Кула	нива	6
1001/1	Арачиново	Гурлук	овоштарник	3
1001/2	Арачиново	Гурлук	нива	3
1001/3	Арачиново	Гурлук	градина	3
1002/1	Арачиново	Гурлук	нива	3
1002/2	Арачиново	Гурлук	нива	3
1003/1	Арачиново	Крушка	нива	3
1003/2	Арачиново	Крушка	нива	3
1004/1	Арачиново	Гурлук	нива	3
1005	Арачиново	Гурлук	ливада	3
1006/1	Арачиново	Крушка	нива	3
1006/2	Арачиново	Крушка	нива	3
1007/1	Арачиново	Крушка	ливада	3
1007/2	Арачиново	Крушка	ливада	3
1008	Арачиново	Крушка	ливада	3
1009/1	Арачиново	Крушка	ливада	3
1010/2	Арачиново	Гурлук	ливада	3
1011/2	Арачиново	Гурлук	нива	3
1012	Арачиново	Крушка	нива	3
1016/1	Арачиново	Крушка	нива	3
1016/2	Арачиново	Крушка	нива	3
1017/1	Арачиново	Крушка	нива	3
1017/2	Арачиново	Крушка	нива	3
1018	Арачиново	Крушка	нива	3
1021	Арачиново	Крушка	нива	3
1022	Арачиново	Крушка	ливада	3
1025/1	Арачиново	Крушка	ливада	5
1025/2	Арачиново	Под мера	ливада	3
1025/3	Арачиново	Под мера	ливада	3
1026	Арачиново	Крушка	ливада	3
1029/1	Арачиново	Крушка	ливада	3
1029/2	Арачиново	Крушка	ливада	3
1030	Арачиново	Крушка	ливада	3
1033/2	Арачиново	Крушка	ливада	4

1034	Арачиново	Крушка	ливада	4
1037	Арачиново	Крушка	ливада	4
1038	Арачиново	Горни шамак	ливада	4
11/2	Арачиново	Кула	нива	7
11/1	Арачиново	Кула	пнз-природни неплодни земјишта	0
1189	Арачиново	Ѓурлук	ливада	5
1190	Арачиново	Ѓурлук	ливада	4
1191	Арачиново	Ѓурлук	градина	3
1191	Арачиново	Ѓурлук	нива	3
12/1	Арачиново	Кула	пнз-природни неплодни земјишта	0
12/1	Арачиново	Кула	пасиште	6
12/2	Арачиново	Кула	пасиште	6
1206	Арачиново	Ѓурлук	нива	3
1207/1	Арачиново	Ѓурлук	нива	3
1207/2	Арачиново	Ѓурлук	нива	3
1208	Арачиново	Ѓурлук	нива	3
1209/1	Арачиново	Крушка	нива	3
1209/2	Арачиново	Крушка	нива	3
1210/1	Арачиново	Ѓурлук	нива	3
1210/2	Арачиново	Ѓурлук	нива	3
1211	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1212	Арачиново	Гладно поле	овоштарник	3
1213/1	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1213/2	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1213/3	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1213/4	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1213/5	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1213/6	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1214	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1214	Арачиново	Гладно поле	нива	4
1215/1	Арачиново	Гладно поле	нива	4
1216/1	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1216/1	Арачиново	Гладно поле	нива	4
1216/2	Арачиново	Гладно поле	нива	4
1216/2	Арачиново	Гладно поле	нива	4
1217/1	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1217/1	Арачиново	Гладно поле	нива	4
1218/1	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1218/1	Арачиново	Гладно поле	нива	4
1219	Арачиново	Гладно поле	овоштарник	3
1219	Арачиново	Гладно поле	овоштарник	4
1220	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1220	Арачиново	Гладно поле	нива	4
1221	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1221	Арачиново	Гладно поле	нива	4
1221	Арачиново	Гладно поле	овоштарник	3
1221	Арачиново	Гладно поле	овоштарник	4
1222/1	Арачиново	Гладно поле	нива	4
1223	Арачиново	Гладно поле	нива	4
1224	Арачиново	Гладно поле	нива	4
1225	Арачиново	Гладно поле	нива	4

1226/1	Арачиново	Гладно поле	нива	4
1226/2	Арачиново	Гладно поле	нива	4
1227/1	Арачиново	Гладно поле	овоштарник	3
1227/2	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1228/1	Арачиново	Крушка	нива	3
1228/2	Арачиново	Крушка	нива	3
1228/4	Арачиново	Гладно поле	нива	3
1228/3	Арачиново	Крушка	нива	3
13	Арачиново	Кула	нива	6
14	Арачиново	Кула	нива	6
1450/2	Арачиново	Задан	пасиште	5
1452	Арачиново	Задан	пасиште	5
15	Арачиново	Чукари	нива	6
1507	Арачиново	Река	нива	5
1510	Арачиново	Река	нива	5
1511	Арачиново	Река	овоштарник	5
1512	Арачиново	Река	нива	5
1512	Арачиново	Река	овоштарник	5
1513	Арачиново	Река	нива	5
1514	Арачиново	Река	нива	5
1515	Арачиново	Река	нива	5
1516	Арачиново	Река	нива	4
1517	Арачиново	Крушка	овоштарник	4
1518	Арачиново	Задан	овоштарник	4
1519	Арачиново	Задан	овоштарник	4
1520	Арачиново	Задан	овоштарник	4
1521	Арачиново	Жаден	нива	4
1522	Арачиново	Задан	овоштарник	5
1523	Арачиново	Задан	овоштарник	4
1524	Арачиново	Задан	овоштарник	4
1525	Арачиново	Задан	овоштарник	4
1526	Арачиново	Задан	нива	4
1527	Арачиново	Задан	нива	4
1528	Арачиново	Задан	овоштарник	4
1529	Арачиново	Задан	нива	4
1530	Арачиново	Задан	нива	5
1531	Арачиново	Задан	нива	5
1532	Арачиново	Задан	нива	5
1533/1	Арачиново	Река	нива	5
1533/2	Арачиново	Задан	пасиште	5
16	Арачиново	Кула	нива	6
18	Арачиново	Слива	нива	6
19	Арачиново	Слива	нива	5
20	Арачиново	Слива	нива	6
21	Арачиново	Слива	пасиште	5
22	Арачиново	Слива	пасиште	5
23	Арачиново	Слива	пасиште	5
24	Арачиново	Слива	нива	6
25	Арачиново	Слива	пасиште	5
26/1	Арачиново	Слива	нива	6
269	Арачиново	Бел камен	пасиште	5
27/1	Арачиново	Слива	нива	6
27/2	Арачиново	Слива	нива	6
273	Арачиново	Бел камен	нива	6

279	Арачиново	Бел камен	нива	6
28/1	Арачиново	Слива	пасиште	5
281	Арачиново	Бел камен	нива	5
283	Арачиново	Бел камен	нива	5
284	Арачиново	Бел камен	нива	5
285	Арачиново	Бел камен	нива	5
286	Арачиново	Бел камен	нива	5
287	Арачиново	Бел камен	нива	5
288/1	Арачиново	Бел камен	пасиште	5
288/2	Арачиново	Бел камен	пасиште	5
288/3	Арачиново	Бел камен	пасиште	5
289	Арачиново	Бел камен	пасиште	5
29	Арачиново	Слива	пасиште	5
290	Арачиново	Бел камен	пасиште	6
292	Арачиново	Бел камен	пасиште	5
293	Арачиново	Слива	нива	6
293	Арачиново	Слива	овоштарник	6
294	Арачиново	Слива	пасиште	5
295	Арачиново	Сливче	нива	5
296	Арачиново	Слива	овоштарник	6
297	Арачиново	Слива	овоштарник	5
298	Арачиново	Орламски мост	нива	5
3	Арачиново	Кула	нива	7
300	Арачиново	Слива	нива	5
301	Арачиново	Кула	пасиште	5
303	Арачиново	Кула	пасиште	5
304	Арачиново	Мандра	нива	5
305	Арачиново	Мандра	пасиште	5
509	Арачиново	Амзовица	овоштарник	5
307	Арачиново	Мандра	пасиште	5
308/1	Арачиново	Мандра	нива	5
308/2	Арачиново	Мандра	нива	5
309/1	Арачиново	Мандра	нива	5
309/2	Арачиново	Мандра	нива	5
309/3	Арачиново	Мандра	нива	5
310	Арачиново	Мандра	нива	5
313/1	Арачиново	Мандра	нива	5
314	Арачиново	Кула	нива	5
315	Арачиново	Кула	пасиште	6
316	Арачиново	Кула	нива	5
317/1	Арачиново	Кула	нива	5
317/2	Арачиново	Кула	нива	5
318	Арачиново	Кула	нива	5
319	Арачиново	Кула	нива	7
321	Арачиново	Кула	нива	6
322	Арачиново	Чукари	нива	6
325	Арачиново	Кула	пиз-природни неплодни земјишта	0
326	Арачиново	Кула	нива	7
327	Арачиново	Кула	пиз-природни неплодни земјишта	0
384	Арачиново	Мандра	нива	5
389	Арачиново	Мандра	нива	5

390	Арачиново	Мандра	нива	5
392/1	Арачиново	Мандра	нива	5
504	Арачиново	Мандра	нива	5
505	Арачиново	Мандра	нива	5
506	Арачиново	Мандра	нива	5
507/1	Арачиново	Мандра	овоштарник	5
507/2	Арачиново	Мандра	овоштарник	5
508	Арачиново	Амзовица	овоштарник	5
511/1	Арачиново	Мандра	овоштарник	5
511/2	Арачиново	Мандра	овоштарник	5
514	Арачиново	Амзоница	овоштарник	5
515	Арачиново	Амзоница	нива	5
516	Арачиново	Амзоница	овоштарник	5
517	Арачиново	Амзоница	нива	5
518	Арачиново	Амзоница	овоштарник	5
519	Арачиново	Амзоница	нива	5
520	Арачиново	Амзоница	овоштарник	5
521/1	Арачиново	Амзовица	пасиште	5
522	Арачиново	Амзоница	нива	4
522	Арачиново	Амзоница	нива	5
523	Арачиново	Амзоница	нива	4
524	Арачиново	Амзоница	овоштарник	4
525	Арачиново	Амзоница	овоштарник	4
526	Арачиново	Амзовица	овоштарник	4
527	Арачиново	Амзоница	овоштарник	4
528	Арачиново	Амзовица	овоштарник	4
529	Арачиново	Амзоница	овоштарник	5
530	Арачиново	Амзовица	пасиште	6
532	Арачиново	Амзовица	нива	4
533	Арачиново	Бел камен	нива	5
534	Арачиново	Рапчинја	нива	4
594/2	Арачиново	Рапчинја	пасиште	5
596	Арачиново	Рапчинја	пасиште	5
597	Арачиново	Река	нива	4
597	Арачиново	Река	овоштарник	4
597	Арачиново	Река	пшз-природни неплодни земјишта	0
598	Арачиново	Заден	овоштарник	4
599	Арачиново	Грамада	овоштарник	4
6	Арачиново	Кула	нива	7
600	Арачиново	Амзовица	овоштарник	4
601	Арачиново	Река	овоштарник	4
601	Арачиново	Река	овоштарник	5
602	Арачиново	Амзовица	овоштарник	4
603	Арачиново	Задан	нива	5
604	Арачиново	Амзовица	овоштарник	5
605	Арачиново	Амзовица	нива	5
605	Арачиново	Амзовица	овоштарник	5
606	Арачиново	Река	овоштарник	4
607	Арачиново	Амзовица	нива	5
608	Арачиново	Грамада	нива	5
609	Арачиново	Грамада	нива	5
610	Арачиново	Задан	нива	4
611/1	Арачиново	Задан	овоштарник	4

611/2	Арачиново	Задан	овоштарник	4
611/3	Арачиново	Задан	нива	4
611/4	Арачиново	Задан	овоштарник	4
612/1	Арачиново	Крушка	нива	4
612/2	Арачиново	Више село	нива	4
612/3	Арачиново	Крушна	нива	4
613	Арачиново	Крушка	нива	4
614	Арачиново	Запан	нива	4
615	Арачиново	Крушка	овоштарник	4
616/1	Арачиново	Задан	нива	5
616/2	Арачиново	Задан	нива	5
617	Арачиново	Задан	нива	5
618	Арачиново	Мандра	нива	5
619	Арачиново	Грамада	нива	4
621	Арачиново	Мандра	нива	5
623/2	Арачиново	Задан	нива	5
624	Арачиново	Задан	нива	4
625/1	Арачиново	Задан	нива	5
625/4	Арачиново	Задан	нива	5
627	Арачиново	Задан	нива	5
628	Арачиново	Задам	нива	5
640	Арачиново	Задан	нива	4
641/1	Арачиново	Задан	нива	4
641/2	Арачиново	Задан	нива	4
643/5	Арачиново	Задан	нива	5
649/1	Арачиново	Задан	нива	5
649/1	Арачиново	Задан	нива	6
7	Арачиново	Кула	пасиште	6
7	Арачиново	Кула	пнз-природни неплодни земјишта	6
8	Арачиново	Кула	нива	7
8	Арачиново	Кула	пнз-природни неплодни земјишта	0
976/2	Арачиново	Ограда	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4000000м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4830/1
21 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2864.

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/1991) и член 61, став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2006, 107/2008 и 26/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.5.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КОНСТАНЦА**

1. Се именува г-дин Шербан Димитрие Стурдза за Почесен конзул на Република Македонија во Романија, со седиште во Констанца.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 66/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2865.

Врз основа на член 57 став 9 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 мај 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

1. За директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија се именува Орхан Рамадани, досегашен вршител на должноста директор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5499/1
26 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2866.

Врз основа на член 57 став 9 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 мај 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

1. За директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија се именува Сашо Стефаноски, досегашен вршител на должноста директор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5500/1
26 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2867.

Врз основа на член 24 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2014, 116/2014 и 33/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 мај 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ**

1. За директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, орган во состав на Министерството за внатрешни работи, се именува Љубчо Андоновски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5501/1
26 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2868.

Врз основа на член 24 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2014, 116/2014 и 33/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 мај 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ**

1. Сашо Мијалков се разрешува од должноста директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, орган во состав на Министерството за внатрешни работи, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5502/1
26 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2869.

Врз основа на член 16 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2006, 6/2009, 145/2012 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 мај 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО
ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ

1. За директор на Бирото за јавна безбедност, орган во состав на Министерството за внатрешни работи, се именува Горанче Савовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5503/1
26 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2870.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 мај 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАД-
ЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИ-
ЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА
ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ – КИЧЕВО

1. Петар Богојески се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево, поради истек на мандатот.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево, се именува Ненад Магдески.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5504/1
26 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2871.

Врз основа на член 5 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2013 и 199/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21 мај 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ
РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, поради истек на мандатот се разрешуваат:

- Благоја Србиновски
- Љупка Миндошева
- Димитар Самарџиевски
- Исмаил Ебипи.

2. За членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, за време од шест месеци се именуваат:

- Благоја Србиновски
- Љупка Миндошева
- Димитар Самарџиевски
- Исмаил Ебипи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5506/1
21 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2872.

Врз основа на член 48 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11, 70/2013 и 115/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21 мај 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА
КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ

1. Од должноста претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за жалби се разрешуваат:

- а) од претседател:
 - Јане Јанкуловски
- б) од заменик на претседателот:
 - Ардит Мемети
- в) од членови:
 - Снежана Петковска
 - Беким Нухија.

2. За претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за жалби, за време од шест месеци се именуваат:

- а) за претседател:
 - Јане Јанкуловски
- б) за заменик на претседателот:
 - Ардит Мемети
- в) за членови:
 - Снежана Петковска
 - Беким Нухија

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5508/1
21 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2873.

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 120/2013 и 41/2014) и член 41 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВА- РУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕН- ТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејност во студентскиот стандард за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/2014 и 66/2015) во точка 1 во ставот 10 табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Програма/ Потпрограма	Стан а	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 6			ВКУПНО:	426.653.000
Потпрограма 60	420	Стоки и услуги	Патни и дневни расходи	5.998.000
Потпрограма 60	421	Стоки и услуги	Комунални услуги, траење, комуникации	5.000.000
Потпрограма 60	425	Стоки и услуги	Договорни услуги	1.400.000
Потпрограма 60	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	600.000
Потпрограма 60	464	Разни трансфери	Стипендии за студенти, партиципација за сместување и исхрана на студенти во студентски домови	408.481.000
Потпрограма 60	480	Капитални расходи	Купување на опрема и машини	11.000
Потпрограма 60	483	Капитални расходи	Купување на мебел	5.075.000
Потпрограма 60	485	Капитални расходи	Вложувања и нефинансиски средства - Студентски кредити	90.000
Стан а	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС	
Потпрограма ТК	482	Капитални расходи	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	98.278.000
			Изградба и реконструкција на студентски домови	46.278.000
			ДОД „Скопје“ - Скопје за Студентски дом „Гоце Делчев“	52.000.000
			СЕ ВКУПНО Програма 6 и Потпрограма ТК:	524.931.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5073/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2874.

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13 и 41/14) и член 41 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВА- РУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧ- КИОТ СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејност во ученичкиот стандард за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 202/14 и 66/15) во точка 1 став 9, табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Програма/ Потпрограма	Стан а	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 5			ВКУПНО:	228.354.000
Потпрограма 50	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	300.000
Потпрограма 50	464	Разни трансфери	Стипендии за поддршка на талентирани ученици, сместување и исхрана на ученици во ученички домови	228.054.000
Стан а	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС	
Потпрограма ТН	482	Капитални расходи	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ	2.100.000
			СЕ ВКУПНО Програма 5 и Потпрограма ТН:	230.454.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5074/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2875.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15 и 83/15), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13 и 151/14), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13 и 188/13) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10 и 23/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.5.2015 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2015 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 200/14, 30/15, 42/15 и 52/15) во делот I став 1 табелата се менува и гласи:

Број на мерка	Мерки за поддршка на доходот на земјоделските стопанства	Вкупен износ на мерката во денари
1.	Директни плаќања за растително производство	1.500.000.000,00
2.	Директни плаќања за сточарско производство	80.000.000,00
	Мерки за дополнителна поддршка за развој на земјоделството (државна помош во земјоделството)	
3.	Помош во премии и осигурување	100.000,00
4.	Помош за заштита на земјоделското земјиште	100.000,00
5.	Помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство	100.000,00
6.	Помош во сточарскиот сектор	100.000,00
6-а	Помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани	400.000.000,00
6-б	Дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани	200.000.000,00
7.	Материјални трошоци за спроведување на Програмата	15.000.000,00
8.	Пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од претходните години	4.064.600.000,00
	Вкупно	6.260.000.000,00

II

Во делот II износот „1.800.000.000,00“ се заменува со износот „1.500.000.000,00“.

III

Во делот III износот „53.000.000,00“ се заменува со износот „80.000.000,00“.

IV

Во делот IV износот „20.000.000,00“ се заменува со износот „100.000,00“.

V

Во делот V износот „2.000.000,00“ се заменува со износот „100.000,00“.

VI

Во делот VI износот „10.000.000,00“ се заменува со износот „100.000,00“.

VII

Во делот VII износот „10.000.000,00“ се заменува со износот „100.000,00“.

VIII

По делот VII се додаваат два нови дела VII-а и VII-б кои гласат:

„VII-а

Средствата од дел I мерка 6-а на оваа програма во износ од 400.000.000,00 денари се наменети за помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани во висина од 100% од утврдената загуба на приходи од продажба на земјоделски растенија и животни на земјоделски имот и штети на стакленици и пластеници кои се утврдуваат врз основа на доставен извештај и проценка од Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи.

VII-б

Средствата од дел I мерка 6-б на оваа програма во износ од 200.000.000,00 денари се наменети за дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани согласно член 99-б од Законот за земјоделство и рурален развој врз основа на Одлуката за дополнителна помош за настанати загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани донесена од Владата на Република Македонија.“

IX

Во делот IX износот „4.350.000.000,00“ се заменува со износот „4.064.600.000,00“.

X

Во делот XI во ставовите 3 и 4 датумот „31.05.2015“ се заменува со датумот „30.06.2015“.

XI

Во делот XII табелата се менува и гласи:

Број на мерка	Број на подмерка	Почеток на исплата
1.	1.1., 1.2., 1.3.,	октомври 2015
	1.4., 1.5.	февруари 2016
	1.6., 1.8., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14.	мај 2016
	1.15.	мај 2015
	1.7., 1.9.	ноември 2015
	1.10.	април 2015
2.	2.1., 2.2., 2.3., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25.,	април 2016
	2.26. и 2.27.	април 2015
	2.4.	ноември 2015
	2.5., 2.6., 2.7., 2.14., 2.15.,	мај 2016
	2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21	март 2016
3.	/	март 2016

4.	/	март 2016
5.	/	јуни 2016
6.	/	декември 2015
6-а	/	јуни 2015
6-б		јуни 2015
7.	/	февруари 2015

ХП

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5474/1
26 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

АД МАКЕДОНСКА ПОШТА СКОПЈЕ

2876.

АД МАКЕДОНСКА ПОШТА СКОПЈЕ

Во исправката од пречистениот текст на Статутот на АД Македонска пошта во државна сопственост Скопје, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 73 од 6 мај 2015 година, се врши исправка која се однесува на потписот на овластеното лице и тоа:

„наместо Вера Димитриева, треба да стои Тони Димитриоски“.

Надзорен одбор
Претседател,
Тони Димитриоски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015090



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

	Стр.
13. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Европската Унија за учество на Република Македонија во Механизмот за цивилна заштита на Унијата.....	2
14. Закон за ратификација на Спогодба меѓу Македонската Влада и Шпанската Влада за размена и заемна заштита на класифицирани информации.....	23

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**13.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕХАНИЗМОТ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА НА УНИЈАТА**

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Европската Унија за учество на Република Македонија во Механизмот за цивилна заштита на Унијата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 мај 2015 година.

Бр. 08-2335/1
28 мај 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕХАНИЗМОТ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА НА УНИЈАТА****Член 1**

Се ратификува Договорот меѓу Република Македонија и Европската Унија за учество на Република Македонија во Механизмот за цивилна заштита на Унијата, склучен со размена на писма, потпишани на 27 март 2014 година во Брисел и на 1 септември 2014 година во Скопје.

Член 2

Договорот од членот 1 од овој закон во оригинал на англиски јазик и превод на македонски јазик, гласи:

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ



EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE-GENERAL HUMANITARIAN AID AND CIVIL PROTECTION

Director-General

Réf. D 959465

27-03-2014

Brussels,
ECHO/CHS/MK/Ares(2014)Mr Shaban SALIU
Director
Rescue and Protection Directorate
"Vasko Karangeleski" bb, 1000 Skopje
The former Yugoslav Republic of
Macedonia

Subject: Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in the Union Civil Protection Mechanism


Dear Mr Saliu,

I have the honour to inform you that the text of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in the Union Civil Protection Mechanism, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Commission C(2014) 1533 on 12.03.2014.

I therefore propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the abovementioned Agreement. This Agreement, in accordance with its Article 5, shall enter into force on the day on which the former Yugoslav Republic of Macedonia informs the Commission through diplomatic channels that its internal ratification has been completed.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Commission,


Claus H. Sørensen

Encl.: Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in the Union Civil Protection Mechanism

CC: Aivo Orav (BEAS-SKOPJE), Alexandra Cas Granje (ELARG DirB), David Cullen (ELARG B2), Florika Fink-Hooijer (ECHO DirA), Ian Clark (ECHO A3), Hans Das (ECHO A5), Juha Auvinen (ECHO B1)

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
Office: L-86 02/053 - Tel. direct line +32 229-86644

Claus.Sorensen@ec.europa.eu

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Европска Комисија
Генерален Директорат за хуманитарна помош и цивилна заштита
Генерален Директор

Реф. Д959465
29.03.2014

Брисел
ЕСНО/CHS/MK/Ares(2014)
Г-ин Шабан Салиу
Директор
Дирекција за заштита и спасување
"Васко Каранџелески" бб, 1000
Скопје
Република Македонија

Предмет: Договор помеѓу Европската Унија и Република Македонија за учество на Република Македонија Во Механизмот за цивилна заштита на Унијата

Почитуван Г-ин Салиу,

Чест ми е да Ве информирам дека текстот на Договорот помеѓу Европската Унија и Република Македонија за учество на Република Македонија во Механизмот за цивилна заштита на Унијата, даден во прилог на ова писмо, е одобрен за потпис со одлука на Комисијата Ц(2014) 1533 на 12.03.2014.

Согласно на ова, предлагам, ако е тоа прифатливо за Вашата Влада, ова писмо и Вашето потврдно писмо да бидат замена за потпис на гореспоменатиот Договор. Овој Договор, во согласност со членот 5 од истиот, ќе стапи на сила на денот кога Република Македонија ќе ја информира Европската Комисија преку дипломатски канали дека интерната ратификација на Договорот е извршена.

Со почит,

За Европската Комисија
Клаус Х.Соренсен

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

**Government of the
Republic of Macedonia**

Skopje, 01 September 2014

Dear Sir,


On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honor to acknowledge receipt of your letter dated 27 March 2014 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Union on the participation of the Republic of Macedonia in the Union Civil Protection Mechanism.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the annexed text of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Union on the participation of the Republic of Macedonia in the Union Civil Protection Mechanism and considers the said Agreement as being signed with your letter and this letter in replay as equivalent of signature of the said Agreement.

However, on behalf of the Government of the Republic of Macedonia, I declare that the provisional reference as contained in the text of the above-mentioned Agreement is not the name of my country and that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Shaban Saliu, Ph.D
Director General
Protection and Rescue Directorate



Mr. Claus H. Sørensen
European Commission
Director – General of
Directorate-General Humanitarian Aid and Civil Protection - ECHO

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ



Влада на Република Македонија

Скопје, 01 Септември 2014

Господине,

Имам чест, во име на Владата на Република Македонија, да го потврдам приемот на Вашето писмо од 27 Март 2014 година кое се однесува на потпишувањето на Договор помеѓу Република Македонија и Европската Унија за учеството на Република Македонија во Механизмот за цивилна заштита на Унијата.

Изјавувам дека Владата на Република Македонија формално се согласува со текстот на Договорот помеѓу Република Македонија и Европската Унија за учеството на Република Македонија во Механизмот за цивилна заштита на Унијата, и го смета овој Договор за потпишан со вашето писмо, при што нашиот одговор е писмо замена за потпис.


Меѓутоа, во име на Владата на Република Македонија, изјавувам дека деноминацијата во текстот од гореспоменатиот Договор не е името на мојата земја и дека уставното име на мојата земја е Република Македонија.

Со почит,

д-р Шабан Салиу

Директор

Дирекција за заштита и спасување



Г-ин Клаус Х. Соренсен

Европска Комисија

Генерален директор

Директорат за хуманитарна помош и цивилна заштита

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Réf. C 3884403

21-11-2014



EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE-GENERAL HUMANITARIAN AID AND CIVIL PROTECTION - ECHO

Director-General

Brussels,
ECHO/CHS/MK/Ares(2014)Mr Shaban SALIU
Director
Rescue and Protection Directorate
"Vasko Karangeleski" bb, 1000 Skopje
The former Yugoslav Republic of
Macedonia

Dear Mr Saliu,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 1st September 2014. The letter arrived in DG Humanitarian Aid and Civil Protection on 31st October 2014.

The European Commission notes that the Exchange of Letters between the European Commission and the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, which constitutes the signature of the **Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in the Union Civil Protection Mechanism**, has been accomplished.

However, this Exchange of Letters cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Commission in whatever form or content of a denomination other than "the former Yugoslav Republic of Macedonia".

I am looking forward to your notification through a diplomatic channel once the internal ratification of the Agreement has been completed.

Please accept the assurance of my highest consideration.

For the European Commission,

Claus H. Sørensen

CC: Aivo Orav (EEAS-SKOPJE), David Cullen (ELARG B2), Florika Fink-Hooijer (ECHO DirA), Ian Clark (ECHO A3), Hans Das (ECHO A5), Juha Auvinen (ECHO B1)

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel +32 22991111
Office: L-86 02/053 - Tel. direct line +32 229-86644

Claus.Sorensen@ec.europa.eu

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Европска Комисија
Генерален Директорат за хуманитарна помош и цивилна заштита
Генерален Директор

Реф. Д 3884403
21.11.2014

Брисел
ЕСНО/CHS/MK/Ares(2014)
Г-ин Шабан Салиу
Директор
Дирекција за заштита и спасување
"Васко Каранѓелески" 66, 1000
Скопје
Република Македонија

Почитуван Г-ин Салиу,

Чест ми е да го потврдам приемот на Вашето писмо од 01 Септември 2014. Писмото пристигна во Генералниот Директорат за хуманитарна помош и цивилна заштита на 31 октомври 2014.

Европската Комисија потврдува дека размената на писма помеѓу Европската Комисија и Владата на Република Македонија, кои се замена за потпис за Договорот помеѓу Европската Унија и Република Македонија за учество на Република Македонија во Механизмот за цивилна заштита на Унијата, е извршена.

Меѓутоа, размената на писма неможе да се интерпретира како признавање од страна на Европската Комисија во која било форма или содржина на деноминацијата освен "Бивша Југословенска Република Македонија".

Го очекувам Вашето известување преку дипломатски канали кога интерната ратификација на Договорот ќе биде завршена.

Со почит,

За Европската Комисија
Клаус Х.Соренсен

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

EN

ANNEX

AGREEMENT

between the Republic of Macedonia and the European Union on the
participation of the Republic of Macedonia in
the Union Civil Protection Mechanism

THE REPUBLIC OF MACEDONIA

of the one part, and

THE EUROPEAN COMMISSION, hereinafter referred to as "the Commission", on behalf of
the European Union

of the other part,

Whereas:

- (1) A Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the Republic of Macedonia, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part, on a Framework Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the general principles for the participation of the Republic of Macedonia in Community programmes¹ was signed on 22 November 2004 and entered into force on 29 June 2005 establishing the general principles for the participation of the Republic of Macedonia in Union programmes.
- (2) Article 5 of the Protocol provides that the specific terms and conditions, including the financial contribution, with regard to the participation of the Republic of Macedonia in each particular programme will be determined by the Republic of Macedonia and the Commission.
- (3) The Union Civil Protection Mechanism was established by Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013².
- (4) Under point (b) of Article 28(1) of Decision No 1313/2013/EU, the Union Civil Protection Mechanism is open to the participation of acceding countries, candidate countries and potential candidates, in accordance with provisions to be determined with those countries following the establishment of Framework Agreements concerning their participation in Union programmes,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

¹ OJ L 192, 22.7.2005, p. 23.
² OJ L 347, 20.12.2013, p. 924

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Article 1

Programme

1. The Republic of Macedonia shall participate in the Union Civil Protection Mechanism (hereinafter called "the Programme"), in accordance with the conditions laid down in the Framework Agreement of 22 November 2004 between the Republic of Macedonia and the European Union on the general principles for the participation of the Republic of Macedonia in EU programmes, and under the terms and conditions referred to in Articles 2-4 of this Agreement.
2. In line with Article 1 of Decision No 1313/2013/EU the participation of the Republic of Macedonia in the Programme shall aim to strengthen the cooperation between the Republic of Macedonia and the Union and the Union's Member States and to facilitate coordination in the field of civil protection in order to improve the effectiveness of systems for preventing, preparing for and responding to natural and man-made disasters.

Article 2

Terms and conditions with respect to participation in the Programme

1. The Republic of Macedonia shall participate in the Programme and its activities in conformity with the objectives, requirements, criteria, procedures and deadlines as defined in Decision No 1313/2013/EU.
2. The terms and conditions applicable to the submission, assessment and selection of applications by eligible institutions, organisations and individuals of the Republic of Macedonia shall be the same as those applicable to eligible institutions, organisations and individuals of the Member States of the European Union.
3. To participate in the Programme, the Republic of Macedonia shall pay every year a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3. The financial contribution of the Republic of Macedonia in respect of its participation and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for the execution, management and operation of the Programme.
4. One of the official languages of the European Union shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Article 3

Financial contribution

The rules governing the financial contribution of the Republic of Macedonia are set out in Annex I.

Part of that financial contribution may be financed under the relevant European Union external aid instrument, if the Republic of Macedonia so requests. In such a case, the financing out of EU pre-accession funds will be specified in the Financing Agreement on the Annual Programme regarding this assistance.

Article 4

Reporting and evaluation

Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the European Court of Auditors in relation to the monitoring and evaluation of the Programme, the participation of the Republic of Macedonia in the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Republic of Macedonia and the Commission. The Republic of Macedonia shall submit relevant reports to the Commission and take part in other specific activities provided for by the European Union in that context.

In accordance with Regulations (EU, Euratom) No 966/2012 of 25 October 2012 and (EU, Euratom) No 1268/2012 of 29 October 2012 and with the other rules referred to in this Agreement, the contracts concluded with beneficiaries of the programmes established in the Republic of Macedonia shall provide for financial or other audits, on the basis of documents and on the spot, to be conducted at any time by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.

Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Agreement. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.

Article 5

Final provisions

This Agreement shall apply for the duration of the Programme. Nevertheless, should the European Union decide to extend the duration without any substantial change within the Programme, this Agreement would also be extended correspondingly and automatically if no Party denounces it within one month following the entry into force of the legal act extending the Programme.

Projects and activities in progress at the time of termination shall continue until their completion under the conditions laid down in this Agreement, as well as the contractual arrangements applying to these projects and activities and the provisions of Annex II.

The annexes shall form an integral part of this Agreement.

This Agreement may only be amended in writing by common consent of the Parties.

This Agreement shall enter into force on the day on which the Republic of Macedonia informs the Commission through diplomatic channels that its internal ratification has been completed.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ANNEX I TO THE AGREEMENT

Rules governing the financial contribution of the Republic of Macedonia in the Union Civil Protection Mechanism

1. The annual financial contribution to be paid by the Republic of Macedonia to the General Budget of the European Union to participate in the Programme shall be calculated following the formula hereafter.

Annual fee calculation:

$$APB \times \frac{GDP_{cc}}{GDP_{eu} + GDP_{cc}}$$

APB - Annual Programme's Budget as adopted by the Budget Authority

GDP_{cc} - GDP in the Candidate Country at market prices, in EUR (source: Eurostat database)

GDP_{eu} - total GDP in the EU (28) at market prices, in EUR (source: Eurostat database)

2. The contribution of the Republic of Macedonia shall cover costs related to the preparation, feasibility, development and execution of the projects of common interest, as well as for the development and implementation of horizontal measures as foreseen in the Programme.
3. Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of the Republic of Macedonia for the purposes of taking part as observers in the work of the committee referred to in Article 33 of Decision No 1313/2013/EU or other meetings related to the implementation of the Programme shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.
4. The Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of the contribution of the Republic of Macedonia.
5. When this Agreement enters into force and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send to the Republic of Macedonia a call for funds corresponding to its contribution of the costs covered by this Agreement.
6. That contribution shall be paid in Euro to a Euro denominated bank account of the Commission.
7. The Republic of Macedonia shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds request no later than three months after the date of the call. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by the Republic of Macedonia on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the months in which the deadline falls, increased by 3.5 percentage points. In case the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the programme, and in the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder has been sent by the Commission to the

Republic of Macedonia, participation of the Republic of Macedonia in the programme for the concerned year will be suspended.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ANNEX II TO THE AGREEMENT

Financial control, Recovery and other Antifraud measures

I. Controls and antifraud measures by the Union

1. In accordance with the financial regulation applicable to the general budget of the European Union and with the other rules referred to in this Agreement, the contracts concluded with beneficiaries of the programmes established in the Republic of Macedonia shall provide for financial or other audits to be conducted at any time on the premises of the beneficiaries and of their subcontractors by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.
2. Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to sites, works and documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Agreement. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.

Within the framework of this Agreement, the Commission/OLAF (the European Anti Fraud Office) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on territory of the Republic of Macedonia, in accordance with the procedural provisions of Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996.

These checks and inspections shall be prepared and conducted in close collaboration with the competent authorities of the Republic of Macedonia or those designated by the authorities of the Republic of Macedonia, which shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of the checks and inspections, so that they can provide all the requisite help.

If the concerned authorities of the Republic of Macedonia so wish, the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly with them.

Where the participants in the programmes resist an on-the-spot check or inspection, the authorities of the Republic of Macedonia, acting in accordance with national rules, shall give Commission/OLAF inspectors such assistance as they need to allow them to discharge their duty in carrying out an on-the-spot check or inspection.

Commission/OLAF shall report as soon as possible to the authorities of the Republic of Macedonia any fact or suspicion relating to an irregularity which has come to its notice in the course of the on-the-spot check or inspection. In any event Commission/OLAF shall be required to inform the above-mentioned authority of the result of such checks and inspections.

II. Information and consultation

1. For the purposes of proper implementation of this Annex, the competent authorities of the Republic of Macedonia and the competent EU authorities shall regularly exchange information and, at the request of one of the Parties, shall conduct consultations.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

2. The competent authorities of the Republic of Macedonia shall inform the Commission without delay of any fact or suspicion which has come to their notice relating to an irregularity in connection with the conclusion and implementation of the contracts concluded in application of the instruments referred to in this Agreement.

III. Administrative measures and penalties

Without prejudice to application of criminal law of the Republic of Macedonia, administrative measures and penalties may be imposed by the Commission in accordance with the financial regulation applicable to the general budget of the European Union.

IV. Recovery

Decisions taken by the Commission within the scope of this Agreement which impose a pecuniary obligation on persons other than States shall be enforceable in the Republic of Macedonia. The enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State in the territory of which it is carried out. The order for its enforcement shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the government of the Republic of Macedonia shall designate for this purpose and shall make known to the Commission. When these formalities have been completed on application by the Commission, the latter may proceed to enforcement in accordance with the national law, by bringing the matter directly before the competent authority. The legality of the Commission decisions shall be subject to control by the Court of Justice of the European Union.

Judgments given by the Court of Justice of the European Union pursuant to an arbitration clause in a contract within the scope of this Agreement shall be enforceable on the same terms.

ДОГОВОР

помеѓу

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

и

ЕВРОПСКАТА УНИЈА

за учеството на Република Македонија во Механизмот за цивилна заштита на
Унијата

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ДОГОВОР

пomeѓу Република Македонија и Европската унија
за учеството на Република Македонија во Механизмот за цивилна заштита на Унијата

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

од една страна, и

ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА, во понатамошниот текст: "Комисијата", во име на Европската унија

од друга страна,

Каде што:

- (1) Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Македонија, од една страна и Европските заедници и земјите-членки, од друга страна, кон Рамковниот договор помеѓу Република Македонија и Европската Унија во врска со општите начела за учеството на Република Македонија во програмите на Унијата¹ се потпиша на 22 ноември 2004 година и стапи во сила на 29 јуни 2005 година воспоставувајќи ги општите начела за учество на Република Македонија во програмите на Унијата.
- (2) Член 5 од Протоколот предвидува посебните услови и рокови, вклучувајќи го и финансискиот придонес, во врска со учеството на Република Македонија во секоја програма поединечно да бидат утврдени од страна на Република Македонија и Комисијата.
- (3) Механизмот за цивилна заштита на Унијата беше основан со Одлука бр. 1313/2013/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 17 декември 2013г.²
- (4) Во точка (б) од член 28 (1) на Одлуката бр. 1313/2013/ЕУ, Механизмот за цивилна заштита на Унијата е отворен за учество на земјите што пристапуваат, земјите-кандидати и потенцијалните кандидати, во согласност со одредбите кои треба да бидат утврдени со тие земји после пристапување кон Рамковни спогодби кои се однесуваат на нивното учество во програмите на Унијата,

СЕ ДОГОВОРИЈА КАКО ШТО СЛЕДУВА:

¹ Сл. весник L 192, 22.7.2005г., стр. 23.

² Сл. весник L 347, 20. 12.20 13г., стр. . 924

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 1
Програма

1. Република Македонија учествува во Механизмот за цивилна заштита на Унијата (во понатамошниот текст: "Програмата"), во согласност со условите утврдени во Рамковниот договор од 22 ноември 2004 година меѓу Република Македонија и Европската унија во врска со општите начела за учество на Република Македонија во програмите на ЕУ и под услови наведени во членовите 2-4 од овој договор.
2. Во согласност со член 1 од Одлуката бр. 1313/2013/ЕУ учеството на Република Македонија во програмата има за цел да ја зајакне соработката меѓу Република Македонија и Унијата и земјите-членки на Унијата и да се олесни координацијата во областа на цивилната заштита со цел да се подобри ефективностa на системите за спречување, подготвување за и одговор на природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човечкиот фактор.

Член 2
Услови и рокови за учество во програмата

1. Република Македонија учествува во програмата и активностите од програмата во согласност со целите, потребите, критериумите, постапките и роковите дефинирани во Одлуката бр. 1313/2013/ЕУ.
2. Условите и роковите кои се однесуваат на поднесување, оценка и избирање на апликациите за учество од страна на квалификувани институции, организации и индивидуи на Република Македонија се исти со оние кои се применуваат на квалификувани институции, организации и индивидуи од земјите-членки на Европската унија.
3. За да учествува во програмата, Република Македонија секоја година плаќа финансиски придонес во општиот буџет на Европската унија во согласност со член 3. Финансискиот придонес на Република Македонија во поглед на нејзиното учество и реализација на програмата се додава на износот наменет за секоја година во општиот буџет на Европската унија за определени издвоени средства со цел да се исполнат финансиските обврски кои произлегуваат од различните форми на мерки потребни за извршување, управување и функционирање на програмата.
4. За постапките поврзани со барања, договори и извештаи како и за други административни аспекти на програмата се користи еден од официјалните јазици на Европската Унија.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3**Финансиски придонес**

Правилата со кои се регулира финансискиот придонес на Република Македонија се одредени во Анекс 1.

Дел од тој финансиски придонес може да се финансира со соодветен инструмент за надворешна помош на Европската Унија, доколку Република Македонија тоа го побара. Во таков случај финансирањето надвор од претпристапните фондови на ЕУ се одредува во Финансискиот договор на годишната програма во врска со оваа соработка.

Член 4**Известување и евалуација**

Без да биде во спротивност со одговорноста на Комисијата и Судот на ревизори на Европската Унија во врска со следењето и евалуацијата на програмата, учеството на Република Македонија во програмата постојано се следи врз основа на партнерство помеѓу Република Македонија и Комисијата. Република Македонија доставува релевантни извештаи до Комисијата и учествува во други специфични активностите кои во тој контекст се обезбедени од Европската Унијата.

Во согласност со Регулативата (ЕУ, Евроатом) бр. 966/2012 од 25 октомври 2012 година и Регулативата (ЕУ, Евроатом) бр. 1268/2012 од 29 октомври 2012 година и со други правила наведени во овој договор, договорите склучени со корисниците на програмите основани во Република Македонија треба да обезбедат, врз основа на документација, на самото место и во било кое време, финансиска или друга ревизија од страна на претставниците на Комисијата или од други лица овластени од Комисијата.

Претставниците на Комисијата и други лица овластени од Комисијата имаат соодветен пристап до документацијата и до сите информации потребни да се изврши ревизија вклучително и во електронска форма. Ова право на пристап експлицитно се утврдува во договорите кои се склучуваат за спроведување на инструментите од овој договор. Европскиот суд на ревизори ги има истите права како и Комисијата.

Член 5**Завршни одредби**

Овој договор се применува додека трае програмата. Сепак, доколку, Европската унија реши да го продолжи времетраењето без каква било значителна промена во програмата, овој договор, ќе се продолжи согласно и автоматски доколку ниту една од страните не се откаже во период од еден месец по стапување на сила на правниот акт за продолжување на програмата.

Проектите и активностите кои се одвиваат во период на престанување на договорот продолжуваат се додека не се комплетираат под услови дадени во овој договор, како и договорите кои се однесуваат на овие проекти и активности и одредби од Анекс II.

Анексите се составен дел на овој договор.

Овој договор може да се измени само во писмена форма со заедничка согласност на страните.

Овој договор влегува во сила на денот на кој Република Македонија преку дипломатски канали ја известува Комисијата дека нејзината внатрешна ратификација е завршена.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Анекс I на договорот**Правилата за регулирање на финансискиот придонес на Република Македонија во Механизмот за цивилна заштита на Унијата**

1. Годишниот финансиски придонес кој треба да се плати од страна на Република Македонија во општиот буџет на Европската унија за учество во програмата се пресметува според долунаведената формула.

Годишна пресметка:

$$APB \times \frac{GDP_{CC}}{GDP_{EU} + GDP_{CC}}$$

APB – Годишен буџет за програмата усвоен од буџетски орган

GDP_{CC} – GDP (БДП) во земјата-кандидат по пазарни цени, во евра (извор: база на податоци на Евростат)

GDP_{EU} – GDP (вкупниот БДП) во ЕУ (28) по пазарни цени, во евра (извор: база на податоци на Евростат)

2. Придонесот на Република Македонија ги покрива трошоците поврзани со подготовка, изводливост, развој и спроведување на проектите од заеднички интерес, како и за развојот и реализацијата на хоризонталните мерки предвидени во програмата.
3. Патните трошоци и трошоците за живот направени од страна на претставниците и експертите од Република Македонија за целите на учество како набљудувачи во работата на комитетот наведен во член 33 од Одлуката бр. 1313/2013/ЕУ или други средби поврзани со реализација на програмата се надоместуваат од страна на Комисијата по ист основ како и во согласност со постапките кои моментално важат за претставниците на земјите-членки од Европската унија.
4. Во поглед на управувањето на придонесот на Република Македонија се применува Финансиската регулатива на општиот буџет на Европската Унија.
5. Кога овој договор влезе во сила и на почетокот од секоја наредна буџетска година, Комисијата и испраќа на Република Македонија барање за финансиски средства кое соодветствува со нејзиниот придонес опфатен со овој договор.
6. Овој придонес се исплаќа во евра на девизната банкарска сметка на Комисијата.
7. Република Македонија го плаќа нејзиниот придонес за годишните трошоци во согласност со барањето за средства не подоцна од три месеци од датумот на барањето. Секое одложување на исплатата на придонесот доведува до плаќање на затезна камата за Република Македонија на неплатената сума од датумот за плаќање. Каматната стапка се определува според ставката која Европската централна банка ја применува за нејзините главни активности за повторно финансирање, како што е објавено во серијата С на Службениот весник на Европската унија, на сила на првиот календарски ден во месецот во кој се паѓа датумот за плаќање, зголемено за 3,5 процентни поени. Во случај доцнењето на исплатата на придонесот да е такво што може значително да го загрози спроведувањето и управувањето со програмата, а во недостаток на исплата во период од 20 работни дена откако официјално писмо за потсетување од Комисијата било пратено до Република Македонија, учеството на Република Македонија во програмата за таа година се прекинува.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

АНЕКС II кон договорот**Финансиска контрола, поврат и други мерки
против измама****I. Контроли и мерки против измама на Унијата**

1. Во согласност со финансиската регулатива која се однесува на општиот буџет на ЕУ како и со другите правила во однос на овој договор, склучените договори со корисниците на програми во Република Македонија обезбедуваат спроведување на финансиска или друга ревизија во било кое време во просториите на корисниците и на нивните подизведувачи од страна на претставници на Комисијата или други овластени лица од Комисијата.
2. Претставниците на Комисијата и другите овластени лица од Комисијата имаат соодветен пристап до локациите, работите и документите и до сите потребни информации со цел спроведување на ревизија, вклучително и во електронска форма. Ова право на пристап експлицитно се наведува во договорите склучени за спроведување на инструментите наведени во овој договор. Европскиот суд на ревизори ги има истите права како и Комисијата.

Во рамките на овој договор, Комисијата / ОЛАФ (Европска канцеларија за борба против измама) е овластена да спроведува проверки на самото место и инспекции на територијата на Република Македонија, во согласност со процедуралните одредби на Регулацијата (Евроатом, ЕЗ) бр. 2185/96 од 11 Ноември 1996 година на Советот.

Овие проверки и инспекции се подготвуваат и спроведуваат во тесна соработка со надлежните власти на Република Македонија или тие што се назначени од властите на Република Македонија, кои навремено се информираат за предметот, целта и правната основа на проверките и инспекциите, со цел истите да можат да ја обезбедат целата потребна помош.

Доколку засегнатите власти на Република Македонија, го бараат тоа, проверките и инспекциите на самото место може да бидат спроведени заедно со нив.

Во случаи каде што учесниците во програмите одбиваат проверка на самото место или инспекција, властите во Република Македонија, постапувајќи во согласност со националните правила, им обезбедуваат помош на инспекторите од Комисијата / ОЛАФ, да ја извршат нивната должност во спроведување на проверка или инспекција на самото место.

Колку што е можно побргу, Комисијата / ОЛАФ ги известува властите на Република Македонија за секој факт или сомнение поврзан со нерегуларности кој што се открил при проверката или инспекцијата на самото место. За секој настан потребно е Комисијата / ОЛАФ да ги информира гореспоменатите власти за резултатот на ваквите проверки и инспекции.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

II. Информации и консултации

1. Со цел правилно спроведување на овој анекс, надлежните власти на Република Македонија и на ЕУ редовно разменуваат информации и одржуваат консултации, на барање на една од страните.
2. Надлежните власти на Република Македонија без одложување ја известуваат Комисијата за секој факт или сомнение кој што го забележале, а е поврзан со нерегуларности во врска со заклучокот и спроведувањето на склучените договори за инструментите на кои се однесува овој договор.

III. Административни мерки и казни

Без да биде во спротивност со примената на кривичното право на Република Македонија, Комисијата може да наметне административни мерки и казни во согласност со финансиската регулатива за општиот буџет на Европската унија.

IV. Поврат на средства

Одлуките донесени од Комисијата во опсегот на овој договор со кои се предвидува парична обврска за лица кои не се држави се важечки во Република Македонија. Извршувањето се регулира според правилата за граѓанската постапка кои се во сила во државата на чија територија се спроведува. Налогот за извршување се приложува кон одлуката, без други формалности освен потврда за автентичноста на одлуката, од државните власти кои Владата на Република Македонија ги назначува за оваа цел и ѝ ги објавува на Комисијата. Кога овие формалности се завршуваат со апликација од Комисијата, Комисијата може да продолжи со извршувањето, во согласност со националните закони, со донесување на случајот директно пред надлежните власти. Законитоста на одлуките на Комисијата е предмет на контрола на Судот на правдата на Европската унија.

Пресудите на Судот на правдата на Европската унија, согласно со клаузулата за арбитража во договорот во рамките на овој договор ќе се применуваат со исти услови.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3

Дирекцијата за заштита и спасување се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Договорот од членот 1 од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

**PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE
BASHKIMIT EVROPIAN PËR PJESËMARRJEN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË
MEKANIZMIN PËR MBROJTJE CIVILE TË BASHKIMIT**

Neni 1

Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Republikës së Maqedonisë në Mekanizmin për Mbrojtje Civile të Bashkimit, e lidhur me shkëmbimin e letrave, të nënshkruara më 27 mars 2014 në Bruksel dhe më 1 shtator 2014 në Shkup.

Neni 2

Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në original në gjuhën angleze dhe në përkthim në gjuhën maqedonase, është si vijon:

Neni 3

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

14.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБА МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА
ВЛАДА И ШПАНСКАТА ВЛАДА ЗА РАЗМЕНА И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ**

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодба меѓу Македонската Влада и Шпанската Влада за размена и заемна заштита на класифицирани информации, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 мај 2015 година.

Бр. 08-2336/1
28 мај 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

**ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБА МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ШПАНСКАТА ВЛАДА
ЗА РАЗМЕНА И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ**

Член 1

Се ратификува Спогодбата меѓу Македонската Влада и Шпанската Влада за размена и заемна заштита на класифицирани информации, склучена во Мадрид на 5 ноември 2014 година.

Член 2

Спогодбата од членот 1 од овој закон во оригинал на македонски, шпански и на англиски јазик, гласи:

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

СПОГОДБА

МЕЃУ

МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА

И

ШПАНСКАТА ВЛАДА

ЗА РАЗМЕНА И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА

КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Македонската влада и Шпанската влада (во натамошниот текст наречени „Страните“),

Во согласност со досега потпишаните договори на билатерална и на мултилатерална основа поврзани со политички и безбедносни прашања и за унапредување на политичката, воената, безбедносната и економската соработка,

Согласувајќи се да разговараат за политички и за безбедносни прашања и да ја прошируваат и зајакнуваат нивната заемна соработка,

Свесни за промените во политичката ситуација во светот и согледувајќи ја важноста улога на нивната заемна соработка за стабилизација на мирот, меѓународната безбедност и зајакната доверба

Сметајќи дека за добра соработка може да се јави потреба од размена на класифицирани информации меѓу Страните,

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Сакајќи да воспостават правила за уредување на заемната заштита на класифицираните информации што ќе се применуваат со сите идни спогодби за соработка и класифицирани договори коишто ќе бидат склучени меѓу Страните и коишто содржат или вклучуваат класифицирани информации,

Се договорија како што следи:

Член 1

Цел

Оваа спогодба утврдува дека двете Страни ќе ги преземат сите соодветни мерки за да обезбедат заштита на класифицираните информации што се разменуваат или создаваат согласно оваа спогодба, во согласност со нивните национални закони и регулативи и во врска со националните интереси и безбедност.

Член 2

Дефиниции

За целите на оваа спогодба се применуваат следните дефиниции:

- (1) „Класифицирана информација“ е која било информација или материјал, за којшто е утврдена потреба за заштита од неовластено откривање, којшто како таква е означена со безбедносна класификација во согласност со националните закони и регулативи;
- (2) „Потребно да знае“ е потреба да се има пристап до класифицирани информации во опсегот на дадена службена должност и за извршување на специфична задача;
- (3) „Класифициран договор“ е договор или под-договор, вклучувајќи ги и пред-договорните преговори, што содржи

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

- класифицирани информации или вклучува пристап до истите;
- (4) „Контрактор“ е физичко или правно лице што има правна способност да склучува договори;
- (5) „Национален безбедносен орган“ е орган којшто, во согласност со националните закони и регулативи, е одговорен за имплементацијата и надзорот над оваа спогодба;
- (6) „Страна-создавач“ е Страната што создава или пренесува класифицирани информации до другата Страна;
- (7) „Страна-примач“ е Страната што ги прима класифицираните информации создадени или пренесени од Страната-создавач;
- (8) „Безбедносен сертификат за физичко лице“ е позитивно решение издадено од Националниот безбедносен орган во согласност со националните закони и регулативи, коешто потврдува дека физичкото лице е безбедносно проверено за пристап до класифицирани информации;
- (9) „Безбедносен сертификат за правно лице“ е позитивно решение издадено од Националниот безбедносен орган коешто потврдува дека, од безбедносен аспект, правното лице поседува физички и организациски капацитет да ракува со класифицирани информации и/или да чува класифицирани информации, во согласност со националните закони и регулативи;
- (10) „Степен на безбедносна класификација“ е степен на чувствителност и ограничување на пристапот до класифицирани информации, во согласност со националните закони и регулативи;

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

- (11) „Трета страна“ е која било држава или меѓународна организација што не е страна на оваа спогодба.

Член 3

Национални безбедносни органи

Националните безбедносни органи на Страните се:

- За Македонската влада:
Дирекција за безбедност на класифицирани информации
„Васко Карангелески“ бр. 8
(Касарна „Гоце Делчев“)
1000 Скопје
Република Македонија
- За Шпанската влада:
Secretario de Estado, Director del Centro Nacional de Inteligencia
Oficina Nacional de Seguridad
Avenida Padre Huidobro, s/n
28023 Madrid

Член 4

Степени на безбедносна класификација

Страните се согласни дека следните степени на безбедносна класификација се еквивалентни и дека одговараат на степените на безбедносна класификација наведени во табелата подолу:

За Македонската влада	За Шпанската влада	Еквивалент на англиски јазик
ДРЖАВНА ТАЈНА	SECRETO	TOP SECRET
СТРОГО ДОВЕРЛИВО	RESERVADO	SECRET
ДОВЕРЛИВО	CONFIDENCIAL	CONFIDENTIAL
ИНТЕРНО	DIFUSIÓN LIMITADA	RESTRICTED

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 5

Безбедносни одредби

1. Пристапот до класифицираните информации со степен **ДОВЕРЛИВО / CONFIDENCIAL** и повисоко се ограничува на лица коишто го исполнуваат принципот „потребно да знае“ со цел да ја извршуваат својата функција, коишто имаат овластување од соодветен орган и коишто поседуваат Безбедносен сертификат за физичко лице со соодветен степен. Пристапот до класифицираните информации со степен **ИНТЕРНО / DIFUSIÓN LIMITADA** се ограничува на лица коишто го исполнуваат принципот „потребно да знае“ со цел да ја извршуваат својата функција и коишто се соодветно овластени и обучени за тоа.

2. Страната-примач нема да пренесува класифицирани информации на Трета страна или на кое било лице или организација што поседува државјанство на Трета страна, без претходно писмено овластување од Страната-создавач.

3. Класифицираните информации не можат да се користат за друга цел освен за онаа за којашто се пренесени, врз основа на кои било потпишани договори меѓу Страните.

4. Со цел да постигнат и да одржат споредливи стандарди за безбедност, соодносните Национални безбедносни органи, на барање, заемно се информираат за нивните безбедносни стандарди, процедури и практики за заштита на класифицирани информации.

5. Националните безбедносни органи на Страните можат заемно да се посетуваат со цел да извршат процена на применетите мерки за заштита на класифицираните информации што се пренесени или создадени во согласност со оваа спогодба.

Член 6

Безбедносни сертификати

1. На барање, Националните безбедносни органи на Страните, земајќи ги предвид нивните национални закони и регулативи, заемно си помагаат во текот на процедурите за безбедносна

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

проверка на нивните државјани или објекти, што живеат или што се лоцирани на територијата на некоја од Страните.

2. Безбедносните сертификати за физички лица и Безбедносните сертификати за правни лица што се издадени во согласност со националните закони и регулативи на една од Страните ги признава другата Страна. Еквивалентноста на безбедносните сертификати е во согласност со член 4 од оваа спогодба.

3. Националните безбедносни органи заемно се информираат за секоја промена што може да се случи во врска со Безбедносниот сертификат за физичко лице или со Безбедносниот сертификат за правно лице, особено во случаи на повлекување или на намалување на безбедносниот степен.

Член 7

Пренос на класифицирани информации

1. Класифицираните информации се пренесуваат меѓу Страните по дипломатски пат или на друг безбедносен начин што заемно е одобрен од страна на нивните Национални безбедносни органи.

2. Ако се пренесува голема пратка што содржи класифицирани информации, Надлежните безбедносни органи заемно ги договараат и писмено ги одобруваат средствата за транспорт, маршрутата, безбедносните мерки и одговорните лица, во секој поодделен случај.

3. Кога преносот го врши курир, курирот мора да поседува соодветен безбедносен сертификат, да биде свесен за својата одговорност и да поседува курирско писмо издадено од страна на Националниот безбедносен орган на Страната којашто ги пренесува класифицираните информации.

4. Безбедносните и разузнавачките служби на Страните можат да разменуваат класифицирани информации во доменот на нивната работа директно меѓу себе во согласност со одредбите на оваа спогодба и со важечките национални закони и регулативи.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 8

Обележување на класифицирани информации

1. Страните им доделуваат ист степен на безбедносна заштита на сите пренесени или создадени класифицирани информации како на сопствените класифицирани информации со еквивалентен степен.
2. Степенот на безбедносна заштита што е даден на класифицираните информации го утврдува, модифицира или декласифицира само Страната-создавач. Таквите одлуки Страната-создавач веднаш ги соопштува писмено до Страната-примач, со цел да ги примени соодветните безбедносни мерки.

Член 9

Умножување и превод на класифицирани информации

1. Класифицираните информации со степен ДРЖАВНА ТАЈНА / SECRETO се преведуваат или умножуваат само во исклучителни случаи со претходно писмено одобрение од Страната-создавач.
2. Сите преводи и копии на класифицираните информации се означуваат со оригиналната ознака за безбедносна класификација и добиваат иста заштита како и оригиналите. Бројот на копии се ограничува на бројот потребен за службени цели.
3. Лицата одговорни за превод или за умножување на класифицираните информации поседуваат соодветен безбедносен сертификат за физичко лице. Преводот се означува со оригиналната ознака за безбедносна класификација и содржи соодветно известување на јазикот на којшто се преведен дека содржи класифицирани информации на Страната-создавач.

Член 10

Уништување на класифицирани информации

1. Класифицираните информации со степен INTERNO / DIFUSIÓN LIMITADA се уништуваат на начин што овозможува

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

нивно објовување, во согласност со националните закони и регулативи на Страните.

2. Класифицираните информации со степен СТРОГО ДОВЕРЛИВО / RESERVADO или ДОВЕРЛИВО / CONFIDENCIAL се уништуваат во согласност со националните закони и регулативи на Страната-создавач.

3. Класифицираните информации со степен ДРЖАВНА ТАЈНА / SECRETO не се уништуваат. Тие се враќаат на Страната-создавач.

4. Во случај на кризна ситуација, класифицираните информации што е невозможно да се заштитат или да се вратат на Страната-создавач, веднаш се уништуваат. Страната-примач писмено ја известува Страната-создавач за уништувањето на класифицираните информации.

Член 11

Одредби за индустриска безбедност

1. Во случај на контрактори, под-контрактори или потенцијални контрактори, пред да се обезбедат класифицирани информации што се однесуваат на класифициран договор, Националниот безбедносен орган на Страната-примач го известува Националниот безбедносен орган на Страната-создавач дали:

- а) нивните објекти имаат способност соодветно да ги заштитат класифицираните информации и дали поседуваат Безбедносен сертификат за правно лице за ракување со класифицирани информации до соодветниот степен;
- б) нивниот персонал поседува соодветен степен на Безбедносен сертификат за физичко лице за извршување на функциите за коишто е потребен пристап до класифицирани информации;
- в) сите лица што имаат пристап до класифицираните информации се информирани за нивните одговорности и обврски за заштита на класифицираните информации.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

во согласност со соодветните закони и регулативи на Страната-примач.

2. Секој од Националните безбедносни органи може да побара да се спроведе безбедносна инспекција на правно лице со цел да се осигура континуирано придржување кон безбедносните стандарди во согласност со националните закони и регулативи.

3. Класифицираниот договор содржи одредби за безбедносните потреби и за класификацијата на секој аспект или елемент на класифицираниот договор. Копија од безбедносните потреби на сите класифицирани договори се доставува до Националниот безбедносен орган на Страната каде што се изведува работата, за да се овозможи соодветен надзор и контрола над безбедносните стандарди, процедури и практики што се воспоставени од страна на контракторите за заштита на класифицираните информации.

4. Во случај на пред-договорни преговори меѓу организации на некоја од Страните, соодветниот Национален безбедносен орган го информира Националниот безбедносен орган на другата Страна за безбедносната класификација што е дадена на класифицираните информации коишто се однесуваат на пред-договорните преговори.

Член 12

Посети

1. Посетите за коишто е потребен пристап до класифицирани информации се предмет на претходно писмено одобрение од страна на Националниот безбедносен орган на Страната-домаќин.

2. Посетителите мораат да бидат соодветно проверени од страна на Националниот безбедносен орган на Страната-посетител во согласност со националните закони и регулативи.

3. Националниот безбедносен орган на Страната-посетител го известува Националниот безбедносен орган на Страната-домаќин за планираната посета преку Формулар за барање посета.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

4. Формуларот за барање посета содржи најмалку:
- а) име и презиме на посетителот, позиција, место и датум на раѓање, државјанство, број на пасош или на лична карта;
 - б) назив, адреса, број на телефон и факс, е-маил адреса и лице за контакт на органите, агенциите или правните лица што се посетуваат;
 - в) кога е соодветно, потврда на Безбедносниот сертификат за физичко лице на посетителот и неговата важност;
 - г) предмет и цел на посетата;
 - д) предвидениот датум и времетраење на бараната посета. Во случај на повторливи посети, треба да се наведе вкупниот временски период што го покриваат посетите;
 - е) датум, потпис и отпечаток од официјалниот печат на соодветниот орган.
5. По одобрување на посетата, Националниот безбедносен орган на Страната-домаќин обезбедува копија од Формуларот за барање посета за офицерот за безбедност на органот, установата или агенцијата чиишто објекти се посетуваат.
6. Важноста на одобрението за посета не надминува период од една година.
7. Контракторите можат да се договорат за список на посетители со право на повторливи посети. По одобрување на списокот од страна на соодносните Национални безбедносни органи, посетите можат да се договараат директно меѓу инволвираните правни лица, во согласност со договорените рокови и услови.

Член 13

Нарушување на безбедноста

1. Во случај на постоење сомнеж или воспоставено неовластено откривање, злоупотреба или губење на класифицираните

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

информации согласно опсегот на оваа спогодба, Националниот безбедносен орган на Страната-создавач веднаш писмено се известува за тоа.

2. Националниот безбедносен орган веднаш иницира истрага и ги презема сите неопходни мерки во согласност со националните закони и регулативи со цел да ги ограничи последиците од нарушувањето на безбедноста. На барање, другата Страна обезбедува соодветна помош и е известена за резултатот од постапката и за мерките преземени за спречување понатамошно нарушување на безбедноста.

3. Кога нарушувањето на безбедноста настанува во трета страна, Националниот безбедносен орган на Страната што ги испраќа класифицираните информации ги презема дејствата од став 1 на овој член без одлагање.

Член 14

Трошоци

1. Спроведувањето на оваа спогодба вообичаено не наметнува никакви трошоци.
2. Во случај на некој трошок, секоја Страна ги сноси своите трошоци настанати со спроведувањето на оваа Спогодба и нејзиниот надзор.

Член 15

Решавање спорови

Сите спорови во врска со толкувањето или примената на одредбите наведени во оваа спогодба се решаваат преку консултации и преговори меѓу Страните.

Член 16

Завршни одредби

1. Оваа спогодба влегува во сила на датумот на приемот на последното писмено известување со кое Страните, преку

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

дипломатски пат, се известуваат дека интерните правни барања за влегување во сила на оваа спогодба се исполнети.

2. Оваа спогодба може да се менува во секој момент на барање на некоја од Страните врз основа на заемна писмена согласност на Страните. Измените влегуваат во сила во согласност со одредбата од став 1 на овој член.

3. Оваа спогодба се склучува на неопределено време. Секоја од Страните може да ја откаже оваа спогодба со доставување писмено известување до другата Страна по дипломатски пат. Во тој случај, оваа спогодба престанува да важи после шест (6) месеци од датумот на којшто другата Страна го примила известувањето за откажување.

4. Во случај на откажување на оваа спогодба, сите класифицирани информации пренесени врз основа на оваа спогодба продолжуваат да се заштитуваат во согласност со одредбите на оваа спогодба освен доколку Страната-создавач писмено не ја ослободи Страната-примач од таквата обврска.

5. Аранжмани за имплементација можат да се склучат меѓу соодносните Национални безбедносни органи за спроведување на оваа спогодба.

Потпишана во Мадрид, на 5 ноември 2014 година, во два оригинални примерока на шпански јазик, на македонски јазик и на англиски јазик, при што сите текстови се еднакво веродостојни. Во случај на разлики во толкувањето, текстот на англиски јазик ќе се користи како референтен текст.


ЗА МАКЕДОНСКАТА
ВЛАДА

СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ
Македонски амбасадор во
Кралството Шпанија



ЗА ШПАНСКАТА
ВЛАДА

ФЕЛИКС САНЗ РОЛДАН
Државен секретар
Директор на Националниот
центар за разузнавање



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ACUERDO
ENTRE
EL GOBIERNO MACEDONIO
Y
EL GOBIERNO ESPAÑOL
PARA
EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA
DE INFORMACIÓN CLASIFICADA

El Gobierno Macedonio y el Gobierno Español (en lo sucesivo denominados las "Partes"),

En línea con los acuerdos bilaterales y multilaterales ya firmados sobre cuestiones políticas y de seguridad y con el fin de reforzar la cooperación en materia política, militar, económica y de seguridad,

Habiendo acordado mantener conversaciones sobre cuestiones políticas y de seguridad y ampliar y estrechar su cooperación recíproca,

Conscientes de los cambios que han tenido lugar en la situación política mundial y reconociendo el importante papel que representa su cooperación mutua para la consolidación de la paz, la seguridad nacional y la confianza mutua,

Conscientes de que una buena cooperación puede exigir el intercambio de Información Clasificada entre las Partes,

Deseosos de establecer un conjunto de normas que regulen la protección recíproca de la Información Clasificada y que sean aplicables a cualesquiera acuerdos de cooperación futuros que se concluyan entre las Partes y que contengan Información Clasificada o guarden relación con la misma

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1
Objeto

El presente Acuerdo establece que ambas Partes adoptarán las medidas necesarias para garantizar la protección de la Información Clasificada que se transmita o se genere conforme al mismo, de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales, y respetando sus intereses y seguridad nacionales.

Artículo 2
Definiciones

A los efectos del presente Acuerdo, serán de aplicación las siguientes definiciones:

- (1) Por “**Información Clasificada**” se entenderá cualquier Información o material en relación con los cuales se determine la necesidad de una protección contra su divulgación no autorizada y que hayan sido así designados mediante una clasificación de seguridad de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales;
- (2) Por “**Necesidad de conocer**” se entenderá la necesidad de acceder a Información Clasificada por el desempeño de un cargo oficial determinado y para la realización de una tarea específica;
- (3) Por “**Contrato Clasificado**” se entenderá todo contrato o subcontrato, incluidas las negociaciones precontractuales, que contenga Información Clasificada o suponga el acceso a la misma.
- (4) Por “**Contratista**” se entenderá toda persona física o jurídica con capacidad jurídica para celebrar contratos.
- (5) Por “**Autoridad Nacional de Seguridad**” se entenderá la autoridad que, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, es responsable de la aplicación y supervisión del presente Acuerdo;
- (6) Por “**Parte de Origen**” se entenderá la Parte en la que se genere la Información Clasificada o que la transmita a la otra Parte;
- (7) Por “**Parte Receptora**” se entenderá la Parte que reciba Información Clasificada generada o transmitida por la otra Parte;

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

- (8) Por “**Habilitación Personal de Seguridad**” se entenderá una determinación positiva, emitida por la Autoridad Nacional de Seguridad conforme a las leyes y reglamentos nacionales, según la cual se concluye que una persona puede tener acceso a Información Clasificada;
- (9) Por “**Habilitación de Seguridad de Establecimiento**” se entenderá la determinación emitida por la Autoridad Nacional de Seguridad de que un establecimiento posee, desde el punto de vista de la seguridad, capacidad material y organizativa para manejar y/o almacenar Información Clasificada, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes.
- (10) Por “**Grado de Clasificación de Seguridad**” se entenderá el grado de sensibilidad y las restricciones de acceso a la Información Clasificada, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales
- (11) Por “**Tercero**” se entenderá todo Estado u organización internacional que no sea Parte en el presente Acuerdo.

Artículo 3

Autoridades Nacionales de Seguridad

Las Autoridades Nacionales de Seguridad de las Partes son:

Para el Gobierno Macedonio:

Dirección para la Seguridad de la Información Clasificada
“Vasko Karangeleski” 8
(Barracks “Goce Delchev”)
1000 Skopje
Republic of Macedonia

Para el Gobierno Español:

Secretario de Estado, Director del Centro Nacional de Inteligencia
Oficina Nacional de Seguridad
Avenida Padre Huidobro s/n
28023 Madrid

Artículo 4

Grados de Clasificación de Seguridad

Las Partes convienen en que los grados de clasificación de seguridad que se indican a continuación son equivalentes y corresponden a la clasificación de seguridad especificada en la siguiente tabla

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Македонија	Еспања	Equivalente en inglés
ДРЖАВНА ТАЈНА	SECRETO	TOP SECRET
СТРОГО ДОВЕРЛИВО	RESERVADO	SECRET
ДОВЕРЛИВО	CONFIDENCIAL	CONFIDENTIAL
ИНТЕРНО	DIFUSIÓN LIMITADA	RESTRICTED

Artículo 5
Disposiciones Relativas a la Seguridad

1. El acceso a la Información Clasificada de grado ДОВЕРЛИВО / CONFIDENCIAL o superior estará limitado a las personas que tengan "necesidad de conocer" para el desempeño de sus funciones, hayan sido autorizadas por las autoridades pertinentes y estén en posesión de una Habilitación Personal de Seguridad del grado correspondiente. El acceso a la Información Clasificada de grado ИНТЕРНО / DIFUSIÓN LIMITADA estará limitado a las personas que tengan "necesidad de conocer" para el desempeño de sus funciones y hayan sido debidamente autorizadas e instruidas para ello.
2. La Parte Receptora no transmitirá Información Clasificada a Terceros o a cualesquiera personas u organizaciones que sean nacionales de un Tercero sin la autorización previa por escrito de la Parte de Origen.
3. La Información Clasificada no podrá utilizarse para fines distintos de aquellos para los que fue transmitida, sobre la base de acuerdos firmados entre las Partes.
4. Con el fin de alcanzar y mantener niveles de seguridad similares, las respectivas Autoridades Nacionales de Seguridad se facilitarán mutuamente, si así se les solicita, información sobre sus normas de seguridad, procedimientos y prácticas para la protección de la Información Clasificada.
5. Las Autoridades Nacionales de Seguridad de las Partes podrán realizar visitas recíprocas con objeto de evaluar las medidas existentes para la protección de la Información Clasificada que se transmita o se genere al amparo del presente Acuerdo.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Artículo 6
Habilitaciones de Seguridad

1. Previa solicitud, las Autoridades Nacionales de Seguridad de las Partes, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos nacionales, se prestarán asistencia mutua durante los procedimientos de habilitación de sus nacionales que residan en el territorio de la otra Parte o de sus establecimientos que estén localizados en él.
2. Las Habilitaciones Personales de Seguridad y las Habilitaciones de Seguridad de Establecimiento expedidas con arreglo a las leyes y reglamentos de una Parte se reconocerán por la otra Parte. La equivalencia de las habilitaciones de seguridad se ajustará a lo dispuesto en el artículo 4 del presente Acuerdo.
3. Las Autoridades Nacionales de Seguridad se informarán mutuamente sobre cualquier modificación que se produzca en relación con una Habilitación Personal de Seguridad o una Habilitación de Seguridad de Establecimiento, en particular, por lo que respecta a la retirada o la rebaja del grado de clasificación.

Artículo 7
Transmisión de la Información Clasificada

1. Las Partes se transmitirán la Información Clasificada por conducto diplomático o por cualquier otro cauce seguro mutuamente aprobado por sus Autoridades Nacionales de Seguridad.
2. Si ha de transmitirse un envío voluminoso que contenga Información Clasificada, las Autoridades Nacionales de Seguridad aprobarán de mutuo acuerdo y por escrito, caso por caso, el medio de transporte, la ruta, las medidas de seguridad y las personas responsables.
3. Cuando la transmisión se realice mediante un correo, éste debe contar con la Habilitación de Seguridad correspondiente, conocer sus responsabilidades y estar en posesión de un certificado de correo expedido por la Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte que transmita la Información Clasificada.
4. Los servicios de seguridad e inteligencia de las Partes podrán intercambiar directamente Información Clasificada en el marco de sus actividades, de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo y en las leyes y reglamentos nacionales aplicables.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Artículo 8**Marcado de la Información Clasificada**

1. Las Partes asignarán a toda la Información Clasificada que se transmita o se genere el mismo grado de protección de seguridad previsto para su propia Información Clasificada de grado equivalente.
2. El grado de clasificación de seguridad que se asigne a la Información Clasificada podrá determinarse, modificarse o desclasificarse únicamente por la Parte de Origen, que comunicará sin demora dichas decisiones por escrito a la Parte Receptora, con el fin de que se adopten las medidas oportunas relativas a la seguridad.

Artículo 9**Reproducción y traducción de la Información Clasificada**

1. La Información clasificada con el grado ДРЖАВНА ТАЈНА / SECRETO solo podrá traducirse o reproducirse en casos excepcionales y con el consentimiento previo por escrito de la Parte de Origen.
2. Toda reproducción y traducción de Información Clasificada será marcada con las marcas de clasificación originales y será objeto de la misma protección que los originales. El número de reproducciones se limitará al mínimo requerido para fines oficiales.
3. Las personas responsables de la traducción o reproducción de la Información Clasificada deberán contar con la Habilitación Personal de Seguridad pertinente. La traducción llevará la marca de la clasificación de seguridad original y en ellas figurará una anotación, en la lengua de traducción, en la que se haga constar que contiene Información Clasificada de la Parte de Origen.

Artículo 10**Destrucción de Información Clasificada**

1. La Información Clasificada de grado ИНТЕРНО / DIFUSIÓN LIMITADA se destruirá de modo que se impida su reconstrucción, conforme a las leyes y reglamentos de las Partes.
2. La Información Clasificada marcada como СТРОГО ДОВЕРЛИВО / RESERVADO o ДОВЕРЛИВО / CONFIDENCIAL se destruirá de conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte de Origen.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3. La Información Clasificada marcada ДРЖАВНА ТАЈНА / SECRETO no podrá destruirse. Deberá devolverse a la Parte de Origen.
4. En caso de producirse una situación de crisis, la Información Clasificada que resulte imposible proteger o devolver a la Parte de Origen se destruirá inmediatamente. La Parte Receptora notificará por escrito a la Parte de Origen la destrucción de la Información Clasificada.

Artículo 11

Disposiciones de seguridad en el ámbito industrial

1. Antes de facilitar Información Clasificada relativa a un Contrato Clasificado a un contratista, subcontratista o posible contratista, la Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte Receptora informará a la Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte de Origen de lo siguiente:
 - a) si los establecimientos de aquéllos cuentan con capacidad para proteger adecuadamente la Información Clasificada y con la Habilitación de Seguridad de Establecimiento para el tratamiento de la Información Clasificada del grado correspondiente;
 - b) si el personal cuenta con el grado adecuado de Habilitación Personal de Seguridad para desempeñar funciones que exigen acceder a la Información Clasificada;
 - c) si se ha informado a todos aquellos con acceso a la Información Clasificada de las responsabilidades y obligaciones que les incumben en materia de protección de la misma de conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte Receptora.
2. Cada Autoridad Nacional de Seguridad podrá solicitar que se lleve a cabo una inspección de seguridad en un establecimiento para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales.
3. Todo Contrato Clasificado deberá contener disposiciones sobre los requisitos de seguridad y sobre la clasificación de cada uno de sus pormenores y elementos. Se remitirá una copia de los requisitos de seguridad de todos los Contratos Clasificados a la Autoridad de Seguridad de la Parte en que vaya a realizarse el trabajo, para permitir la supervisión y el control adecuados de las normas, los procedimientos y las prácticas de seguridad establecidos por los Contratistas para la protección de la Información Clasificada.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

4. En caso de celebrarse negociaciones precontractuales entre organizaciones de cualquiera de las Partes, la Autoridad Nacional de Seguridad correspondiente informará a la Autoridad Nacional de Seguridad de la otra Parte sobre la clasificación de seguridad asignada a la Información Clasificada relativa a las negociaciones precontractuales.

Artículo 12
Visitas

1. Las visitas que impliquen acceder a Información Clasificada estarán sujetas a la autorización previa de la Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte anfitriona.

2. Los visitantes deberán haber sido adecuadamente habilitados por la Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte visitante de conformidad con sus leyes y reglamentos.

3. La Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte visitante informará sobre la visita programada a la Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte anfitriona mediante un Modelo de Solicitud de Visita.

4. La solicitud de visita incluirá los siguientes datos, como mínimo:

- a) el nombre y apellido del visitante, su cargo, la fecha y el lugar de nacimiento, su nacionalidad y número de documento de identidad o pasaporte;
- b) el nombre, dirección, número de fax y teléfono, dirección de correo electrónico y punto de contacto de las autoridades, agencias o establecimientos que vayan a visitarse;
- c) un certificado de la Habilitación Personal de Seguridad y su validez, si procede;
- d) el objeto y finalidad de la visita;
- e) la fecha prevista y duración de la visita solicitada. En caso de visitas recurrentes deberá indicarse el periodo total cubierto por las mismas;
- f) la fecha, firma y sello oficial de la autoridad correspondiente.

5. Una vez aprobada la visita, la Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte anfitriona facilitará una copia del Formulario de Solicitud de Visita al responsable de seguridad de la autoridad, establecimiento o agencia cuyas instalaciones vayan a visitarse.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6. La validez de las autorizaciones de visita no excederá de un año.
7. Los Contratistas podrán acordar un listado de visitantes con derecho a efectuar visitas recurrentes. Una vez aprobado el listado por las respectivas Autoridades Nacionales de Seguridad, las visitas podrán organizarse directamente entre los establecimientos interesados, de conformidad con las condiciones estipuladas.

Artículo 13 Infracción de Seguridad

1. Si se produce una divulgación no autorizada, apropiación indebida o pérdida de la Información Clasificada en el marco del presente Acuerdo, o se sospecha que se ha producido dicha infracción, se informará inmediatamente por escrito a la Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte de Origen.
2. La Autoridad Nacional de Seguridad iniciará de inmediato una investigación y adoptará todas las medidas que resulten apropiadas, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, a fin de limitar las consecuencias de la infracción mencionada. Si así se le solicita, la otra Parte prestará la asistencia pertinente y se informará a ésta del resultado de las actuaciones y de las medidas adoptadas para evitar futuras infracciones de seguridad.
3. Cuando la infracción de seguridad se haya producido en un Tercero, la Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte que envía la Información Clasificada adoptará sin dilación las medidas mencionadas en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 14 Gastos

1. Como norma general, la aplicación del presente Acuerdo no generará gasto alguno.
2. En caso de producirse, cada una de las Partes sufragará sus propios gastos ocasionados durante la aplicación del presente Acuerdo y su supervisión.

Artículo 15 Solución de controversias

Cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo se resolverá mediante consultas y negociaciones entre las Partes.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Artículo 16
Disposiciones Finales

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la última notificación escrita por la que las Partes se informen reciprocamente, por conducto diplomático, de que se han completado sus requisitos jurídicos internos necesarios para su entrada en vigor.
2. El presente Acuerdo podrá ser enmendado en cualquier momento, a petición de cualquiera de las Partes, con el consentimiento mutuo por escrito de ambas. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.
3. El presente Acuerdo se celebra por un periodo indefinido. Cada Parte podrá denunciarlo mediante notificación previa por escrito a la otra Parte por conducto diplomático. En tal caso, el presente Acuerdo expirará seis (6) meses después de la fecha en la que la otra Parte haya recibido la notificación de denuncia.
4. En caso de terminación del presente Acuerdo, la Información Clasificada facilitada conforme al mismo continuará protegida de conformidad con las disposiciones del mismo a menos que la Parte de Origen exima por escrito a la Parte Receptora de dicha obligación.
5. Podrán celebrarse acuerdos de carácter administrativo para la aplicación del presente Acuerdo entre las respectivas Autoridades Nacionales de Seguridad.

Hecho, en Madrid, el 5 de noviembre de 2014 en dos originales en macedonio, español e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, el texto inglés servirá de referencia.


POR EL GOBIERNO MACEDONIO

SLOBODAN CHASHULE
Embajador Macedonio
ante el Reino de España



POR EL GOBIERNO ESPAÑOL

FÉLIX SANZ ROLDÁN
Secretario de Estado
Director del Centro Nacional
de Inteligencia



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

AGREEMENT

BETWEEN

THE MACEDONIAN GOVERNMENT

AND

THE SPANISH GOVERNMENT

FOR THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION

OF CLASSIFIED INFORMATION

The Macedonian Government and the Spanish Government
(hereinafter referred to as "the Parties"),

In line with the bilateral and multilateral agreements already signed
on political and security-related issues and to enhance political,
military, security and economic cooperation,

Having agreed to hold talks on political and security-related issues
and to broaden and tighten their mutual co-operation,

Being aware of the changes in the political situation in the world and
recognising the important role of their mutual co-operation for the
stabilisation of peace, international security and mutual confidence,

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Realising that good co-operation may require the exchange of Classified Information between the Parties,

Desiring to establish a set of rules regulating the mutual protection of Classified Information applicable to any future co-operation agreements which will be concluded between the Parties, containing or involving Classified Information,

Have agreed as follows:

Article 1
Objective

The present Agreement establishes that both Parties shall take all appropriate measures to ensure the protection of Classified Information which is transmitted or generated according to this Agreement, in accordance with their national laws and regulations and in respect of national interests and security.

Article 2
Definitions

For the purposes of this Agreement the following definitions shall apply:

- (1) "Classified Information" means any information or material determined to require protection against unauthorized disclosure, which has been so designated by a security classification in accordance with national laws and regulations;
- (2) "Need-to-know" means the need to have access to Classified Information in the scope of a given official position and for the performance of a specific task;

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

- (3) "Classified Contract" means a contract or a sub contract, including pre-contractual negotiations, which contains Classified Information or involves access to it;
- (4) "Contractor" means an individual or a legal entity possessing the legal capacity to conclude contracts;
- (5) "National Security Authority" means the authority which, in accordance with the national laws and regulations, is responsible for the implementation and supervision of this Agreement;
- (6) "Originating Party" means the Party that originates or transmits the Classified Information to the other Party;
- (7) "Recipient Party" means the Party which receives the Classified Information originated or transmitted by the Originating Party;
- (8) "Personnel Security Clearance" means a positive determination granted by the National Security Authority in accordance with the national laws and regulations, confirming that the individual is security cleared for access to Classified Information;
- (9) "Facility Security Clearance" means the determination by the National Security Authority that, from a security point of view, a facility has the physical and organisational capacity to handle and/or store Classified Information, in accordance with the respective national laws and regulations;
- (10) "Security classification level" means the degree of sensitivity and access restrictions to the Classified Information, in accordance with the national laws and regulations;
- (11) "Third Party" means any state or international organisation which is not a party to this Agreement.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Article 3
National Security Authorities

The National Security Authorities of the Parties are:

- For the Macedonian Government:

Дирекција за безбедност на класифицирани
информации
„Васко Карангелески“ бр. 8
(Касарна „Гоце Делчев“)
1000 Скопје
Република Македонија

- For the Spanish Government:

Secretario de Estado, Director del Centro Nacional de
Inteligencia
Oficina Nacional de Seguridad
Avenida Padre Huidobro, s/n
28023 Madrid

Article 4
Security Classification Levels

The Parties agree that the following security classification levels are equivalent and correspond to the security classification specified in the table below:

For the Macedonian Government	For the Spanish Government	Equivalent in English
ДРЖАВНА ТАЈНА	SECRETO	TOP SECRET
СТРОГО ДОВЕРЛИВО	RESERVADO	SECRET
ДОВЕРЛИВО	CONFIDENCIAL	CONFIDENTIAL
ИНТЕРНО	DIFUSIÓN LIMITADA	RESTRICTED

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Article 5
Security Provisions

1. Access to Classified Information *ДОБЕРЛИВО* / *CONFIDENCIAL* or above is limited to individuals who have a Need-to-know in order to perform their functions, have been authorized by the appropriate authorities and hold a Personnel Security Clearance to the appropriate level. Access to Classified Information at the level of *ИНТЕРНО* / *DIFUSIÓN LIMITADA* is limited to individuals that have a Need-to-know in order to perform their functions and have been properly authorized and instructed.
2. The Recipient Party shall not transmit Classified Information to a Third Party or to any individual or organisation which holds the nationality of a Third Party, without prior written authorisation from the Originating Party.
3. Classified Information may not be used for any purpose other than the one it was transmitted for, based on any agreements signed between the Parties.
4. In order to achieve and maintain comparable standards of security, the respective National Security Authorities shall, on request, provide each other with information about their security standards, procedures and practices for the protection of Classified Information.
5. The National Security Authorities of the Parties may visit each other in order to assess the measures in place for the protection of Classified Information which is transmitted or generated according to this Agreement.

Article 6
Security Clearances

1. On request, the National Security Authorities of the Parties, taking into account their national laws and regulations, shall assist each other during the clearance procedures of their citizens or facilities, living or located in the territory of either Party.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

2. Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances issued in accordance with the national laws and regulations of one of the Parties shall be recognised by the other Party. The equivalence of the security clearances shall be in compliance with Article 4 of this Agreement.

3. The National Security Authorities shall inform each other of any change which may occur regarding a Personnel Security Clearance or a Facility Security Clearance, particularly concerning cases of withdrawal or downgrading of the classification level.

Article 7

Transmission of Classified Information

1. Classified Information shall be transmitted between the Parties through diplomatic channels or through other secure channels mutually approved by their National Security Authorities.

2. If a large consignment, containing Classified Information, is to be transmitted, the National Security Authorities shall mutually agree and approve in writing the means of transportation, the route, the security measures and the responsible individuals, on a case-by-case basis.

3. When transmission is undertaken by a courier, the courier must hold an appropriate Security Clearance, be aware of his responsibilities and be in possession of a courier certificate issued by the National Security Authority of the Party which transmits the Classified Information.

4. The security and intelligence services of the Parties may exchange Classified Information within their scope of work directly to each other in accordance with the provisions of this Agreement and with the applicable national laws and legislation.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Article 8

Marking of Classified Information

1. The Parties shall afford to all Classified Information transmitted or generated, the same degree of security protection as is provided for their own Classified Information at the equivalent level.
2. The level of security classification given to Classified Information shall be determined, modified or declassified only by the Originating Party. Such decisions shall be immediately notified in writing by the Originating Party to the Recipient Party, in order to apply the appropriate security measures.

Article 9

Reproduction and Translation of Classified Information

1. Information classified with the level of ДРЖАБНА ТАЈНА / SECRETO shall be translated or reproduced only in exceptional cases with the prior written permission of the Originating Party.
2. All translations and reproductions of Classified Information shall be marked with the original classification marking and shall be placed under the same protection as the originals. The number of copies shall be restricted to that required for official purposes.
3. The individuals responsible for the translation or reproduction of Classified Information shall hold the appropriate Personnel Security Clearance. The translation shall be marked with the original classification marking and shall bear an appropriate note in the language into which it is translated that the translation contains Classified Information from the Originating Party.

Article 10

Destruction of Classified Information

1. Classified Information at the level of ИРТЕПНО / DIFUSIÓN LIMITADA shall be destroyed in such a manner as to ensure that it

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

cannot be reconstructed, in accordance with the national laws and regulations of the Parties.

2. Classified Information at the level of СТРОГО ДОВЕРЛИВО / RESERVADO or ДОВЕРЛИВО / CONFIDENCIAL shall be destroyed in accordance with the national laws and regulations of the Originating Party.

3. Classified Information at the level of ДРЖАВНА ТАЈНА / SECRETO shall not be destroyed. It shall be returned to the Originating Party.

4. In case of a crisis situation, Classified Information, impossible to protect or to return to the Originating Party, shall be destroyed immediately. The Recipient Party shall notify the Originating Party in writing about the destruction of Classified Information.

Article 11

Industrial Security Provisions

1. In the case of Contractors, sub-contractors or prospective contractors, before providing Classified Information related to a Classified Contract, the National Security Authority of the Recipient Party shall inform the National Security Authority of the Originating Party whether:

- a) their facilities have the capability to adequately protect Classified Information and that they possess the Facility Security Clearance for handling Classified Information to the appropriate level;
- b) their personnel are in possession of the appropriate level of Personnel Security Clearance to perform functions which require access to Classified Information;
- c) all individuals having access to Classified Information are informed of their responsibilities and obligations to protect Classified Information in accordance with the appropriate laws and regulations of the Recipient Party.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

2. Either National Security Authority may request that a security inspection be carried out at a facility to ensure continuing compliance with security standards in accordance with national laws and regulations.

3. A Classified Contract shall contain provisions on the security requirements and on the classification of each aspect or element of the Classified Contract. A copy of the security requirements of all Classified Contracts shall be forwarded to the National Security Authority of the Party where the work is to be performed, to allow adequate supervision and control of the security standards, procedures and practices established by the Contractors for the protection of Classified Information.

4. In the case of pre-contractual negotiations between organisations of either Party, the appropriate National Security Authority shall inform the National Security Authority of the other Party of the security classification given to the Classified Information related to the pre-contractual negotiations.

Article 12

Visits

1. Visits entailing access to Classified Information shall be subject to prior written authorisation given by the National Security Authority of the host Party.

2. Visitors must be appropriately cleared by the National Security Authority of the visiting Party in accordance with national laws and regulations.

3. The National Security Authority of the visiting Party shall notify the National Security Authority of the host Party of the planned visit through a Request for Visit Form.

4. The Request for Visit Form shall include as a minimum:

- a) visitor's first and last name, position, place and date of birth, nationality, passport or ID card number;

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

- b) name, address, phone and fax number, e-mail address and point of contact of the authorities, agencies or facilities to be visited;
- c) when appropriate, a certification of the visitor's Personnel Security Clearance and its validity;
- d) object and purpose of the visit;
- e) expected date and duration of the requested visit. In case of recurring visits, the total period covered by the visits should be stated;
- f) the date, signature and stamp with the official seal of the appropriate authority.

5. Once the visit has been approved, the National Security Authority of the host Party shall provide a copy of the Request for Visit Form to the competent security officer of the authority, establishment or agency whose facilities are to be visited.

6. The validity of the visit authorisation shall not exceed one year.

7. The Contractors may agree upon a list of visitors entitled to recurring visits. Once the list has been approved by the respective National Security Authorities, visits may be arranged directly between the facilities involved, in accordance with the terms and conditions agreed upon.

Article 13
Breach of Security

1. In the event of a suspected or established unauthorised disclosure, misappropriation or loss of Classified Information under the scope of this Agreement, the National Security Authority of the Originating Party shall immediately be informed in writing.

2. The National Security Authority shall immediately initiate an investigation and undertake all appropriate measures in accordance with national laws and regulations so as to limit the consequences of

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

the security breach. When requested, the other Party shall provide appropriate assistance and it shall be informed of the outcome of the proceedings and the measures taken to prevent further security breaches.

3. When the breach of security occurs in a Third Party, the National Security Authority of the Party which sends the Classified Information shall take the actions referred to in paragraph 1 of this Article without delay.

Article 14 Expenses

1. The implementation of this Agreement shall not normally bear any cost.
2. In the case of any cost, each Party shall bear its own expenses incurred in the implementation of this Agreement and its supervision.

Article 15 Settlement of Disputes

Any dispute regarding the interpretation or implementation of the provisions stipulated in this Agreement shall be resolved by consultations and negotiations between the Parties.

Article 16 Final Provisions

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification between the Parties, through diplomatic channels, stating that the internal legal requirements for this Agreement to enter into force have been fulfilled.
2. This Agreement may be amended at any moment at the request of either Party on the basis of the mutual written consent of the

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Parties. Amendments shall enter into force in accordance with the provision of paragraph 1 of this Article.

3. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. Either Party may denounce this Agreement by giving the other Party notice in writing through diplomatic channels. In such a case, this Agreement shall terminate six (6) months from the date on which the other Party has received the note of cancellation.


4. In case of termination of this Agreement, all Classified Information transferred pursuant to this Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions set forth herein unless the Originating Party dispenses in writing the Recipient Party from this obligation.

5. Implementing Arrangements may be concluded between the respective National Security Authorities for the implementation of this Agreement.

Done in Madrid, on November 5th 2014, in two originals, each one in the Macedonian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall be used as a reference.


FOR THE MACEDONIAN
GOVERNMENT

SLOBODAN CHASHULE
Macedonian Ambassador
to the Kingdom of Spain



FOR THE SPANISH
GOVERNMENT

FÉLIX SANZ ROLDÁN
Secretary of State, Director of
the National Intelligence Centre



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3

Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Спогодбата од членот 1 од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

**PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË MAQEDONISË DHE QEVERISË
SË SPANJËS PËR SHKËMBIM DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INFORMATAVE TË
KLASIFIKUARA**

Neni 1

Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Maqedonisë dhe Qeverisë së Spanjës për shkëmbim dhe mbrojtje të ndërsjellë të informatave të klasifikuara, e lidhur në Madrid më 5 nëntor 2014.

Neni 2

Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në original në gjuhën македонске, шпанјолске и англиске, është si vijon:

Neni 3

Drejtoria për Siguri të Informatave të Klasifikuara caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015090